

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 64 Год. LXII

Четврток, 25 мај 2006

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
808. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	3	821. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	9
809. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	3	822. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	9
810. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	4	823. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје.....	9
811. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	4	824. Одлука за избор на судии - поротници во Основниот суд - Гостивар.....	9
812. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Ирак.....	4	825. Одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Мајка Тереза".....	9
813. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“.....	5	826. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија.....	10
814. Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2006 година.....	5	827. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово.....	10
815. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Кичево.....	8	828. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија.....	10
816. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Тетово.....	8	829. Одлука за вежбовни активности на органите на државната управа.....	10
817. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Тетово.....	8	830. Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина Витолиште-Мариово.....	11
818. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Гостивар.....	8	831. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - гнајсни шкрилци и кварц на ТДУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ увоз-извоз Крива Палања на локалитетот „Големи Орљак“ Гердани Плоча кај с. Отошница, општина Ранковце.....	11
819. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Радовиш.....	8		
820. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	9		

832.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на ДПТУ "МЕТАЛ ПРЕС" ДООЕЛ Скопје на локалитетот "Тики-јарница" во близина на с. Пчиња, општина Куманово.....	11	845.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка.....	15
833.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – цементен лапорец на АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје на локалитетот Усје, Сопиште и Кисела Вода, општина Кисела Вода.....	12	846.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија.....	16
834.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – кварцен песок на АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје на локалитетот с. Варвара КО Сопиште, Општина Кисела Вода.....	12	847.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово.....	16
835.	Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода за пиење/флаширање на ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ Кичево на локалитетот во близина на с. Извор општина Другово – Кичево.....	13	848.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип.....	16
836.	Одлука за одземање на концесија за експлоатација на минерални сировини - мермер од лежиштето на локалитетот кај с.Вепрчани, општина Витолиште од ДРПТУ Еуро-сивец експорт-импорт ДОО Скопје.....	13	849.	Решение за разрешување и именување член на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес.....	16
837.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник и лапоровити варовници на ДПТ "Агросфрут Кортаки" ДООЕЛ Струмица, на локалитетот Кара Тарла с. Кошево, општина Карбинци, Штипско.....	13	850.	Решение за разрешување и именување член на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Винаца.....	16
838.	Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот Грабојца с. Ложани општина Струга.....	14	851.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготино.....	16
839.	Изменување на лиценца под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61 во Скопје.....	14	852.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово.....	17
840.	Изменување на лиценца под бр. 19-157/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Св.Климент Охридски“ бб деловен објект пасаж во Охрид.....	14	853.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево.....	17
841.	Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	14	854.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола.....	17
842.	Решение за именување на членови на главниот штаб за заштита и спасување.....	14	855.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	17
843.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Пробиштип.....	15	856.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци.....	17
844.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани.....	15	857.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп.....	17
			858.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен.....	18
			859.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.....	18
			860.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	18
			861.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица.....	18
			862.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Струга.....	18
			863.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш.....	18

864.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид.....	19	876.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола...	21
865.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар.....	19	877.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп..	21
866.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево.....	19	878.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип.....	21
867.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гостивар.....	19	879.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци...	22
868.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово.....	19	880.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Пелистер, Битола....	22
869.	Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за национална историја.....	19	881.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово...	22
870.	Решение за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија.....	20	882.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје...	22
871.	Решение за именување претседател и членови на Управниот комитет за развој на земјоделските статистики.....	20	883.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга...	22
872.	Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учеството во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството.....	20	884.	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип.....	22
873.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови.....	21	885.	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци.....	23
874.	Решение за именување в. д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	21	886.	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово.....	23
875.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	21	887.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Галичица, Охрид.....	23
			888.	Правилник за безбедност на машини	23
			889.	Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери.....	44
			890.	Одлука за измена на Одлуката за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари.....	56
				Огласен дел	1-72

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

808.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратеникот Зеррин Абаз.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2075/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

809.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија - една механизирани пешадиска чета во состав од деведесет припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, и тоа: пет офицери, четиринаесет подофицери, шеесет и шест професионални војници, пет лица за логистичка поддршка (еден офицер, еден подофицер и тројца професионални војници), во период од девет месеца, сметано од јуни 2006 година, во состав на британскиот контингент, со десет оклопни

транспортери марка Хермелин и едно лесно моторно возило-техничка работилница, за потребите за спроведувањето на мисијата.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, делумно ги обезбедува Обединетото Кралство на Велика Британија, а делумно ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2082/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

810.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ-10, во мировната операција во Авганистан се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- две пешадиски одделенија во состав од дваесет и еден припадник на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, во состав на германскиот контингент на ИСАФ-10, под лидерство на НАТО со сили на ИСАФ-10, и тоа: двајца офицери, тројца подофицери и шеснаесет професионални војници.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеца, сметано од август 2006 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Сојузна Република Германија, а другиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2081/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

811.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕДИЦИНСКИ ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија - еден медицински тим во состав од четворица припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (еден офицер, две цивилни лица и еден професионален војник), во состав на здружениот медицински тим од земјите потписнички на Јадранската повелба за ИСАФ мисија во Авганистан - грчки контингент, за период од шест месеца, сметано од август 2006 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт - делумно, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Грција, а другиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2083/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

812.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата “Слобода за Ирак”, во поствоената фаза 7, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден вод на сили за специјални операции во состав од триесет и пет припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката на коалиционите оперативни бази во Ирак и

- пет офицери за работа во мултинационалните сили (МНФ-И, МНЦ-И и МНСТЦ-И), Багдад, Ирак.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеца, сметано од јуни 2006 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а другиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2079/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

813.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР АЛТЕА

1. За учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР “Алтеа”, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од:

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во Сараево,
 - шест офицери, пилоти,
 - еден офицер, военотовоздухопловен инженер,
 - четири подофицери, техничари-летачи и
 - четири подофицери и еден професионален војник, военотовоздухопловни техничари
- и материјално-технички средства, и тоа:
- хеликоптерски детачмант, составен од два транспортни хеликоптери, Ми-8/17.

2. Единицата на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца, сметано од јули 2006 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2080/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

814.

Врз основа на членот 75 став 3 од Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија” број 40/2006) и членот 80 став 5 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија” број 100/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2006 ГОДИНА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбедување рамноправен пристап на организаторите на изборна кампања во програмските сервиси на радиодифузерите, и тоа: должината на траењето на изборното претставување, методите на рекламирање и условите за користење на програмското време за претставување на кандидатите и нивните програми.

Одлуката не навлегува во уредувачката политика, самостојноста и независноста на радиодифузерите.

Поимник

Член 2

Определени поими во оваа одлука го имаат следно-во значење:

1. Организатор на изборна кампања е овластено лице од политичка партија, коалиција или група избирачи кои ја организираат изборната кампања;

2. Облици на изборно медиумско претставување се дневно - информативните емисии, програмите што овозможуваат директен пристап на организаторите на изборна кампања до публиката, односно гласачите и посебните информативни емисии (интервјуа, дебати, дуели, актуелно-информативни емисии и програми за информирање на граѓаните за начинот и техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото право);

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија на вестите и радио и телевизиските дневници;

4. Директен пристап до публиката, односно гласачите се оние облици на изборно медиумско претставување преку кои организаторите на изборна кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати, без или со паричен надоместок (бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање);

5. Бесплатно политичко претставување е директен пристап на организаторите на изборна кампања до публиката, односно гласачите преку кој тие слободно и без паричен надоместок ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;

6. Платено политичко рекламирање е директен пристап на организаторите на изборна кампања до публиката, односно гласачите преку кој тие ги промовираат своите програми, ставови и кандидати за паричен надоместок.

Во платено политичко рекламирање спаѓаат: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на организаторите на изборна кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други јавни настапи на организаторите на изборна кампања и

7. Реален час го подразбира времето што изминува од почетокот до крајот на еден час сметано според часовникот.

Општи принципи

Член 3

Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, се должни за време на изборната кампања на организаторите на кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување, во согласност со правилата утврдени во оваа одлука.

Член 4

Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите, тоа треба да го прават на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма.

Член 5

Радиодифузерите со програмски сервиси на државно ниво ќе овозможат избалансирано покривање на изборите во сите облици на медиумско претставување, со исклучок на платеното политичко рекламирање, почитувајќи го принципот на пропорционалност според бројот на утврдени листи на кандидати за пратеници.

Член 6

Радиодифузерите со програмски сервис на локално ниво ќе овозможат избалансирано покривање на изборите во сите облици на медиумско претставување, со исклучок на платеното политичко рекламирање, почитувајќи го принципот на еднаквост според утврдените листи на кандидати за пратеници на подрачјето за кое локалниот радиодифузер има концесија за вршење радиодифузна дејност.

Член 7

За време на изборната кампања учеството на организаторите на изборна кампања и на носителите на функции на власта во органите на државна управа, во другите државни органи, во правните и во другите лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во радио и телевизиските програми што не се поврзани со изборите не смее да биде во функција на кампањата.

Член 8

Уредници, новинари и други лица ангажирани во подготвувањето на програмите не можат да учествуваат во подготовките и реализирањето на изборната кампања.

Доколку се определат за таква активност, се должни да престанат да ги вршат своите задачи во радиодифузерот за времетраењето на изборната кампања, како и во деновите на изборниот молк.

Член 9

За време на изборната кампања, како и во периодот на изборниот молк, радиодифузерите не смеат да емитуваат платени огласи и реклами на органите на државната управа, другите државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, чија цел е промовирање на нивните резултати и активности.

Член 10

Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што ќе ги покриваат изборите со кој било облик на медиумско претставување, се должни да донесат сопствени правила за изборно медиумско претставување и да ги достават до Советот за радиодифузија.

Правилата за изборно медиумско претставување, радиодифузерите се должни да ги објават на своите програми.

Трговските радиодифузни друштва што ќе емитуваат платено политичко рекламирање се должни да усвојат ценовници за платено политичко рекламирање и да ги достават до Советот за радиодифузија.

Радиодифузерите што нема да ја покриваат изборната кампања треба да го известат Советот за радиодифузија за тоа.

Обврските од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, радиодифузерите се должни да ги исполнат во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Времетраење на изборната кампања**Член 11**

Изборната кампања започнува на 15 јуни во 00,00 часот, а завршува на 3 јули 2006 година, во 24,00 часот. Изборната кампања не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите (изборен молк).

МРТ**Член 12**

Јавниот радиодифузен сервис е должен да ја следи изборната кампања, односно да објавува информации за целината на изборниот процес, за законската регулатива за изборите, за активностите на сите учесници во изборната постапка, како и за текот на гласањето и за резултатите од изјаснувањето на граѓаните.

МРТ е должна да емитува и да обезбеди избалансирано време за бесплатно политичко претставување на организаторите на изборна кампања.

МРТ има обврска да обезбеди редовно информирање за изборниот процес и на лицата со оштетен слух.

МРТ не смее да емитува никакви облици на изборно медиумско претставување на програмскиот сервис исклучиво наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија.

II. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ**Член 13**

Уредувачката одговорност за овие облици на изборно медиумско претставување ја имаат радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 14

При известувањето за текот на изборната кампања во дневно-информативните емисии, радиодифузерот треба да обезбеди избалансирано покривање на активностите на организаторите на изборна кампања, согласно со принципите утврдени во членот 5, односно членот 6 од оваа одлука, при што треба да се почитуваат професионалните новинарски принципи и стандарди.

Член 15

Коментарите емитувани во рамките на дневно-информативните емисии мора да бидат одвоени како посебни целини и да бидат означени со името и презимето на авторот, односно како редакциски коментар.

Член 16

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, информирањето за редовните активности на органите на државната управа, другите државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во дневно-информативните емисии не смее да биде во функција на изборната кампања.

III. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА**Член 17**

За содржината на директниот пристап до публиката се одговорни организаторите на изборна кампања.

За емитувањето на директниот пристап до публиката, односно за почитувањето на одредбите од оваа одлука се одговорни радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 18

Радиодифузерите имаат право да одбијат да емитуваат директен пристап до публиката, доколку е насочен кон насилно уривање на уставниот поредок или кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување национална, расна, полова или верска омраза и нетрпеливост.

Член 19

Во директниот пристап до публиката не е дозволено да учествуваат малолетници.

Бесплатно политичко претставување**Член 20**

Датумот и редоследот на емитување на бесплатното политичко претставување на организаторите на изборна кампања се утврдува со ждрепка.

Член 21

Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено како "бесплатно политичко претставување" во текот на целото времетраење.

Платено политичко рекламирање

Член 22

Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

Член 23

За време на изборната кампања трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите можат да емитуваат 20% дополнително време за рекламирање од дневно емитуваното време, за емитување платена политичка програма, односно 20% или 12 минути платено политичко рекламирање на еден реален час, согласно со Одлуката на Советот бр. 02-1105/2 од 28 април 2006 година.

Времето за рекламни спотови, телешопинг спотови и за другите форми на рекламирање утврдено со членот 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, не смее да се користи за емитување платено политичко рекламирање.

Дозволеното време за платено политичко рекламирање за секој реален час емитувана програма не може да се собира, односно не може да се пресметува како вкупно дозволено време според бројот на часови на програмата на трговското радиодифузно друштво.

Член 24

Трговските радиодифузни друштва на организаторите на изборна кампања им го отстапуваат времето за платено политичко рекламирање под еднакви услови за пристап и начин на плаќање.

Член 25

Трговските радиодифузни друштва, на еден организатор на изборна кампања, можат да му отстапат најмногу половина од времето за платено политичко рекламирање (6 минути) на еден реален час емитувана програма.

Член 26

Платено политичко рекламирање не смее да се емитува во вести, во други дневно - информативни емисии, во посебни информативни емисии, во детски, училишни и образовни емисии, како и за време на директни преноси на верски, спортски, културни, забавни и други настани.

Член 27

Платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и видливо означено како "платено политичко рекламирање" во текот на целото времетраење и издвоено од другиот дел на програмата и од другите реклами.

IV. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ

Член 28

Радиодифузерите кои ќе реализираат посебни информативни емисии, треба да обезбедат еднаков третман на сите организатори на изборна кампања што ќе учествуваат во емисиите.

Член 29

Уредувачката одговорност за овие облици на изборно медиумско претставување ја имаат радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 30

Посебните информативни емисии не смеат да се користат како платено политичко рекламирање.

V. ИЗБОРЕН МОЛК

Член 31

За време на изборниот молк, кој започнува на 4 јули во 00,00 часот, а завршува на 5 јули 2006 година во 19,00 часот, престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на организаторите на изборна кампања.

При известувањето во деновите на изборниот молк, радиодифузерите не смеат да емитуваат информации, изјави, соопштенија на претставници на организаторите на изборна кампања и на политичари, како и други облици на известување што се, отворено или прикриено, во функција на изборната кампања и што можат да влијаат врз одлуката на избирачите.

За време на изборниот молк не е дозволено учество на организаторите на изборна кампања и на носителите на функции на власта во органите на државната управа, во другите државни органи, во правните и во другите лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во радио и телевизиските програми што не се поврзани со изборите.

Начинот на известување во деновите на изборниот молк Советот за радиодифузија ќе го уреди со посебно Упатство.

VI. ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

Член 32

Радиодифузерите, при објавувањето на резултатите од испитувања на јавното мислење, се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да направи процена за веродостојноста на испитувањето, и тоа:

- да го наведат лицето или организацијата која го наратала и платила испитувањето,
- да го наведат името на институцијата што го извршила испитувањето и применетата методологија,
- да дадат показатели за големината и структурата на примерокот и
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено испитувањето.

Член 33

Резултатите од испитувањето на јавното мислење се објавуваат заклучно со 29 јуни 2006 година.

Резултатите од испитувањата на јавното мислење што се спроведуваат на самиот ден на изборите (5 јули) не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

Член 34

Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати од други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јавното мислење како што се гласање на гледачи, слушатели или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на Интернет и анкети спроведени врз нерепрезентативен примерок.

VII. ПРАВО НА ИСПРАВКА И ОДГОВОР

Член 35

Доколку во некој од обличите на изборно медиумско претставување се изнесени неточни информации за учесник во изборната кампања, радиодифузерот е должен да му овозможи на учесникот во изборната кампања право на исправка или одговор.

Барањето за објавување на исправката, односно одговорот се поднесува во рок од три дена од објавувањето на информацијата.

Исправката или одговорот треба да се ограничат само на демантирање на неточните податоци или информации и да бидат приближно со иста должина како и изворно објавената информација, односно делот на информацијата за кој се однесуваат.

Радиодифузерите се должни исправката или одговорот да го објават во најкус можен рок, а најдоцна 24 часа по добивањето.

Исправката или одговорот се објавува во приближно ист временски термин, во иста или слична емисија.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Постојните јавни претпријатија кои вршат радиодифузна дејност на локално ниво не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање.

Во другите облици на изборно медиумско претставување треба да го почитуваат принципот на еднаквост според утврдените листи на кандидати за пратеници на подрачјето на кое вршат радиодифузна дејност.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2084/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

815.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД - КИЧЕВО

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Кичево, се разрешува Кирил Миладиноски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2086/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

816.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД - ТЕТОВО

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Тетово, се разрешува Никола Ристоски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2087/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

817.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД - ТЕТОВО

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Тетово, се разрешува Кани Абдули.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2088/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

818.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД - ГОСТИВАР

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Гостивар, се разрешува Лилјана Буреска, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2089/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

819.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД - РАДОВИШ

1. Од функцијата судија на Основниот суд - Радовиш, се разрешува Славчо Милев, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2090/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

820.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се разрешува Христо Јованов, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2091/1 22 мај 2006 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Љупчо Јордановски, с.р.
---	---

821.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се разрешува Дејан Костовски, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2092/1 22 мај 2006 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Љупчо Јордановски, с.р.
---	---

822.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се разрешува Снежана Фитеска, по нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2093/1 22 мај 2006 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Љупчо Јордановски, с.р.
---	---

823.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје, се разрешува Верица Велкова, по нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2094/1 22 мај 2006 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Љупчо Јордановски, с.р.
---	---

824.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ - ПОРОТНИЦИ
ВО ОСНОВНИОТ СУД - ГОСТИВАР

I. За судии - поротници во Основниот суд - Гостивар се избрани:

1. Адријана Иваноска,
2. Зурап Гезгин,
3. Ефто Гурчиноски,
4. Рада Аврамоска,
5. Велибор Јованоски,
6. Живка Стамеска и
7. Марко Дукоски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2095/1 22 мај 2006 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, д-р Љупчо Јордановски, с.р.
---	---

825.

Врз основа на член 12 од Законот за државните награди ("Службен весник на Република Македонија" број 52/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА НАГРАДАТА "МАЈКА ТЕРЕЗА"

1. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Мајка Тереза", се именуваат:

- а) за претседател
акад. Момир Поленаковиќ,
- б) за членови:
проф. д-р Ванчо Узунов од Скопје,
Ерол Ризаов, новинар од Скопје,
проф. Константин Танчев-Динка, академски сликар од Скопје,
Јорго Кука, стопанственик од Скопје,

Петар Т. Бошковски, писател од Скопје,
Ресул Шабани, писател од Скопје,
Бранко Ставрев, режисер од Скопје,
Јасминка Чакар, пијанистка од Скопје,
Зоица Пуровска Велевска, балетски уметник од
Скопје,
инж. Сами Фејзулаху, од Скопје,
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ од Скопје и
проф. д-р Алајдин Абази, ректор на Универзитетот
на Југоисточна Европа во Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 2096/1
22 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

826.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. За учество на вежбата “ADRIATIK EAGLE” (во натамошниот текст: Вежбата) која ќе се одржи во Република Албанија, со учество на контингенти на вооружените сили на армиите на Република Албанија, Република Хрватска и САД во периодот од 22.05.2006 година до 17.06.2006 година, се испраќа една единица во состав од петнаесет припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, од единицата за специјални намени, со задача спроведување на заедничка комбинирана обука за борба против тероризмот, со изведување на операции во урбана средина, со опрема и средства потребни за изведување на Вежбата.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата делумно ги обезбедува земјата домаќин Република Албанија, а делумно ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците на Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2395/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

827.

Врз основа на член 139 став 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04 и 14/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово, донесен од Управниот одбор на оваа јавна установа на седницата одржана на 16.05.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2358/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

828.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, СО СЕДИШТЕ ВО АЛЕКСАНДРИЈА

Член 1

Република Македонија отвора Генерален конзулат во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2342/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

829.

Врз основа на член 19 точка 12 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

1. Заради утврдување на организацијата, подготовките и изведувањето на меѓународната симулациска вежба “СЕЕСИМ-06”, со цел за промовирање на соработката, координацијата и интероперативноста помеѓу земјите од Југоисточна Европа, преку ефективна употреба на компјутерско моделирање и симулирање, како и да се сочува и подобри координацијата со земјите од регионот за давање и примање на помош од разновидните закани и опасности со кои се соочуваат, во периодот од 08 -17 ноември 2006 година, Министерството за одбрана на Република Македонија, ќе ја организира и спроведе здружената меѓународна симулациска вежба “СЕЕСИМ-06” во Министерството за одбрана.

На вежбата ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски, Дирекцијата-Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбата ќе паднат на товар на Министерството за одбрана.

3. Министерството за одбрана како носител на вежбата ќе ги изврши подготовките и организацијата за учеството на вежбата.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2394/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

830.

Врз основа на член 8 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02) и член 93 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ-МАРИОВО

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина Витолиште - Мариово доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-3924/1 од 10.09.2003 година на ЈТД "Мраморгран" Лазароски и др. Прилеп, од ЈТД "Мраморгран" Лазароски и др. Прилеп на "Унимарбле" Лазароски ДООЕЛ Прилеп.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на "Унимарбле" Лазароски ДООЕЛ Прилеп, под истите услови под кои е доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-3924/1 од 10.09.2003 година на ЈТД "Мраморгран" Лазароски и др. Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 1 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2311/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

831.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГНАЈСНИ ШКРИЛЦИ И КВАРЦ НА ТДУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМИ ОРЉАК“ ГЕРДАНИ ПЛОЧИ КАЈ С. ОТОШНИЦА, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. На ДТУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – гнајсни шкрилци и кварц на

локалитетот "Големи Орљак" Гердани Плочи кај с. Отошница, општина Ранковце со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.676.380,00	7.589.380,00
T-2	4.676.380,00	7.589.580,00
T-3	4.676.880,00	7.589.580,00
T-4	4.676.880,00	7.589.380,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,10 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/2005).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДТУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шуми".

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2315/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

832.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ДПТУ "МЕТАЛ ПРЕС" ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ТИКИЈАРНИЦА" ВО БЛИЗИНА НА С. ПЧИЊА, ОПШТИНА КУМАНОВО

1. На ДПТУ "МЕТАЛ ПРЕС" ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот "Тикијарница" во близина на с.Пчиња, општина Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА -X	КООРДИНАТА -Y
T-1	4.658 500,00	7.561 750,00
T-2	4.658 750,00	7.562 000,00
T-3	4.658 750,00	7.562 500,00
T-4	4.658 250,00	7.562 500,00
T-5	4.658 250,00	7.561 750,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,344 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесија за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2314/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

833.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ УСЈЕ, СОПИШТЕ И КИСЕЛА ВОДА, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

1. На АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – цементен лапорец на локалитетот "Усје", Сопиште и Кисела Вода, општина Кисела Вода со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.646.380,00	7.537.860,00
T-2	4.646.270,00	7.538.000,00
T-3	4.646.270,00	7.538.170,00
T-4	4.646.580,00	7.538.500,00
T-5	4.646.250,00	7.538.380,00
T-6	4.645.800,00	7.537.960,00
T-7	4.645.580,00	7.537.920,00
T-8	4.645.040,00	7.537.000,00
T-9	4.645.880,00	7.537.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,9 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии

за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2317/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

834.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – КВАРЦЕН ПЕСОК НА АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. ВАРВАРА КО СОПИШТЕ, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

1. На АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – кварцен песок на локалитетот с. Варвара КО Сопиште, општина Кисела Вода, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА -X	КООРДИНАТА -Y
T-1	4.641 220,00	7.535 430,00
T-2	4.641 620,00	7.535 790,00
T-3	4.641 180,00	7.536 300,00
T-4	4.641 040,00	7.535 700,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,26 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2313/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

835.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ИЗВОР ОПШТИНА ДРУГОВО – КИЧЕВО

1. На ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ Кичево, се дава концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода за пиење/флаширање на локалитетот во близина на с. Извор општина Другово – Кичево, со површина на концесијски простор за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.592 700,00	7.484 830,00
T-2	4.592 760,00	7.484 770,00
T-3	4.592 820,00	7.484 830,00
T-4	4.592 760,00	7.484 880,00

Површината на просторот на концесија за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,0065 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2316/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

836.

Врз основа на член 48 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02) и член 87 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ ОД ДРПУТУ ЕУРО-СИВЕЦ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО СКОПЈЕ

1. Се одзема концесијата за експлоатација на минерални сировини мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина Витолиште од ДРПУТУ "Еуро-

ро-сивец" експорт-импорт ДОО Скопје доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-1197/1 од 11.04.2005 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се одзема заради неплаќање на концесијските надоместоци.

3. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија бр. 12-718/8 од 15.04.2005 година ќе го раскине Министерот за економија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2225/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

837.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 88 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК И ЛАПОРОВИТИ ВАРОВНИЦИ НА ДПТ "АГРОСФРУТ КОРТАКИ" ДООЕЛ СТРУМИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАРА ТАРЛА С. КОШЕВО, ОПШТИНА КАРБИНЦИ, ШТИПСКО

1. На ДПТ "Агросфрут Кортаки" ДООЕЛ Струмица се дава концесија за експлоатација на минералната сировина варовник и лапоровити варовници на локалитетот Кара Тарла с. Кошево, општина Карбинци, Штипско, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Поле А

Точка	Координата X	Координата Y	Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.621.750,00	7.609.350,00	T-1	4.622.500,00	7.610.500,00
T-2	4.622.400,00	7.609.150,00	T-2	4.622.875,00	7.610.500,00
T-3	4.622.750,00	7.610.125,00	T-3	4.623.100,00	7.611.000,00
T-4	4.622.250,00	7.610.180,00	T-4	4.622.500,00	7.611.200,00
T-5	4.621.810,00	7.609.550,00			

Поле Б

Површината на просторот на концесија за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,90 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2318/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

838.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАБОЈЦА С. ЛОЖАНИ ОПШТИНА СТРУГА

1. На ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт Скопје, се дава концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на локалитетот Грабојца с. Ложани општина Струга, со површина на концесииски простор за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.565 495,55	7.473 962,26
T-2	4.565 512,40	7.473 998,53
T-3	4.565 331,01	7.474 082,79
T-4	4.565 314,16	7.474 046,51

Површината на просторот на концесија за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,008 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Број 19-2312/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

839.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 19-159/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „КРСТЕ МИСИРКОВ“ БР. 61 ВО СКОПЈЕ

1. Во Лиценцата под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „17“ се заменува со бројот „20“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2192/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

840.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ББ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ ПАСАЖ ВО ОХРИД

1. Во Лиценцата под бр. 19-157/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „22“ се заменува со бројот „19“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2194/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

841.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2006 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „23“ се заменува со бројот „25“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и 1 електронски рулет“.

2. Ова изменување и дополнување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2193/1
18 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

842.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004 и 49/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

1. За членови на Главниот штаб за заштита и спасување се именуваат:

- Тодор Грков, раководител на Секторот за планирање и развој во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за планирање,

- Љупчо Мираковски, раководител на Секторот за оперативни, општи работи и обука во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за оперативни работи,

- Лидија Бјелица, советник за засолнување и лизгање на земјиште во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за засолнување, евакуација и згрижување на настрадано и загрошено население,

- Блага Цветковска, раководителот на Одделение за обука во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за радиолошко-хемиско-биолошка заштита.

- Горѓи Крстевски, виш соработник во Министерството за транспорт и врски, одговорен за спасување од урнатини,

- Гоце Лазароски, раководител на Сектор за одржување и подобрување на режимот на водите во Управа за водостопанство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговорен за заштита и спасување од поплави,

- Трајко Тодорчевски, раководител на Одделение за инспекција во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за заштита и спасување од пожари,

- Љупче Петрески, раководител на Одделение за планирање во Дирекцијата за заштита и спасување, одговорен за заштита и спасување од неексплодирани убојни средства,

- Жарко Шутиновски, д-р на медицина, пом. раководител на Секторот за развој, медицинска опрема и подготовка на здравството за функционирање во кризни состојби во Министерството за здравство, одговорен за прва медицинска помош,

- м-р Мурат Насуфи, дипл.ветеринар, виш соработник во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, одговорен за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло,

- Сокол Фејзулаи, претставник од Дирекцијата за заштита и спасување,

- Зоран Златевски, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговорен за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло,

- Рахим Муслиу, советник – инспектор во Министерството за локална самоуправа, одговорен за соработка со единиците на локалната самоуправа,

- Владо Стојанов, раководител на Одделение за наменско производство во Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството за економија, одговорен за логистичко обезбедување,

- Данчо Марковски, државен советник во Министерството за надворешни работи, одговорен за меѓународна соработка,

- Доне Влашки, државен советник во Министерството за финансии, одговорен за финансиски работи,

- Хисен Цемаили, директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, одговорен за асанација на теренот.

2. Со именувањето на членовите на Главниот штаб за заштита и спасување им престанува мандатот на силите на цивилната заштита со формациски состав формирани согласно со одредбите на Законот за одбрана.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1712/4
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

843.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ПРОБИШТИП

1. Иванка Брљамова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Пробиштип.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Пробиштип се именува Светлана Трифунова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1843/2
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

844.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КОЧАНИ

1. Јулија Цоневска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кочани.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кочани се именува Аки Акиов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1843/3
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

845.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРИВА ПАЛАНКА

1. Даниела Јакимовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Крива Паланка.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка се именува Бобан Николовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1843/4
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

846.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГЕВГЕЛИЈА**

1. Ангелина Петкова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија се именува Благоица Опарова, дефектолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/5
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

847.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БЕРОВО**

1. Маја Николова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово се именува Марјан Соколчевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/6
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

848.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ШТИП**

1. Слободан Трајковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип се именува Љубе Здравков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/7
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

849.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВЕЛЕС**

1. Веселинка Тошевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес се именува Милица Јовановска, д-р на медицина, специјалист дерматолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/8
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

850.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВИНИЦА**

1. Драгица Ристовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Винаца.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Винаца се именува Дејан Ефремов, педагог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/9
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

851.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – НЕГОТИНО**

1. Лазо Атанасов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготино.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготино се именува Цветанка Ристова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/10
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

852.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КУМАНОВО**

1. Шукри Исуфи се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Куманово.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Куманово се именува Елмаз Муслиу, машински инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/11
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

853.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КРУШЕВО**

1. Елена Димовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Крушево.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Крушево се именува Горѓи Николоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/12
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

854.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА**

1. Пецо Аспровски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Битола.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Битола се именува Јасна Дурлова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/13
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

855.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА- КИЧЕВО**

1. Мира Митревска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кичево.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кичево се именува Мара Мишковска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/14
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

856.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КАВАДАРЦИ**

1. Роза Гичова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кавадарци.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Кавадарци се именува Гордана Сокаровска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/15
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

857.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ПРИЛЕП**

1. Цветанка Јанеска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Прилеп.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Прилеп се именува Јован Кулески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/16
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

858.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –РЕСЕН**

1. Горѓи Стојановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Ресен.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Ресен се именува Александар Цуцевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/17
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

859.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Мирјана Калофова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Свети Николе се именува Ангелчо Миланов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/18
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

860.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. Дијана Димковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје се именува Душко Миновски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/19
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

861.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА**

1. Марија Николова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Струмица.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Струмица се именува Горѓи Стојков, дипл. правник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/20
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

862.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –СТРУГА**

1. Слободан Савески се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Струга.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Струга се именува Валон Џила.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/21
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

863.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –РАДОВИШ**

1. Зујда Камчева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Радовиш.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Радовиш се именува Стоја Гаволугова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/22
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

864.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/97; 16/2000; 17/2003; 65/2004; 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД**

1. Павлина Пероска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Охрид.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Охрид се именува Дијана Видическа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/23
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

865.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ДЕБАР**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Дебар се разрешуваат:

- Мојси Даци,
- Весна Шуменковска.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Дебар се именуваат:

- Назиф Бекири,
- Астрит Чутра.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/24
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

866.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ДЕЛЧЕВО**

1. Богданка Димитровска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Делчево.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Делчево се именува Митко Василевски, дипл. професор по македонски јазик и книжевност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/25
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

867.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ГОСТИВАР**

1. Таири Мухамед се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Гостивар.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Гостивар се именува Селим Исеини.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/26
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

868.

Врз основа на член 48 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ТЕТОВО**

1. Олга Ѓоркоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Тетово.

2. За член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа –Тетово се именува Фатмир Емурлаи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 33-1843/27
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

869.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за национална историја - Скопје бр.02- 136/3 од 10 април 2006 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Тодор Чепреганов, научен советник во Институтот и досегашен директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1810/4
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

870.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), а во врска со одредбите на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со хендикеп во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.101 /2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЕД- НАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија, се разрешуваат:

- Виолета Димовска,
- Снежана Матовска.

2. За членови Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија се именуваат:

- Василка Димоска, д-р на медицина, специјалист по социјална медицина и организација на здравствена дејност – програмер менаџер во РЦПЛИП – ПОРАКА – Скопје,
- Валентина Мирковиќ, претседател на ГЦПЛИП – ПОРАКА- Скопје,

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 33-2083/2
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

871.

Врз основа на член 14 од Законот за попис на земјоделството во Република Македонија, 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМ- ЈОДЕЛСКИТЕ СТАТИСТИКИ

1. За претседател и членови на Управниот комитет за развој на земјоделските статистики се именуваат:

- а) за претседател:
- Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика.

б) за членови:

- Алириза Елези, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Пејо Тодевски, раководител на одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

- Стевче Стефановски, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола,
- Александар Николовски, раководител на одделение во Секретаријатот за европски прашања,
- Зоранчо Муканов, раководител на сектор во Државниот завод за геодетски работи,
- д-р Миле Пешевски, професор на Факултетот за земјоделски науки и храна,

- м-р Вања Кондратенко, раководител на одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство

- Стојан Лазарев, претседател на Комисијата за рурален развој во Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија,

- Ефтим Шаклев, претседател на Федерацијата на фармерите во Република Македонија,

- д-р Коле Василевски, професор на Шумарскиот факултет – Скопје,

- Мухедин Брава, заменик на директорот на Државниот завод за статистика,

- м-р Дончо Герасимовски, државен советник во Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2129/2
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

872.

Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА- ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ- ТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАН- СКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗА УЧЕСТВОТО ВО ТРАЈНИОТ ВЛОГ ВО ФИ- НАНСИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО

1. Тања Алтанчиева се разрешува од должноста претседател на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството поради заминување на друга должност.

2. За претседател на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството се именува Пламенчо Георгиевски, државен секретар во Министерството за локална самоуправа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2172/2
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

873.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ**

1 За членови на Управниот одбор на Јавната установа – Национален парк Маврово, Маврови Анови се именуваат:

- Даниела Стефкова, дипл. правник, раководител на одделение во Министерството за животна средина и просторно планирање, претставник на основачот,
- Медат Арслани, географ, претставник на основачот,
- Фуат Черкези, наставник по географија и историја, претставник на општината Маврово и Ростуша,
- Томо Горѓевски, дипл. шумарски инженер, претставник на стручниот орган на Националниот парк Маврово,
- Икмет Ејупи, шумарски техничар, претставник на стручниот орган на Националниот парк Маврово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2189/2
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

874.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000; 12/2003:55/2005 и 37/2006) и член 9 од Одлуката за основање на Јавна установа за управување и заштита на Националниот парк Галичица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2006), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА
ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД**

1. За вршител на должноста директор на Јавната Установа Национален Парк Галичица, Охрид се именува Андон Бојаци, дипл. шумарски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2272/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

875.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Абдулмуталип Алиџи, досегашен заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2273/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

876.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола се именува Виолета Костова – Талевска, досегашен заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2274/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

877.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп се именува Стеван Трајкоски, досегашен заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2275/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

878.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип се именува Валентина Арсова, адвокат од Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2276/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

879.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци се именува Евдокија Заркова Иванова, раководител на Отсекот за аналитика во Министерство за внатрешни работи – Регионален центар за гранични работи Југ- Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2277/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

880.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа - Национален парк Пелистер, Битола се именуваат:

- Менка Спировска, дипл. биолог, државен советник во Министерството за животна средина и просторно планирање, претставник на основачот,
- Валериј Пенев, технолог инженер, советник во Министерството за животна средина и просторно планирање, претставник на основачот,
- Владимир Василевски, дипл. економист, претставник на стручниот орган на Националниот парк Пелистер,
- Иљо Стерјовски, шумарски техничар, претставник на стручниот орган на Националниот парк Пелистер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2278/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

881.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово се именува Бари Шабани, државен советник во Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2279/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

882.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Ивица Петров, стручен соработник во Основниот суд Скопје II - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2280/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

883.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга се именува Надежда Гореска, советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2281/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

884.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП**

1. Мирослав Димитров се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип, поради истек на времето за кое е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2282/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

885.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ

1. Цвета Костова, се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци, поради истек на времето за кое е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2283/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

886.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО

1. Зоран Илијевски, се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово, поради истек на времето за кое е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2284/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

887.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштитата на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа - Национален парк Галичица, Охрид се именуваат:

- Сашо Секуловски, дипл. земјоделски инженер, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање, претставник на основачот,

- Атанас Речи, вработен во МЈП ПРОАКВА – Струга, претставник на основачот,

- Милчо Георгиевски, виш кустос – историчар на уметност, претставник на општината Охрид,

- Љупчо Димиџиевски, дипл. инженер агроном, претставник на стручниот орган на Националниот парк Галичица,

- Огнен Достиноски, дипл. шумарски инженер, претставник на стручниот орган на Националниот парк Галичица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2286/1
11 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

888.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања за машини од аспект на здравје и безбедност, кои треба да бидат исполнети пред нивното пуштање на пазар или ставање во употреба.

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на безбедносните компоненти на машините, кои се пуштаат на пазар, одвоено од машините.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

(а) **машина** е:

- склоп од меѓусебно поврзани делови или компоненти, од кои што најмалку еден е подвижен, со соодветни направи со кои се става во погон, контролни и енергетски кола и здружени заради одредена примена, а особено за преработка, обработка, движење или пакување на материјал;

- постројка е склоп на поединечни машини кои, заради постигнување на иста цел, се аранжирани и управувани така да функционираат како интегрална целина;

- изменлива опрема, е опрема која ја модифицира функцијата на машината, која е пуштена на пазарот со цел да биде склопена со машина или серија од различни машини или пак со влечна машина од страна на самиот оператор доколку таа опрема не претставува резервен дел или алат;

(б) **Безбедносна компонента** е компонента, која не претставува заменлива опрема, која што производителот ја пушта на пазар за да со нејзината употреба се исполни безбедносна функција и чија што хаварија или лошо функционирање ги загрозува безбедноста или здравјето на изложените корисници.

II. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Член 3

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на:

1. машини чии единствен извор на сила претставува директно применета рачна сила, со исклучок на машините наменети за подигнување или спуштање на товари;

2. медицински помагала, кои при употреба се во директен контакт со пациентите;

3. специјална опрема која се користи на игралишта и/или во забавни паркови;

4. парни котли, резервоари и садови под притисок;

5. машини кои се специјално проектирани или ставени во употреба за нуклеарни цели кои во случај на дефект би предизвикале емисија на радиоактивност;

6. извори на радиоактивност кои се дел од машина;

7. огнено оружје;

8. резервоари и цевководи за бензин, дизел гориво, запаливи течности и опасни материи;

9. транспортни средства, односно возила и приколки за возила исклучиво наменети за превоз на патници по воздушен или копнен пат, железнички мрежи или водни патишта, како и транспортни средства доколку таквите средства се проектирани за транспорт на стоки по воздушен пат, на јавни патишта или железнички мрежи или по вода, освен возила кои се користат во индустријата за ископување на минерали;

10. поморски бродови и морски подвижни постројки заедно со опремата која што се наоѓа на таквите бродови или постројки;

11. жичари, вклучувајќи воздушен воз (кабини или прикачени седишта) на жица за јавен или засебен превоз на лица;

12. земјоделски и шумарски трактори односно секое моторно возило опремено со тркала или гасенични тркала, а кои имаат најмалку две осовини, а чија основна функција се состои во нивната влечна моќ и кои се специјално проектирани за влечење, туркање, носење или ставање во погон на одредени алати, машини или приколки наменети за употреба во земјоделството или шумарството, а кои можат да бидат опремени за носење товар или патници;

13. машини специјално проектирани и изработени за воени или полициски цели;

14. лифтови кои трајно служат на одредени нивоа на згради и конструкции, кои имаат кабина која се движи помеѓу водилки кои се круто поставени под агол поголем од 15 степени кон хоризонталата и предвидени за транспорт на:

- лица;
- лица и стока;

- само стока, ако кабината е пристапна, што значи, лице да може во неа да влезе без тешкотија и да е опремена со управувачки уреди сместени во кабината или на дофат на лицето кое се наоѓа внатре;

15. средства за транспорт на лица со возила поставени на шина, со погон преку запченик и запчеста летва;

16. рударски постројки за дигање;

17. театарски - сценски дигалки;

18. градежни дигалки наменети за кревање на лица или лица и стока.

Кога за машините или безбедносните компоненти, ризиците на кои се однесува овој правилник се целосно или делумно опфатени со технички прописи донесени врз основа на Законот за безбедност на производите, тогаш одредбите од овој правилник не се применуваат.

Во случаите кога ризиците кај машини се од електрично потекло, тогаш за машините се применуваат одредбите на Правилникот за електрична опрема наменета за користење во определен нисконапонски опсег.

III. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР, СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И ТРГОВСКИ САЕМИ

Член 4

Производителот може да ги пушти на пазар или стави во употреба, машините или безбедносните компоненти кои се предмет на овој правилник, согласно Законот за безбедност на производите, само доколку при нивната соодветна употреба, инсталирање и одржување не ги загрозуваат здравјето или безбедноста на луѓето и во одреден случај на домашните животни и имотот.

Член 5

Машините и безбедносните компоненти можат да се изложуваат на трговски саеми, изложби, демонстрации и слични манифестации и кога не се во согласност со одредбите од овој правилник, доколку постои видлив знак кој јасно покажува дека машините или безбедносните компоненти не се за продажба сè до моментот на нивното усогласување од страна на производителот со одредбите од овој правилник.

Во тек на демонстрацијата на машините и безбедносните компоненти треба да бидат преземени соодветни безбедносни мерки заради обезбедување на заштита на луѓето.

Член 6

Машините кои самостојно не можат да функционираат, можат да бидат пуштени на пазар или ставени во употреба како машини во смисла на овој правилник, ако производителот, приложи изјава дека машините ќе бидат вградени или склопени со други машини, согласно Анекс II точка Б кој е составен дел од овој правилник.

Изменливата опрема од член 2 став 1 точка а) алинеја 2 од овој правилник, не треба да се пушта на пазар или става во употреба без да има СЕ обележување и ЕС изјава за сообразност, согласно Анекс II точка А од овој правилник.

Безбедносните компоненти од член 2 став 1 точка б) од овој правилник, можат да се пуштаат на пазар или ставаат во употреба, доколку за нив е приложена ЕС изјава за сообразност од страна на производителот, согласно Анекс II, точка В од овој правилник.

IV. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА И НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

Член 7

Машините се смета дека се во согласност со одредбите од овој правилник, ако:

- машините имаат СЕ обележување и ЕС изјава за сообразност предвидена во Анекс II, точка А од овој правилник и

- безбедносните компоненти имаат ЕС изјава за сообразност, која е предвидена согласно Анекс II, точка В од овој правилник.

Член 8

Машините и безбедносните компоненти од член 2 на овој правилник, согласно Законот за безбедност на производите треба да ги исполнуваат суштествени барања од Анекс I.

Член 9

Освен барањата од член 8 на овој правилник, пред пуштање на машините или безбедносните компоненти на пазарот, или нивно ставање во употреба, производителот треба согласно Законот за безбедност на производите да ги исполни следниве барања за:

1. машини кои не се наведени во Анекс IV:

- да подготви техничка документација (во натамошниот текст техничко досие) согласно точка 3 и точка 4 од Анекс V,

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно Анекс II и да ја приложи кон секоја машина;

- на секоја машина да прикачи СЕ обележување согласно Анекс III;

2. безбедносни компоненти кои не се наведени во Анекс IV:

- да подготви техничко досие согласно точка 3 и точка 4 од Анекс V,

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно Анекс II, точка В и да ја приложи кон секоја безбедносна компонента;

3. машини наведени во Анекс IV:

- да подготви техничко досие согласно Анекс VI,

- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно член 11 од овој правилник и Анекс II и да ја приложи кон секоја машина;

- да ја примени постапката согласно член 12 од овој правилник,

- на секоја машина да прикачи СЕ обележување согласно Анекс III;

4. безбедносни компоненти наведени во Анекс IV:

- да подготви техничко досие согласно Анекс VI,

- да ја примени постапката согласно член 13 од овој правилник,
- да подготви ЕС изјава за сообразност согласно Анекс II, точка В и кон секоја безбедносна компонента да приложи ЕС изјава за сообразност.

Член 10

Машините или безбедносните компоненти, се смета дека ги исполнуваат суштествените безбедносни барања, предвидени во Анекс I, ако се изработени согласно националните стандарди објавени во Листата на стандарди за машини.

V. ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 11

Машините и безбедносните компоненти се смета дека се во согласност со одредбите од овој правилник, ако производителот, за сите произведени машини или безбедносни компоненти изработи ЕС изјава за сообразност согласно Анекс II точка А или точка В.

Машините се смета дека се во согласност со одредбите од овој правилник, ако производителот прикачи СЕ обележување на сите произведени машини.

Член 12

Производителот, пред да пушти машини на пазарот:

а) за секоја машина, ако не е наведена во Анекс IV, изработува техничко досие согласно Анекс V

б) за секоја машина, ако е наведена во Анекс IVа нејзиниот производител не ги почитува националните стандарди објавени во Листата на стандарди за машини, доставува примерок од машината за ЕС – испитување на тип во согласност со Анекс VI кој е составен дел на овој правилник;

в) за секоја машина, од Анекс IV, а која е произведена согласно со националните стандарди објавени во Листата на стандарди за машини:

- изработува техничко досие согласно Анекс VI, кое го испраќа до телото за оценка на сообразност, а кое веднаш треба да го потврди приемот на досието и да го задржи; или

- доставува досие согласно во Анекс VI, до телото за оценка на сообразност, кое потврдува дека националните стандарди објавени во Листата на стандарди за машини се правилно применети и изработува сертификат за сообразност за досието;

- поднесува примерок од машината за ЕС испитување на тип предвидено во Анекс VI.

Во случаите кога за изработка на техничко досие од став 1, точка (в) алинеја 1 од овој член, се применуваат одредбите од точките 5 и 7 од Анекс VI.

Во случаите од став 1 точка (в), алинеја 2 овој член, се применуваат одредбите од точките 5, 6 и 7 од Анекс VI.

Во случаите од став 1, точка (а) и точка (в) алинеја 1 и 2 од овој член, со ЕС изјавата за сообразност се потврдува, дека е во согласност со суштествените барања од овој правилник.

Во случаите кога од став 1, точка (б) и точка (в), алинеја 3 од овој член со ЕС изјавата за сообразност, се потврдува сообразноста со примерокот кој бил подложен на ЕС испитување на тип.

Член 13

Одредбите од член 12 се применуваат и на безбедносните компоненти, ако во текот на ЕС испитување на тип, телото за оценка на сообразност ја потврдило сообразноста на безбедносните компоненти дека ги исполнуваат безбедносните функции и за кои производителот потврдил со Изјава за сообразност.

Член 14

Во случај кога за машината се применуваат одредби од други технички прописи кои се однесуваат на други аспекти, а со кои се пропишува СЕ обележување, се смета дека машината е сообразна со одредбите на тие технички прописи.

Член 15

Кога производителот не постапил согласно одредбите од член 11, член 12, член 13 и член 14 од овој правилник, во тој случај лицето кое ја пушта на пазарот машината или безбедносните компоненти, како и лицето кое склопува машина или нејзини делови или безбедносни компоненти од различно потекло или изработува машини или безбедносни компоненти за сопствена употреба, треба да постапи согласно истите.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на лица кои на машина или влечна машина монтираат изменлива опрема доколку деловите се компатибилни и секој од деловите има СЕ обележување и во прилог има ЕС изјава за сообразност.

VI. ТЕЛА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 16

Телата за оценка на сообразност, што се вклучени во постапките за оценка на сообразноста согласно член 12 од овој правилник треба да ги исполнат критериумите предвидени во Анекс VII.

Телата за оценка на сообразност кои ги исполнуваат критериумите за оценка на сообразност предвидени со националните стандарди објавени во Листата на стандарди за машини се смета дека ги задоволуваат критериумите предвидени во Анекс VII.

VII. СЕ - ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

Член 17

Обележувањето за сообразност - СЕ се состои од иницијалите „СЕ“. Формата на обележувањето е дадена во Анекс III.

СЕ обележувањето треба да биде биде јасно и видно, согласно точка 1.7.3 од Анекс I.

Ако СЕ обележувањето е неправилно изведено, производителот треба машината или изменливата опрема да ги направи сообразни со одредбите од овој правилник кои се однесуваат на СЕ обележувањето.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Согласно член 14 од овој правилник, производителот во период на усогласување со одредбите од овој правилник, може да избере кои постапки ќе ги примени, а при што СЕ обележувањето ќе значи сообразност со техничките прописи, кои производителот ќе ги примени. Во овој случај, деталите од техничките прописи означени со нивниот број и скратено име треба да бидат приложени во документите, известувањата или упатствата согласно техничките прописи кои треба да бидат приложени кон машината.

Член 19

Одредбите од член 9, точка 1, алинеја 3, член 16 и член 18 од овој правилник и одредбите од анексите, а кои се однесуваат на односите со Европската Комисија и земјите членки на Европската Унија, ќе влезат во сила со денот на пристапување на Република Македонија во полноправно членство на Европската Унија или со влегувањето во сила на соодветен протокол за оценка на сообразност со кој се воспоставува слободно движење на производите од овој правилник меѓу Република Македонија и Европската унија, со денот на влегување во сила на овој протокол.

Член 20

На започнатите постапки за пуштање на пазар и ставање во употреба на машини и безбедносни компоненти произведени во Република Македонија, ќе се применуваат до 31.12.2008 година следните прописи:

1. Правилник за техничките нормативи за леарска индустрија (Службен лист на СФРЈ бр.14/79; бр.11/80 и бр.65/91)

2. Правилник за техничките нормативи за примена на моторни пили со ланец во шумарството (Службен лист на СФРЈ бр.34/80)

3. Правилник за техничките нормативи за пластична преработка на обоени метали (Службен лист на СФРЈ бр.25/86)

4. Правилник за техничките нормативи за заштита од статички електрицитет (Службен лист на СФРЈ бр.62/73)

5. Правилник за техничките нормативи за машини со дизел мотори кои се користат при подземни рударски работи во јами без метан (Службен лист на СФРЈ бр.66/78)

6. Правилник за техничките нормативи за дигалки (Службен лист на СФРЈ бр.65/91)

7. Правилник за техничките нормативи за фасадни лифтови на електричен погон (Службен лист на СФРЈ бр.19/86)

8. Правилник за техничките нормативи за висечки скелиња на електричен погон (Службен лист на СФРЈ бр.19/86)

9. Правилник за техничките нормативи за лифтови на електричен погон за вертикален транспорт на возила, со кабина во која е дозволен пристап на луѓе (Службен лист на СФРЈ бр.55/87)

10. Правилник за техничките нормативи за подвижни скали и ленти за превоз на луѓе (Службен лист на СФРЈ бр.66/78; 13/82; и 42/88)

11. Правилник за техничките нормативи за ласерски уреди и системи (Службен лист на СФРЈ бр.72/87)

12. Правилник за техничките нормативи за работа на орудијата за работа (Службен лист на СФРЈ бр.18/91)

Член 21

Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, Анекс VI, Анекс VII се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4197/1
17 мај 2006 година
Скопје

Министер,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

АНЕКС I

ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОЕКТИРАЊЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАШИНИ И БЕЗБЕДНОСНИ КОМПОНЕНТИ

Во смисла на овој Анекс »машина« е, или »машина« или »безбедносна компонента« како што е дефинирано во член 2 од овој правилник.

ПРЕЛИМИНАРНИ ЗАБЕЛЕШКИ

1. Обврските предвидени со основните здравствени и безбедносни барања се применуваат само кога постои соодветниот ризик за односната машина кога таа се употребува под услови предвидени од страна на производителот. Барањата во точка 1.1.2, точка 1.7.3. и точка 1.7.4 од овој Анекс се применуваат врз сите машини опфатени со овој правилник.

2. Основните здравствени и безбедносни барања предвидени во овој правилник се задолжителни. Меѓутоа, имајќи го во предвид техничкото ниво, можеби нема да се постигнат целите кои тој ги поставува. Во таков случај, машините треба да бидат проектирани и изработени, така што колку што е можно повеќе да се доближи до тие цели.

3. Основните здравствени и безбедносни барања се групирани врз основа на опасностите што ги покриваат.

Машините, претставени со серија на опасности, се наведени во повеќе точки на овој Анекс.

Производителот ги проценува опасностите и ги идентификува кои што се однесуваат на неговата машина, а потоа ја проектира и изработува машината имајќи ја предвид сопствената проценка.

1. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА

1.1. Општи забелешки

1.1.1. Дефиниции

Изразите употребени во Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, Анекс VI и Анекс VII од овој правилник го имаат следното значење:

1. »опасна зона« означува било која зона во/или околу машината во која загрозеното лице е предмет на ризик на своето здравје или безбедност;

2. »изложено лице« е било кое лице кое целосно или делумно се наоѓа во опасна зона;

3. »оператор« е лице или лица задолжени за инсталирање, управување, дотерување, одржување, чистење, поправање или транспортирање на машини.

1.1.2. Принципи за сеопфатна безбедност

(а) Машината треба да биде изработена, така што ќе одговара на својата функција и ќе може да се прилагодува и одржува, а притоа да не бидат изложени на ризик лицата кои ги вршат овие работи во услови и рамки предвидени од страна на производителот.

Цел на превземените мерки треба да биде елиминација на ризикот од несреќа во текот на веројатниот рок на траење на машината, вклучувајќи ги фазите на монтажа и демонтажа, дури и кога ризиците за несреќа потекнуваат од предвидливи абнормални ситуации.

(б) При избирање на најсоодветните методи, производителот ги применува следниве принципи по дадениот редослед:

- отстранување или намалување на ризикот во највисока можна мера (во основа безбедно проектирање и изработка на машина),

- превземање на потребните заштитни мерки во врска со ризици кои не можат да бидат отстранети и

- да ги информира корисниците за преостанатите ризици кои се должат на недостатоци на усвоените заштитни мерки, назначувајќи дали е потребна специјална обука и лична заштитна опрема.

(в) При проектирање и изработка на машини, како и при изработка на упатства, производителот треба да ја предвиди не само нормалната употреба на машините, туку исто така и очекуваната невообичаена употреба, но во разумни граници.

Машината треба да биде така проектирана за да се спрече невообичаена употреба, ако таа предизвикува ризик. Во упатството за работа треба да се предвиди несоодветна примена на машината, која според искуството може да настане.

(г) При употреба во пропишаните услови треба да се земат во предвид ергономските принципи: неудобноста, заморот и психолошкиот стрес со кои се соочува операторот и истите да се намалат на минимум.

(д) При проектирањето и изработка на машина, производителот треба да ги земе предвид ограничувањата на кои што е подложен операторот како резултат на употребата на потребната предвидлива опрема за лична заштита (како што се обувки, ракавици, и т.н.).

(е) Машината треба да биде испорачана со целокупната специјална опрема и додатоци со што ќе се овозможи нејзино прилагодување, одржување и употреба без ризик.

1.1.3. Материјали и производи

Материјалите кои што се употребуваат за изработка на машини или производи кои што се употребуваат и се добиваат во текот на нејзината употреба не треба да ги загрозуваат безбедноста и здравјето на изложените лица.

Онаму каде што се употребуваат флуиди, машините треба да бидат проектирани и изработени за употреба, без ризик кој би се појавил при полнење, употреба, поправка или истекување.

1.1.4. Осветлување

Производителот треба да обезбеди интегрално осветлување за оние операции за кои што е веројатно дека недостатокот од светло би предизвикал ризик и покрај амбиенталното светло со нормален интензитет.

Производителот обезбедува простор без сенки кои што би можеле да предизвикаат непријатност, без раздразливи заслепувања и без опасни стробоскопски ефекти кои се должат на осветлувањето кое што го обезбеди производителот.

Внатрешните делови кои бараат чести проверки како и местата за прилагодување и одржување треба да бидат снабдени со соодветно осветлување.

1.1.5. Проектирање на машина кој го олеснува ракувањето со истата

Машината или секоја нејзина компонента треба:

- да биде погодна за безбедно ракување,
- да биде спакувана или проектирана така што би можела да биде складирана безбедно и без оштетувања (пр. соодветна стабилност, специјална потпора, и т.н.).

Ако тежината, големината или формата на машините или на нивните составни компоненти спречуваат нивно рачно поместување, машината или секоја нејзина составна компонента, треба:

- да биде снабдена со места за закачување на опрема за подигнување, или
- да биде проектирана така што би можела да биде снабдена со такви места за закачување (пр. отвори со навој), или
- да биде со таков облик што ќе овозможи лесно закачување на стандардна опрема за подигнување.

Кога машината или некоја од нејзините компоненти треба да биде поместена рачно, таа треба:

- да биде лесно подвижна, или
- да биде опремена со направи за подигнување (пр. рачки, куки и т.н.) за безбедно поместување.

Неопходно е да се преземат посебни мерки за ракување со алат и/или машински компоненти, дури и за оние чија тежина е мала, затоа што и тие би можеле да бидат опасни (форма, материјал и т.н.).

1.2. Управување

1.2.1. Безбедност и сигурност на управувачките системи

Управувачките системи треба да бидат проектирани и изработени така што ќе бидат безбедни и сигурни и ќе оневозможат појава на опасни ситуации. Пред се тие треба да бидат проектирани и изработени така што:

- ќе можат да ја задржат својата функција при строги работни услови и надворешни влијанија,
- грешките во логиката да не доведат до опасни ситуации.

1.2.2. Управувачки уреди

Управувачките уреди треба да бидат:

- јасно видливи и лесни за препознавање и соодветно обележани каде што е тоа потребно;
- поставени така да овозможат безбедно оперирање без двоумење или губење на време и без двосмисленост;

- проектирани, така што движењето при управување да биде соодветно со неговиот ефект;
- лоцирани надвор од опасни зони, со исклучок на одредени управувачки уреди каде што е тоа потребно,

како што се прекинувачи за итни случаи, конзола за обука и програмирање и дрг.;

- поставени така што при управување не можат да предизвикаат дополнителен ризик;

- проектирани или заштитени така што посакуваниот ефект, каде е вклучен ризик, не може да настапи без активирање;

- изработени така што ќе можат да го издржат предвиденото оптоварување, особено внимание треба да се посвети на уредите за итно исклучување кои се изложени на зголемено оптоварување.

Ако некои управувачки уреди се проектирани и изработени за извршување на повеќе операции (пр. тастатура и т.н.), тогаш секоја операција треба јасно да биде назначена за да не дојде до забуна.

Управувачки уреди треба да бидат така поставени да нивната позиција, траекторија и отпор при работа се соодветни на операцијата што треба да се изврши земајќи ги во обзир ергономските принципи. Неопходно е да бидат земен предвид ограничувањата кои се должат на неопходната или предвидената употреба на опрема за лична заштита (како што се обувки, ракавици, и т.н.).

Машините треба да бидат снабдени со индикатори (бројчаници, сигнални уреди, и т.н.) потребни за безбедно оперирање. Операторот треба да биде во можност да ги чита истите од управувачкото место.

Од главното управувачкото место, операторот треба да биде во можност да утврди дека нема изложени лица во опасните зони.

Доколку тоа не е возможно, управувачкиот систем треба да биде проектиран и изработен така што ќе даде звучен и/или светлосен предупредувачки сигнал, пред машината да започне да работи. Изложеното лице треба да има време и можности да превземе итна активност за спречување на почетокот на работата на машината.

1.2.3. Вклучување

Вклучување на машината во работа треба да биде само со намерно активирање на управувачкиот уред.

Барањето од став 1 на оваа точка се однесува и за:

- повторно вклучување на машина по прекин, од било која причина,

- при значителна промена на работните услови (пр. брзина, притисок, и т.н.), освен во случај кога повторното вклучување или промената на работните услови не претставува ризик за изложените лица.

Основното барање не се однесува на повторното вклучување на машината или пак на промената на работните услови кои се резултат на нормалното пратење на автоматскиот циклус.

Во случај кога машината има неколку управувачки уреди за вклучување при што операторите можат да се доведат во опасност едни со други, неопходно е постоење на дополнителни уреди (пр. уреди за овозможување или селектирање кои ќе му овозможат само на еден механизам да биде активиран во даден момент) кои треба правилно да се постават, за да исклучат такви ризици.

За постројки кои функционираат автоматски, треба да постои можност, лесно реактивирање по престанокот на работата, а откако ќе бидат исполнети условите за безбедна работа.

1.2.4. Уред за исклучување

а) Нормално исклучување

Неопходно е секоја машина да биде опремена со управувачки уред со кој што машината ќе биде комплетно исклучена.

Секоја работна станица треба да биде опремена со управувачки уред кој ќе запре дел од или сите подвижни делови, во зависност од типот на опасност, така што машината ќе се доведе во безбедна состојба. Уредот за исклучување на машината треба да има предност во однос на уредите за вклучување.

Откако машината или нејзините опасни делови ќе бидат исклучени треба да биде прекинато снабдување со енергија на соодветните уреди за активирање.

б) Итно исклучување

Секоја машина треба да биде опремена со еден или повеќе уреди за итно исклучување со кои ќе се овозможи отстранување на постоечка или идна опасност. Со исклучок:

- кај машини, во кои уредот за итно исклучување нема да го намали ризикот затоа што не го намалува времето на запирање, или пак ако не може да се преземат специјални мерки за да се спречи ризикот,
- рачни мобилни машини и рачно наведувани машини.

Уредот за итно исклучување треба:

- да е јасно препознатлив, јасно видлив и да има соодветен пристап за брзо активирање;
- да го запре опасниот процес колку што е можно побрзо без создавање на дополнителни опасности;
- каде што е неопходно, да го активира или да го дозволи активирањето на одредени безбедносни заштитни движења.

Активното дејство на уредот за итно исклучување престанува со неговото вклучување, а тоа вклучување на уредот за итно исклучување треба да трае додека има потреба, но не треба да постои можност уредот сам од себе да се врати во активно дејство, без да се деактивира командата за исклучување, која е возможна само со соодветно дејство врз уредот за итно исклучување. Кога уредот ќе се врати во активно дејство, не треба повторно да ја вклучи машината, туку само со повторно рестартирање.

Во случај кога постројката или деловите на постројката се проектирани за заедничка работа, производителот треба да ја проектира и изработи постројката така што уредите за исклучување, вклучувајќи го и уредот за итно исклучување, ќе треба да ја запрат не само самата постројка, туку и сета опрема која и претходи и/или и следи, ако нивната понатамошна работа е опасна.

1.2.5. Избор на начин на управување и работа

Избраниот начин на управување треба да ги управува сите други управувачки системи со исклучок на итното исклучување.

Доколку машината е проектирана и изработена, за да може да се користат различни начини на управување и работа, кои претставуваат различни нивоа на безбедност (пр. подесување, одржување, контрола, и т.н.), треба да биде опремена со бирач на начинот на управување и работа, кој ќе може да се фиксира во секоја позиција. Секоја позиција на бирачот треба да соодветствува со единствен начин на работа и управување. Бирачот може да биде заменет со друга метода за бирање која што ја ограничува употребата на некои функции на машината на некои операторски категории (пр. пристапни шифри на некои нумерички управувани функции, и т.н.)

Доколку, за некои операции, машината треба да функционира со неутрализиран заштитни уреди, бирачот на начинот на работа и управување треба истовремено:

- да го стави вон употреба начинот за автоматско управување;
- да дозволува движења исклучиво од управувачките уреди кои бараат постојана активност;
- да дозволува операција на опасни подвижни делови само при постигнати услови за безбедност (пр. намалена брзина, намалена моќ, чекор-по-чекор или друго соодветно решение) отстранувајќи моментални опасности поврзани во серија;
- да оневозможи движење кое би можело да предизвика опасност, сакајќи или несакајќи преку делување на внатрешните сензори на машината.

Покрај тоа, операторот треба да биде во состојба да ја управува работата на деловите на кои работи, до точка на прилагодување.

1.2.6. Прекин на дотокот на енергија

Било кој прекин на дотокот на енергија во машината и повторното воспоставување на доток по прекин или флукацијата не треба да доведе до опасна ситуација, односно:

- машината не треба неочекувано да се вклучи;
- не треба да се оневозможи исклучување на машината ако командата за тоа веќе била дадена;
- ниту еден подвижен дел од машината или работен дел што се наоѓаат во машината не треба да падне или да биде исфрлено;
- автоматското или мануелно исклучување на движечките делови, кои и да се, треба да се одвива непречено;
- заштитните уреди треба да бидат целосно употребливи, односно не треба да откажат со работа.

1.2.7. Прекин во управувачкото коло

Грешка во логиката на управувачкото коло, прекин или оштетување на управувачкото коло не треба да доведе до опасна ситуација, особено:

- машината не треба неочекувано да се вклучи;
- не треба да се оневозможи исклучување на машината ако командата за тоа веќе била дадена;
- ниту еден подвижен дел од машината или парче што се наоѓаат во машината не треба да падне или да биде исфрлено;
- автоматското или мануелно исклучување на движечките делови, кои и да се, треба да се одвива непречено;
- заштитните уреди треба да бидат целосно употребливи односно не треба да откажат со работа.

1.2.8. Софтвер

Интерактивниот софтвер меѓу операторот и управувачкиот систем на машината треба да биде едноставен за употреба.

1.3. Заштита од механички ризици

1.3.1. Стабилност

Машините и нивните компоненти и опрема треба да бидат проектирани и изработени така што ќе бидат доволно стабилни за употреба без ризик од превртување, паѓање или неочекувано движење во рамките на предвидените услови за работа (доколку е неопходно да се земат предвид и климатските услови).

Ако машините сами по себе или пак нивното поставување не нуди доволна стабилност, тогаш во упатствата треба да се внесат и да се означат соодветните места и средства за прицврстување.

1.3.2. Ризик од хаварија во тек на работа

Различните делови на машините како и нивните елементи за спојување треба да бидат во можност да го издржат оптеретувањето на кои се изложени при работа, како што предвидел производителот.

Издржливоста на употребените материјали треба да биде соодветна со намената на машината, како што предвидел производителот, особено во врска со феноменот на замор, стареење, корозија и абеење.

Од причини на безбедност, производителот треба во упатството да ги назначи, потребните редовни проверки и сервиси. Во даден случај, тој треба да ги посочи деловите кои се предмет на абеење и критериумите за нивна замена.

Во случај кога и покрај превземените мерки останува ризикот од хаварија (пр. како во случај со кршење и распрскување на брусните камења) подвижните делови да бидат склопени и поставени, така што во случај на кршење нивните делови ќе бидат локализирани.

Цврстите и флексибилните цевководи низ кои поминуваат течности, особено оние под висок притисок, треба да бидат во состојба да го издржат внатрешниот и надворешниот притисок и треба цврсто да бидат

прицврстени и/или заштитени од секаков вид на надворешни притисоци и повреди; неопходно е превземање на претходни мерки со кои ќе се осигура дека не постои ризик од оштетување (нагло движење, високопритисни млазници, и т.н.).

За да се избегне опасноста по изложените лица (пр. кршење на алат), т.е. кога работното парче што треба да се обработува, автоматски се донесува до алатот, тогаш треба да бидат исполнети следните услови:

- кога работното парче доаѓа во контакт со алатот, тогаш алатот треба да ги постигне потребните услови за работа,

- кога алатот стартува и/или запира (намерно или случајно) брзината на поместот на работното парче и движењето на алатот треба да бидат координирани.

1.3.3. Ризици кои се должат на паѓање или исфрлање на предмети

За да се спречат ризици, предизвикани од предмети што паѓаат или се исфрлаат (пр. работни парчиња, алати, струготини, парчиња, отпад, и т.н.) треба да се преземат соодветни мерки.

1.3.4. Ризици кои се должат на површини, рабови или агли

Доколку тоа го дозволува нивната намена, деловите од машините до кои постои пристап не треба да имаат остри рабови, остри агли и груби површини кои би можеле да предизвикаат повреда.

1.3.5. Ризици кои се должат на комбинирани машини

Кога машините се наменети да изведуваат неколку различни операции со рачно поместување на работното парче помеѓу секоја операција, тогаш треба да бидат проектирани и изработени така да овозможат употреба на секој дел посебно, без други делови кои ќе создадат опасност или ризик за изложеното лице.

За оваа цел, треба да постои можност било кој дел, ако не е заштитен посебно да се активира и запира.

1.3.6. Ризици од промена на бројот на вртежи на алатите

Кога една машина е проектирана за вршење на операции под различни услови на употреба (пр. различни брзини или енергетско напојување), таа треба да биде проектирана и изработена така што изборот и прилагодувањето на тие услови би можело да се изврши безбедно и сигурно.

1.3.7. Спречување на ризици од подвижни делови

Подвижните делови на машините треба да бидат проектирани, изработени и поставени така што ќе се избегнат опасности или, кога сепак постои опасност, да бидат фиксирани со заштитници или заштитни уреди на начин што ќе оневозможи секаков ризик од контакт кој би можел да доведе до несреќа.

За да се спречи несакано блокирање на подвижни делови треба да бидат превземени сите потребни мерки. Во случаи кога може да дојде до блокирање и покрај превземените мерки, производителот треба да обезбеди специјални заштитни уреди, упаство и ако е можно ознака на машината, како безбедно да се деблокираат деловите.

1.3.8. Спречување на ризици од подвижни делови

Заштитниците или заштитните уреди кои се употребуваат за заштита од ризици поврзани со подвижни делови треба да бидат избрани врз основа на видот на ризикот. Заради олеснување на изборот, неопходно е следење на следниве упатства:

А. Подвижни делови за пренос на снага

Заштитниците кои се проектирани за заштита на изложени лица од ризици од подвижни делови за пренос на снага (како што се макари, каиши, запченици, шини, осовини, и т.н.) треба да бидат:

- или фиксирани, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.1 од овој Анекс, или
- подвижни, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.2. под А од овој Анекс.

Подвижните заштитници треба да се употребуваат таму каде што е предвиден почест пристап.

Б. Подвижни делови кои учествуваат во работниот процес

Заштитници или заштитни уреди проектирани за заштита на изложените лица од ризици поврзани со подвижни делови кои учествуваат во работниот процес (како што се резни алати, подвижни делови на преси, цилиндри, делови во процесот на обработка, и т.н.) треба да бидат:

- фиксни заштитници согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.1 од овој Анекс секаде каде што е тоа возможно,

- подвижни заштитници согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.2. под Б од овој Анекс или заштитни уреди како што се сензорски уреди (пр. нематеријални пречки, сензорски огледала), далечински управувани заштитни уреди (пр. дворачно управување), или заштитни уреди наменети автоматски да ги спречат сите делови од телото на операторот за да не преминат во опасната зона, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.3 од овој Анекс.

Изведбата на некои подвижни делови кои учествуваат во работниот процес, не можат да бидат целосно или делумно непристапни за време на работниот процес, бидејќи во процесот се бара интервенција одблизу на операторот, затоа таму каде што е тоа технички изводливо, таквите делови треба да бидат опремени со:

- фиксни заштитници согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.1 од овој Анекс кои оневозможуваат пристап до оние сегменти од деловите кои не се користат при ракувањето;

- прилагодливи заштитници, согласно барањата точка 1.4.1 и точка 1.4.2.3 од овој Анекс кои ограничуваат пристап до оние сегменти од подвижните делови кои се исклучиво за ракување.

1.4. Потребни карактеристики на заштитници и заштитни уреди

1.4.1. Општи барања

Заштитниците и заштитните уреди:

- треба да бидат од цврста конструкција,
- не треба да придизвикуваат додатен ризик,
- не треба лесно да се заобиколуваат или лесно да им се оневозможи дејствието,
- треба да бидат поставени на соодветно растојание од опасната зона,
- не треба да го ограничат видното поле на производниот процес, повеќе отколку што е неопходно,
- да овозможуваат изведување на основните работи при поставување или замена на алатите, а одржувањето да биде со ограничен приод, т.е. само на местото каде работата треба да се изврши, по можност без да треба да се демонтираат заштитниците или заштитните уреди.

1.4.2. Специјални барања за заштитници

1.4.2.1. Фиксни заштитници

Фиксните заштитници треба да бидат безбедно прицврстени.

Тие треба да бидат фиксирани со системи кои што ќе можат да се отворат само со алати.

Онаму каде што тоа ќе биде возможно, на заштитниците треба да им се оневозможи да стојат исправно без своите фиксирачи (завртки, чивии и др).

1.4.2.2. Подвижни заштитници

А. Тип А подвижен заштитник треба:

- кога ќе биде отворен што подолго да остане фиксиран за машината,
- да биде придружен со уред за блокирање, кој ќе спречи старт на подвижните делови ако до нив има пристап, а и да може да ги запре подвижните делови, ако не се веќе запрени.

Б. Тип Б подвижните заштитници треба да бидат проектирани и вградени во управувачкиот систем така што:

- подвижните делови не можат да стартуваат додека се на дофат на операторот,
- изложеното лице не може да ги дофати подвижните делови откако тие ќе бидат вклучени,
- тие да можат да се подесуваат само со намера, т.е. со употреба на алат, клуч, и т.н.,
- отсуство или прекин на една од нивните компоненти спречува стартување или ги запира подвижните делови,
- заштитата од опасност од било каков ризик од исфрлање се обезбедува преку соодветна заштита (бариера).

1.4.2.3. Прилагодливи заштитници кои ограничуваат пристап

Прилагодливите заштитници кои го ограничуваат пристапот до оние места на подвижните делови, а се неопходни за работа, треба:

- во зависност од видот на работата да бидат рачно или автоматски прилагодливи,
- да бидат лесно прилагодливи без употреба на алати,
- колку што е можно повеќе да го редуцираат ризикот од исфрлање.

1.4.3. Специјални барања за заштитните уреди

Заштитните уреди треба да бидат проектирани и вградени во управувачкиот систем така што:

- подвижните делови не можат да се стартуваат се додека се на дофат на операторот,
- изложеното лице не може да ги дофати подвижните делови откако тие ќе бидат вклучени,
- тие да можат да се подесуваат само со намера, т.е. со употреба на алат, клуч, и т.н.,
- отсуство или прекин на една од нивните компоненти спречува стартување или ги запира подвижните делови.

1.5. Заштита од други опасности

1.5.1. Опасности од електрична енергија

Ако машините имаат електрично напојување, тие треба да бидат проектирани, изработени и опремени така да сите опасности од електрична природа, можат да се спречат.

Специфичните правила кои што важат за електро опрема проектирана за употреба во рамки на одредени напонски ограничувања треба да се применуваат и врз машините кои што се предмет на тие ограничувања.

1.5.2. Статички електрицитет

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ќе го оневозможат или ограничат собирањето на потенцијално опасни електростатски полнење и/или да бидат опремени со систем за ослободување.

1.5.3. Снабдување со енергија која не е електрична

Во случај кога машината се напојува со енергија која не е електрична (пр. хидраулична, пневматска или топлинска енергија, и т.н.), таа треба да биде проектирана, изработена и опремена така што ќе ги избегнат сите потенцијални опасности поврзани со овие типови на енергија.

1.5.4. Грешки при монтирање

Грешки за кои е веројатно дека би се направиле при монтирање или повторно монтирање на одредени делови кои би можеле да бидат извор на ризик треба да се оневозможат преку проектирање на тие делови или пак, доколку тоа не успее, преку информации кои што ќе бидат дадени на самите делови и/или на куќиштата. Истите информации треба да бидат дадени и на подвижните делови и/или нивните куќишта кога насоката на движењето треба да биде позната со цел, избегнување на ризик. Секоја дополнителна информација која што би можела да биде потребна треба да биде наведена во упатството.

Во случај кога погрешните поврзувања можат да предизвикаат опасност од неправилно приклучување на конекторите за проток на флуиди, вклучувајќи ги и спроводниците на електрична енергија, треба да се оневозможи преку проектирањето или пак, доколку тоа се пропушти тогаш треба да се постави соодветна информација на цевки, кабли и т.н. и/или приклучните блокови (конектори).

1.5.5. Екстремни температури

За да се елиминира било каков ризик од повреди предизвикани од допир или престој во непосредна близина до машински делови или материјали со високи или многу ниски температури, треба да се превземат мерки за заштита.

Ризикот од врели или многу ладни материјали кои се исфрлаат треба да се процени. Онаму каде што постои тој ризик, треба да бидат превземени чекори за избегнување на истиот, или, доколку тоа е технички неизводливо, да се намалат опасностите.

1.5.6. Пожар

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ќе се избегне секаков ризик од пожар или прегревање кој што би го предизвикала самата машина или пак гасови, течности, прав, пареја или други супстанции произведени или употребувани од машините.

1.5.7. Експлозија

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ќе се избегне секаков ризик од експлозија кој што би го предизвикала самата машина или пак гасови, течности, прав, испарувања или други супстанции произведени или употребувани од машините.

Согласно став 1 од оваа точка, производителот треба да превземе мерки за:

- избегнување опасна концентрација на материи,
- оневозможување палење на потенцијална експлозивна атмосфера,
- минимизирање на секоја експлозија која што би можела да настане така што нема да ја доведе околина-та во опасност.

Истите претходни мерки треба да бидат превземени во случај кога производителот предвидува употреба на машината во потенцијално експлозивна атмосфера.

Ако, станува збор за ризик од експлозија, тогаш електро опремата која што претставува дел од машината треба да биде во согласност со важечките одредби на посебните правилници.

1.5.8. Бучавост

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ризиците кои се резултат на емисија на бучавост која што се пренесува преку воздухот, да биде сведена на најниско ниво, при што земајќи ги во предвид техничкиот прогрес и расположивите средства за намалување на бучавост, особено неговиот извор.

1.5.9. Вибрација

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ризиците кои се резултат на вибрации кои ги произведува машината ќе бидат доведени на најниско ниво земајќи ги предвид техничкиот прогрес и расположливоста на средства за намалување на вибрации, особено на изворот.

1.5.10. Радијација

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што емисијата на радијација ќе биде ограничена на она што е неопходно за нивна работа и ефектите врз изложените лица се непостоечки или намалени до пропорции кои не се опасни.

1.5.11. Надворешна радијација

Машините треба да бидат проектирани и изработени така што надворешната радијација нема да го попречува нивното работење.

1.5.12. Ласерска опрема

При употреба на ласерска опрема, треба да се земат предвид следниве одредби:

- ласерската опрема на машините треба да биде проектирана и изработена така што ќе спречи било какво случајно зрачење,
- ласерската опрема на машините треба да биде заштитена така што ефективното зрачење, зрачењето продуцирано од рефлексија или дифузија и секундарното зрачење нема да го загрозуваат здравјето,
- оптичката опрема за набљудување или прилагодување на ласерската опрема на машините треба да биде таква што ласерските зраци нема да создаваат ризик по здравјето.

1.5.13. Емисија на прав, гасови и т.н.

Машините треба да бидат проектирани и изработени и/или опремени така што ќе можат да бидат избегнати ризиците кои се должат на гасови, течности, прав, пареја и други отпадни материи што тие ги создаваат.

Онаму каде што ризикот постои, машината треба да биде опремена така што наведените супстанции ќе можат да се соберат и/или отстранат.

Ако машината не е затворена за време на нормалната работа, уредите за собирање и/или чистење (отстранување) треба да бидат сместени што е можно поблиску до изворот на создавање (емисија) на овие супстанции.

1.5.14. Ризик од заробување во машина

Машината треба да биде така проектирана, изработена и опремена со средства за оневозможување на изложеното лице да остане заробено во неа или ако тоа не е можно, тогаш да е во можност да повика помош.

1.5.15. Ризик од лизгање, сопнување или паѓање

Деловите од машините по кои што се движат или на кои што стојат лица треба да бидат проектирани и изработени така што ќе му оневозможат на лицето да се лизне, да се сопне или да падне на или од овие делови.

1.6. Одржување

1.6.1. Одржување на машини

Местата за прилагодување, подмачкување и одржување треба да се наоѓаат надвор од опасните зони. Додека машината е во мирување, таа треба да има можност за прилагодување, одржување, поправање, чистење и операции на сервисирање.

Доколку еден или повеќе услови од став 1 од оваа точка не може да биде исполнет од технички причини, треба да има можност овие операции да се изведуваат без опасности (точка 1.2.5 од овој Анекс).

Во случај да се работи за автоматска машина, а таму каде што е неопходно и за други машини, производителот треба да обезбеди приклучок (конектор) за поврзување на дијагностичка опрема за пронаоѓање грешки.

Автоматизираниите компоненти на машината кои што треба да се заменуваат често, особено кога се работи за промена во работа или кога ќе се истрошат или кога е веројатно дека ќе ослабнат по незгода, треба да бидат погодни за отстранување и лесно и безбедно заменување. Приодот до компонентите треба да овозможува изведување на овие задачи со неопходните технички средства (алати, мерни инструменти и т.н.) согласно методите за работа специфицирани од страна на производителот.

1.6.2. Пристап до работното место за сервисирање

Производителот треба да обезбеди средства за пристап (скали, скапила, писти и т.н.) со кои ќе се овозможи безбеден пристап до сите места кои служат за операции за производство, прилагодување и одржување.

1.6.3. Одвојување на енергетски извори

Секоја машина треба да биде соодветно опремена со приклучно – исклучни уреди, кои овозможуваат енергетскиот извор да се одвои. Таквите приклучно – исклучни уреди треба јасно да бидат означени. Неопходно е тие да бидат оспособени за заклучување доколку повторното вклучување би ги довело во опасност изложените лица. Доколку се работи за машина која се напојува со електрична енергија преку приклучок (конектор) за приклучување на струја, доволно е да се одвои приклучокот.

Приклучно – исклучни уреди треба исто така да бидат оспособени за заклучување во случај кога операторот не е во можност, од било која точка до која што има пристап, да провери дали струјата е сеуште исклучена.

По исклучување на енергијата, неопходно е да постои можност за нормално отстранување на остатокот од енергија во енергетските кола на машината без ризик по изложените лица.

Како исклучок од став 1; 2 и 3 од оваа точка, одредени кола можат да останат приклучени на своите извори на енергија со цел, на пример, да држат делови, да заштитат информации, да осветлуваат ентериери, и т.н. Во тој случај треба да бидат превземени посебни мерки за безбедност на операторот.

1.6.4. Интервенција на операторот

Машините треба да бидат проектирани и изработени и опремени така што потребата од интервенирање на операторот ќе биде ограничена.

Доколку не може да се избегне интервенција на операторот, неопходно е таа да може да биде изведена лесно и безбедно.

1.6.5. Чистење на внатрешни делови

Машината треба да биде проектирана и изработена така да е возможно чистење на внатрешните делови во кои има остаток на супстанции или средства за подготовка кои содржат опасни материи, без непосреден контакт со внатрешните делови. Всушност треба да се овозможи празнење од надвор.

Доколку е апсолутно невозможно да се избегне влегување во машината, производителот треба во текот на конструкцијата да превземе мерки со кои ќе се овозможи вршење на чистењето со минимум опасност.

1.7. Индикатори

1.7.0. Уреди за информирање

Информациите кои се потребни за контролирање на машините треба да бидат недвосмислени и лесно разбирливи.

Тие не треба да бидат прекумерни така што би го преоптеретиле операторот.

Онаму каде што здравјето и безбедноста на изложени-те лица би можела да биде загрошена заради грешка во операцијата на машина која што не е надгледувана, оваа машина треба да биде опремена така што ќе дава соодветен звучен или светлосен сигнал како предупредување.

1.7.1. Уреди за предупредување

Во случај кога машината е опремена со уреди за предупредување (како што се сигнали и т.н.), тие треба да бидат недвосмислени и лесно видливи.

Операторот треба да има средства за проверување на работата на овие уреди за предупредување во секое време.

Што се однесува до боите и безбедносните сигнали, тие треба да бидат во согласност со одредбите на специфичните прописи кои се однесуваат на нив.

1.7.2. Предупредување за останати ризици

Во случај кога постои останат ризик и покрај преземањето на сите мерки или во случај на потенцијален ризик кој не е очигледен (пр. електрични ормари, радиоактивни извори, истекување на флуиди од системите, опасно место кое не е видно и т.н.), производителот треба да обезбеди предупредувања.

За таквите предупредувања би требало да се употребуваат лесно разбирливи пиктограми (слики или цртежи со натписи кои прикажуваат дејствие) и/или да се напишани на еден од јазиците на земјата во која што се употребува машината, пропратени, врз основа на барање со јазикот кој што е разбирлив за операторите.

1.7.3. Обележување

Секоја машина треба да биде читливо и трајно обележана со следниве минимум детали:

- име и адреса на производителот,
- СЕ обележување (види Анекс III),
- обележување на серијата или типот,
- сериски број, доколку таков постои,
- година на производство.

Уште повеќе, во случај кога производителот конструира машина наменета за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, тоа треба да биде означено на машината.

Машината треба исто така на себе да има целосни податоци кои се однесуваат на нејзиниот тип и кои се клучни за нејзината безбедна употреба (пр. максимална брзина на одредени ротирачки делови, максимален дијаметар на алати кои треба да се монтираат, маса, и т.н.).

Во случај кога со дел од машина треба да се ракува при користење на опрема за подигнување, неговата маса треба да биде читливо, трајно и недвосмислено означена.

Изменливата опрема спомената во третата алинеја на член 2 точка (а) од овој правилник треба да ги поседува истите податоци.

1.7.4. Упатства

(а) Сите машини треба да бидат придружени со упатства кои ќе ги содржат најмалку следново:

- повторување на информациите со кои се обележани машините, со исклучок на серискиот број (види точка 1.7.3 од овој Анекс) заедно со секоја соодветна дополнителна информација со која би се олеснило одржувањето (пр. адреси на увозници, сервисери и т.н.);
- Предвидената употреба на машината во рамки на значењето, предвидено во точка 1.1.2 под (в) од овој Анекс;
- Работни места, кои треба да ги зафатат операторите;
- Упатства за безбедно:
 - пуштање во работа,
 - употреба,
 - ракување, имајќи ја предвид масата на машината и нејзините различни делови кога тие вообичаено одделно се транспортираат,

- монтирање, демонтирање,
- подесување,
- одржување (сервисирање и поправки),
- ако е неопходно и упатство за обука,
- ако е неопходно и суштинските карактеристики на алатите кои што би можеле да бидат поставени во машината.

Онаму каде што е тоа потребно, упатствата треба да го привлечат вниманието кон начините на кои машината не би требало да се употребува.

(б) Упатствата, согласно Законот за безбедност на производите треба да бидат напишани на македонски јазик со кирилично писмо или на еден од официјалните јазици на Европската унија од страна на производителот.

Доколку машините се пласирани на пазарот или пуштени во работа во Македонија, сите машини треба да бидат придружени со оригинално упатство напишано на македонски јазик со кирилично писмо, заедно со упатството на оригиналниот јазик. Овој превод би требало да биде направен или од страна на производителот или пак од страна на лицето кое ги презентира машините во односното говорно подрачје.

По пат на отстапување на ова барање, упатствата за одржување кои ќе бидат употребувани од страна на специјализиран персонал вработен кај производителот, можат да бидат напишани само на еден од официјалните јазици на Европската унија кој што е разбирлив за тој персонал или на македонски јазик со кирилично писмо.

(в) Упатствата треба да содржат цртежи и дијаграми кои што се неопходни за пуштање во работа, одржување, контрола и проверка на исправното работење и, каде што тоа е соодветно, поправка на машината, како и сите корисни упатства кои особено се однесуваат на безбедноста.

(г) Било кое упатство што ја опишува машината не треба да биде во спротивност со одредбите на упатствата кои се однесуваат на безбедноста. Техничката документација во која се опишува машината треба да обезбеди информации кои се однесуваат на емисија на бучавост која се пренесува преку воздухот како што е наведено во (е) од оваа точка и во случај кога станува збор за рачни мобилни машини и рачно наведувани машини, информации кои се однесуваат на вибрациите како што е наведено во точка 2.2 од овој Анекс.

(д) Онаму каде што е тоа потребно, упатствата треба да ги содржат барањата кои се однесуваат на инсталации и монтажи за намалување на бучавост или вибрации (пр. употреба на пригушувачи, тип и маса на фундаментот и т.н.).

(е) Упатствата треба да ги содржат следниве податоци кои се однесуваат на емисија на бучавост од машината која се пренесува преку воздух, или нивната вистинска вредност или вредноста утврдена врз основа на мерења извршени врз идентични машини:

- за тоа колкаво е нивото на звучен притисок на оние работни места каде што е преминато еквивалентното ниво (A) на непрекиден звучен притисок од 70 дБ(A). Ако ова ниво не е преминато или еднакво на 70 дБ(A), кое треба да биде наведено;
- за тоа колкава е максималното моментно измерено ниво (C) - на звучен притисок, на оние работни места каде што звучниот притисок преминува 63 Па (130 дБ = 20 μ Pa) и
- за тоа колкаво е нивото на звучна снага кое го емитува машината на оние работни места каи кои еквивалентно измерено ниво (A) на непрекинат звучен притисок во преминува 85 дБ(A).

Во случај на машини со многу големи димензии, наместо ниво на звучна снага, може да се назначи еквивалентното последователно ниво на непрекинат звучен притисок на одредено место околу машината.

Во случај кога националните стандарди не се применуваат, нивоата на звук ќе се мерат употребувајќи го најсоодветниот метод за машината.

Производителот треба да ги назначи работните услови на машината за време на мерењето како и методи-те употребени за мерење.

Во случај кога работни места не се дефинирани или не можат да бидат дефинирани, нивоата на звучен притисок треба да бидат мерени на растојание од 1 метар од површината на машината и на висина од 1,60 метри од подот или од пристапната платформа. Вредноста и местото на максималниот звучен притисок треба да биде наведена.

(е) Во случај кога производителот предвидел дека машината ќе се употребува во потенцијално експлозивни атмосфери, упатствата треба да ги содржат сите потребни податоци.

(ж) Во случај кога машините се наменети за употреба од страна на непрофесионални оператори, покрај другите основни барања споменати погоре, во упатствата треба да се земе во предвид општото образование и способноста што може да се очекува од ваквите оператори и затоа текстот и скиците треба да се прилагодени.

2. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА МАШИНИ

2.1. Машини за земјоделско-прехранбени производи

Машините кои се наменети за припремање и обработка на прехранбени производи (на пр. готвење, ладење, растопување, миене, пакување, складирање, транспорт или дистрибуција), треба да бидат проектирани и изработени за да се избегне секаков ризик од инфекција, болест или зараза и затоа треба да се земат во предвид следниве правила за хигиена:

(а) Материјалите кои се во контакт или се наменети да бидат во контакт со прехранбени производи треба да ги задоволуваат условите пропишани со прописите за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната. Машините треба да бидат проектирани и изработени за да може, материјалите да се исчистат пред секоја употреба;

(б) Сите површини вклучувајќи ги и нивните приклучни делови треба да бидат мазни и не треба да имаат ниту агли ниту пукнатини во кои би можело да се задржат органски материји;

(в) Поврзувањето треба да биде проектирано така што испакнувањата, рабовите и вклопнатините ќе бидат сведени на минимум. Пожелно е тие да бидат изработени со помош на заварување или друг вид на трајно поврзување. Завртки и заковци не треба да се употребуваат освен во случај кога тоа е технички неизбежно;

(г) Сите површини кои се во контакт со прехранбени производи треба да бидат лесни за чистење и дезинфицирање, а таму каде што е можно, тоа да се направи после отстранување на лесно демонтажните делови. Внатрешните површини треба да имаат заоблувања со поголем радиус, за да се овозможи темелно чистење;

(д) Течноста која излегува од храната, како и течностите кои служат за чистење, дезинфицирање и плакнење треба да бидат испуштани од машината без пречки (евентуално ако е можно, тоа да се изврши кога машината е во позиција-чистење);

(е) Машините треба да бидат проектирани и изработени за да спречат влегување на било какви течности или на живи суштества, особено инсекти, или акумулирање на било каква органска супстанција во места кои не можат да бидат исчистени (на пр. машини кои не се монтирани на постолје или подвижна платформа – со заптиввање помеѓу машината и постолјето, со употреба на затптивни врски меѓу машината и постолјето и т.н.);

(е) Машините треба да бидат проектирани и изработени така да никакви погонски супстанции (на пр. средства за подмачкување и т.н.) нема да можат да бидат во допир со прехранбени производи. Машините треба да бидат проектирани и изработени така што ќе може да се проверува постојаната согласност со ова барање.

Напомена: Како дополнување на податоците кои се бараат во точка 2.1 од овој Анекс, во упатствата треба да е содржано кои средства и методи се препорачуваат за чистење, дезинфицирање и плакнење (не само на лесно пристапни делови, туку и на делови до кои пристапот е невозможен или не се препорачува, како што се цевководите кои треба да се чистат на лице место).

2.2. Рачно преносливи машини и/или рачно управувани машини

Рачно преносливите и/или рачно управуваните машини треба да бидат прилагодени на следниве основни здравствени и безбедносни барања:

- со оглед на типот на машината, таа треба да има површина за потпора која што ќе биде доволно голема и ќе има доволен број на рачки и потпори со соодветна големина и така распоредени што ќе ја обезбедуваат стабилноста на машината во рамки на условите за работа предвидени од страна на производителот;

- освен во случај кога тоа е технички невозможно или кога постои независно управување, во случај кога постојат рачки (рачни држачи за управување) кои не можат безбедно да се отпуштат, тогаш тие треба да бидат опремени со управувачки уреди за вклучување и исклучување распоредени на тој начин што операторот ќе може со нив да управува без ослободување на рачките;

- треба да биде проектирана и изработена или опремена така што ќе го елиминира ризикот од случајно вклучување и/или континуирана работа откако операторот ќе ги ослободи рачките (рачните држачи за управување). Еквивалентни чекори треба да бидат превземени доколку ова барање не е технички изводливо;

- рачната мобилна машина треба да биде проектирана и изработена така што ќе дозволува, онаму каде што е тоа потребно, визуелна проверка на контактот на алатот со материјалот кој што се обработува.

Напомена: Упатството треба да ги содржи следниве податоци кои се однесуваат на вибрациите кои се пренесуваат преку рачни и рачно управувани машини:

- измерената ефективна вредност на забрзувањето, утврдена со соодветни правила за мерење, на кои се изложени горните делови на телото, ако измерената вредност е преку $2,5 \text{ m/s}^2$. Ако тоа не е спомнато, тогаш се подразбира дека забрзувањето не надминува $2,5 \text{ m/s}^2$.

Ако нема соодветни правила за мерење, тогаш производителот треба да ги наведе мерните методи и условите со кои се извршени мерењата.

2.3. Машини за обработка на дрво и други слични материјали

Машините за обработка на дрво и машините за обработка на материјали кои имаат физички и технолошки карактеристики слични на оние на дрвото, како што се плута, коска, тврда гума, тврди пластични материјали и други слични цврсти материјали треба да бидат сообразни со следниве здравствени и безбедносни барања:

(а) машината треба да биде проектирана, изработена или опремена така што работното парче кое се обработува ќе може безбедно да се намести и води. Ако работното парче, рачно се држи на маса, таа треба да биде доволно стабилна за време на работењето и не треба да го спречи движењето на работното парче;

(б) Во случај кога постои веројатност дека машината ќе се употребува во услови кои вклучуваат ризик од исфрлање на делови од дрво, таа треба да биде проектирана, изработена или опремена така што ќе го елиминира исфрлувањето, или ако тоа не е случај, тогаш исфрлувањето да не предизвика ризик за операторот и/или за изложените лица;

(в) Машината треба да биде опремена со автоматска сопирачка која што ќе го запре алатот за доволно кратко време доколку постои ризик од контакт со алатот додека тој се исклучува;

(г) Во случај кога делот е вграден во нецелосно автоматизирана машина, машината треба да биде проектирана и изработена така што ќе го елиминира ризикот од сериозна случајна повреда, на пример при користење на кружни пили за сечење, се ограничува длабочината на засекот.

3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОПАСНОСТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД МОБИЛНОСТА НА МАШИНИТЕ

Машините, кај кои може да се појави опасност од нивната мобилност, треба да бидат проектирани и изработени за да одговараат на долунаведените барања.

Ризици кои што се должат на мобилноста, секогаш постојат во случаи кога машините работат на сопствен погон, и тоа кога се влечени или туркани или носени од други машини или влечни машини, кои се управувани во работни простори и чие управување бара мобилност при работата, независно од тоа дали се работи за континуирано или делумно континуирано движење помеѓу низа фиксни позиции на работа.

Ризици кои се должат на мобилност би можеле да постојат и во случај кога машината е управувана без да се поместува, но е опремена така што нејзиното поместување од едно до друго место ќе биде полесно (машини опремени со тркала, валци, санки и т.н., или сместена на потпори, шини и т.н.).

За да се утврди дека ротирачките култиватори (фрези) за копање и ситнење на земјиштето не се ризични за изложените лица, производителот треба да изврши испитување на типот на машината, самостојно или во некоја стручна организација.

3.1. Општо за машини со сопствен погон

3.1.1. Дефиниција

„Возач“ е лице кое ја управува и е одговорно за движењето на машината. Возачот може да се вози со машината или да стои или да чекори напоредно со машината или да ја наведува машината употребувајќи далечинско управување (жичано, радио и т.н.).

3.1.2. Осветлување

Ако производителот предвидел, машините кои се со сопствен погон да работат во темен простор, тогаш тие треба да бидат опремени со уред за осветлување соодветен на работата која што ќе се извршува и да не е во спротивност со одредбите на други технички прописи.

3.1.3. Дизајн на машината за олеснување на ракувањето со неа

Во текот на ракувањето со машината и/или нејзините делови, не треба да постои можност за нагли движења или за ризици кои се должат на нестабилност се додека со машината и/или со нејзините делови се ракува согласно упатствата на производителот.

3.2. Работни места

3.2.1. Возачко место

При проектирање на возачкото место треба да се посвети внимание на ергономските принципи.

Можат да постојат две или повеќе возачки места и во тоаков случај секое возачко место треба да биде снабдено со сите потребни уреди за возење. Во случај кога постојат повеќе од едно возачко место, машината треба да биде така проектирана, ако се употреби едно од нив, тогаш останатите уреди се исклучуваат од употреба, освен уредите за итно исклучување(запирање).

Видното поле од возачкото место, треба да биде такво што ќе му овозможи на возачот целосна безбедност за себе и за изложените лица за да ја управува машината и нејзините алати во предвидените услови за употреба. Онаму каде што е тоа потребно, треба да се обезбедат помошни уреди за отстранување на опасности кои се должат на несоодветна директна видливост.

Машината треба да биде проектирана и изработена така што од возачкото место нема да постои ризик за возачот или операторот кој што се наоѓа во неа да дојде во ненамерен контакт со тркалата или патеката.

Возачкото место треба да биде проектирано и изработено така што ќе биде избегнат секаков ризик по здравјето кој што би се должел на издуните гасови и/или недостатокот на кислород.

Возачкото место на возачите кои се наоѓаат на машината треба да биде проектирано и изработено така што кабината за возачот ќе биде сместена према можниот корисен простор. Во тој случај, кабината треба да содржи место за упатствата кои се потребни за возачот и/или операторите. Возачкото место треба да биде опремено со безбедна кабина, особено онаму каде што постои опасност која се должи на опасна работна средина.

Во случај кога машината е опремена со кабина, таа треба да биде проектирана и изработена и/или опремена така што ќе се обезбедат добри работни услови за возачот како и тој да се заштити од секаква опасност која би можела да постои (на пр. несоодветно греење и вентилација, несоодветна видливост, прекумерна бучавост и вибрации, предмети кои паѓаат, предмети кои се прободливи, превртување, и т.н.). Неопходно е излезот да дозволува брза евакуација и излезот за случај на итна потреба треба да се наоѓа на различна страна од вообичаениот излез.

Материјалот кој се употребува за кабината и нејзината опрема треба да биде огноотпорен.

3.2.2. Седене

Возачкото седиште на било која машина треба да му овозможува на возачот да одржува стабилна позиција и да биде проектирано земајќи ги предвид ергономските принципи.

Седиштето треба да биде проектирано така што ќе ги редуцира вибрациите кои се пренесуваат до возачот, до најниското ниво кое што разумно би можело да биде постигнато. Поставените седишта треба да го издржат сите напрегања на кои што би можеле да бидат изложени, особено во случај на превртување. Онаму каде што нема тло под нозете на возачот, возачот треба да има потпирач за нозете покриен со материјал кој не се лизга.

Во случај кога машината е снабдена со структура за заштита од превртување, седиштето треба да биде опремено со безбедносен појас или соодветно помагало кое ќе го задржи возачот во седиштето без притоа да го ограничи во движењата кои се потребни за возење или движењата предизвикани од врзувањето.

3.2.3. Други места

Доколку во услови на работа, операторите, освен возачот, повремено или редовно се транспортираат со машината, или работат на неа, треба да бидат обезбедени соодветни места на кои ќе им се овозможи транспорт или работа без ризик, а особено без ризик од испаѓање.

Во случај кога условите за работа го дозволуваат тоа, овие работни места треба да бидат опремени со седишта.

Ако возачкото место треба да биде опремено со кабина и останатите места треба да бидат заштитени против опасности исто како и возачкото место.

3.3. Управување

3.3.1. Управувачки уреди

Возачот треба да биде во состојба да ги активира сите управувачки уреди кои се неопходни за управување со машината од возачкото место, освен оние функ-

ции кои можат безбедно да бидат активирани само преку употреба на управувачки уреди лоцирани на страна од возачкото место. Ова особено се однесува на работните позиции со исклучок на возачкото место за кои што се одговорни операторите но не и возачот или ако возачот за безбедно изведување на маневарот, треба да го напушти возачкото место.

Во случаи во кои постојат педали, тие треба да бидат, проектирани, изработени и опремени така што ќе овозможат безбедно управување на возачот со минимален ризик од забуна; нивната површина не треба да биде лизгава и треба да биде лесна за чистење.

Во случај кога работата на управувачките уреди може да доведе до опасност, особено до опасно движење, управувачките уреди, со исклучок на оние чија позиција е однапред определена, треба да се вратат во неутрална положба откако операторот ќе ги ослободи.

Во случај кога се работи за машина на тркала, системот за управување треба да биде проектиран и изработен така што ќе ја намали силата на наглите движења на воланот или рачката за управување предизвикани од удари на насочувачките тркала.

Секој управувачки уред кој го заклучува диференцијалот треба да биде проектиран и опремен така што ќе му овозможи на диференцијалот да биде ослободен кога машината е во движење.

Последната реченица од точка 1.2.2 од овој Анекс не се однесува на функцијата на мобилност.

3.3.2. Вклучување/движење

Ако машината е на сопствен погон, а возачот се наоѓа на самата машина треба да биде така опремена, за да се оневозможи на неовластени лица да го вклучат моторот.

Движењето на машината на сопствен погон управувано од возачот кој се наоѓа на самата машина треба да биде пуштена во работа само во случај кога возачот се наоѓа кај управувачките уреди.

Во случај кога за потребите на управувањето машината треба да биде опремена со уреди кои ја надминуваат својата нормална непречена зона (клиренс) (пр. стабилизатори, опирачи и т.н.), возачот треба да биде снабден со средства за лесно проверување дали тие уреди се на одредена позиција која дозволува безбедно движење пред придвижување на машината.

Ова се однесува и на сите други делови кои, заради обезбедување на безбедно движење, треба да се наоѓаат во одредена позиција, по потреба и заклучени.

Во случај кога тоа е технички и економски изводливо, движењето на машината треба да зависи од сигурната позиција на претходно споменатите делови.

Движење на машината не треба да биде возможно за време на вклучување на моторот.

3.3.3. Функција на движење

Без да се намали важноста на одредбите на прописите за сообраќај на патишта, машините на сопствен погон со своите приколки треба да ги задоволуваат и барањата за забавување, запирање, кочење и имобилизација така што ќе ја обезбедат сигурноста во рамките на секакви управувачки, товарачки, брзински, земјени услови и услови на закошеност на теренот кои што се дозволени од страна на производителот и соодветствуваат на условите кои се среќаваат во текот на нормалната употреба.

Возачот треба да биде во состојба да ја забави и да ја запре машината на сопствен погон со главен уред. Онаму каде што тоа го бара безбедноста во случај на откажување на главниот уред, или во случај на непостоење на доток на енергија за активирање на главниот уред, треба да биде обезбеден уред за во итни случаи со целосно независни управувачки уреди кои што се лесно пристапни, а служат за забавување и запирање.

Онаму каде што тоа го бара безбедноста, треба да биде обезбеден уред за паркирање кој што стационарните машини ќе ги направи неподвижни. Овој уред може да се комбинира со еден од уредите споменати во став 2 од оваа точка под услов тој да е целосно механички.

Далечинско управување на машините треба да биде проектирано и изработено така што автоматски ќе запираат во случај возачот да ја загуби контролата.

Точка 1.2.4 од овој Анекс не се однесува на функцијата на движење.

3.3.4. Движење на машина управувана од возач - пешак

Движењето на машина на сопствен погон управувана од возач-пешак треба да биде возможно само преку постојана активност од страна на возачот врз соодветниот управувачки уред. Конкретно, движење не треба да се случи додека се стартира моторот.

Управувачкиот систем на машината управуван од возач-пешак, треба да биде проектиран така што ќе се минимизира опасноста која потекнува од ненамерно движење на машината кон возачот, особено при:

(а) судар; и

(б) повреда од ротирачки алати.

Брзината на движење на машината треба да е синхронизирана со брзината на одење на возачот – пешак.

Во случај кога се работи за машина која што може да биде опремена со ротирачки алат, не треба да биде можно активирање на алатот кога е вклучен управувачкиот уред за спротивно движење (назад), освен во случај кога движењето на машината е резултат на движењето на алатот. Во последниов случај брзината на враќање треба да биде таква што нема да го доведе возачот во опасност.

3.3.5. Откажување на управувачкиот систем

При откажување на снабдувањето со енергија, а посебно кога се користи енергија за управувачкиот систем, не треба да биде спречено управувањето на машината, во време на нејзино запирање.

3.4. Заштита од механички опасности

3.4.1. Неконтролирани движења

Во случај на сопирање на дел од машината, секое отстапување од позицијата на запирање од било која причина освен активност врз управувачките уреди треба да биде таква што, да не претставува опасност за положените лица.

Машините треба да бидат проектирани и изработени и соодветно поставени на своите подвижни потпори, така што при движење ќе се осигури од неконтролирани осцилации во нивното тежиште и нема да влијае врз нивната стабилност или прекумерно да ја напрегне нивната конструкција.

3.4.2. Ризик од кршење во тек на работа

Делови од машината кои што ротираат со голема брзина и кои што и покрај превземените мерки можат да се скршат или да се распадат, треба да бидат монтирани и надгледувани на таков начин што нивните делови ќе бидат задржани во заштитници или доколку е тоа можно, да се оневозможи нивно исфрлање кон позициите на возење и/или управување.

3.4.3. Превртување

Во случај кога машината е на сопствен погон, а возачот се наоѓа на машината, а можно е и операторите да се наоѓаат на машината и постои ризик од превртување, тогаш машината треба да биде проектирана и опремена со точки за фиксирање кои ќе овозможат нејзино опремување со конструктивна заштита од превртување (ROPS)¹.

¹ ROPS-rollover protective structure – конструктивна заштита од превртување

Оваа конструктивна заштита треба да биде таква што во случај на превртување на машината со возачот и операторите, да се деформира во соодветна волуменска дозволена граница (DLV)².

За да се изврши контрола на конструктивната заштита према барањето од став 2 од оваа точка, производителот треба за секој тип на конструктивна заштита да направи соодветни тестови или да обезбеди извршување на такви тестови.

Машините за обработка на земја кои имаат капацитет и кој надминува 15 KW, а треба да бидат опремени со конструктивна заштита од превртување, се:

- гасенични товарачи или товарачи на тркала,
- товарачи со задно вратило,
- гасенични трактори или трактори на тркала,
- скрепер, со или без самостојно товаране,
- машини за дробење на земја,
- истоварувачи со телескопска дигалка.

3.4.4. Предмети кои паѓаат

Во случај кога машината е на сопствен погон, а возачот се наоѓа на машината, а можно е и операторите да се наоѓаат на машината и постои ризик од предмети или материјали кои паѓаат, тогаш машината треба да биде така проектирана, доколку нејзините димензии тоа го дозволуваат и да биде опремена со точки за фиксирање во кои ќе се овозможи прицврстување на конструктивна заштита од предмети кои паѓаат (FOPS)³.

Оваа конструктивна заштита треба да биде таква што во случај на паѓање на предмети врз операторите кои се наоѓаат во машината, ќе им гарантира соодветна заштита и воедно ако дојде до деформација на конструктивна заштита, да биде во соодветна волуменска дозволена граница (DLV).

За да се изврши контрола на конструктивната заштита према барањето од став 2 од оваа точка, производителот треба за секој тип на конструктивна заштита да направи соодветни тестови или да обезбеди извршување на такви тестови.

3.4.5. Средства за пристап

Држачите и скалите треба да бидат проектирани, изработени и аранжирани така што операторите ќе ги употребуваат инстинктивно без за таа цел да ги користат уредите за управување (волан, рачки и дрг.).

3.4.6. Уреди за влечење

Сите машини кои се употребуваат за влечење или се наменети да бидат влечени треба да бидат опремени со уреди за влечење и уреди за поврзување, проектирани, изработени и аранжирани така да обезбедат лесно и безбедно закачување (поврзување) и откачување и да оневозможат случајно откачување во текот на употребата.

Според дозволена можност на осовината за влечење на товарот, овие машини треба да бидат опремени со потпирач со носива површина кој одговара на товарот и на подлогата

3.4.7. Пренос на силина помеѓу погонска машина (или влечна машина) и гонета машина

Преносното карданско вратило со зглобните спојки ги поврзува погонската машина (или влечна машина) со гонетата машината, преку ракавците и главчините кои треба да бидат заштитени од страната на погонската машината и од страната на гонетата машина, т.е. по цела должина на вратилото и зглобните спојки.

На страната од погонската машината (или влечна машина) при предавањето на погонската силина на која што е прикачено преносното карданско вратило, треба

да биде заштитено со заштитник, кој е фиксиран на погонската машина (или влечна машина) или со друг уред кој нуди еквивалентна заштита.

Од страната на влечната машина, карданското вратило треба да биде ставено во заштитна обвивка која е фиксирана за машината.

Ограничувачи на обртниот момент или слободниот од (уклучно-исклучна спојка) можат да бидат прицврстени со зглобните спојки само од страната на гонетата машината. Преносното карданско вратило со зглобната спојка треба да бидат соодветно означени.

Секоја машина која се влече, а чие работење бара да се спои преку преносното карданско вратило со погонска машина или со влечна машина, треба да има систем за прикачување на преносното карданско вратило, а кога ќе се одвои од погонската машина, карданското вратило и неговите штитници нема да се оштетат при допирот со земјата или со дел од машината.

Надворешните делови на штитниците треба да бидат проектирани и изработени и поставени така да не можат да се вртат заедно со преносното вратило. Штитникот треба да го покрива преносното карданско вратило се до крајниот дел на внатрешните запци, во случај на едноставна зглобна спојка тоа да е до средината на надворешниот зглоб или зглобови како на пример жширокоаголних кардански зглобови.

Производителите кои обезбедуваат начин за пристап до работните места во близина на карданско преносно вратило, треба да гарантираат дека штитниците на вратилото, објаснети во став 6, не треба да се употребуваат како скали освен ако се проектирани и изработени за таа намена.

3.4.8. Подвижни преносни делови

Со ограничување на важноста на точка 1.3.8 под А од овој Анекс, кога станува збор за мотори со внатрешно согорување, подвижни заштитници кои оневозможуваат пристап до подвижните делови на моторот не треба да имаат уреди за заклучување ако се отвораат со употреба на алат или клуч или со управувачки уред кој се наоѓа на местото за возење доколку уредот се наоѓа во целосно затворена кабина со брава која ќе оневозможи пристап на неовластени лица.

3.5. Заштита од други опасности

3.5.1. Батерии (акумулатори)

Кукиштето на батериите треба да биде изработено и сместено, за да оневозможи од инсталираните батерии да се излее електролитот во правец на операторот во случај на превртување и/или да биде избегната акумулацијата на испарини во местата каде што се наоѓаат операторите.

Машината треба да биде проектирана и изработена така што батериите ќе можат да бидат исклучени со помош на лесно пристапни уреди наменети за таа цел.

3.5.2. Пожар

Во зависност од опасностите предвидени од производителот, кога машината е во употреба и кога нејзината големина тоа го дозволува, таа треба:

- да биде снабдена со лесно пристапни уреди за гасење на пожар, или
- да биде опремена со вградени системи за гасење на пожари.

3.5.3. Емисија на прав, гасови и т.н.

Онаму каде што постојат вакви опасности, опремата за собирање, која е наведена во точка 1.5.13 од овој Анекс може да биде заменета со друга, на пример влажнење со прскање на вода.

Став 2 и 3 од точка 1.5.13 од овој Анекс не се применуваат во случај кога основната функција на машината е прскање на производи.

² DLV-deflection-limiting volume – дозволена волуменска деформација

³ FOPS-falling-object protective – конструктивна заштита од предмети кои паѓаат

3.6. Индикации

3.6.1. Знаци и предупредување

Машините треба да имаат средства за сигнализација и/или табли со упатства кои се однесуваат на употребата, прилагодувањето и одржувањето секаде каде што е тоа потребно заради обезбедување на здравјето и безбедноста на изложените лица.

Покрај барањата утврдени со технички прописи кои треба да се почитуваат а се однесуваат на патување по јавен пат, возните машини чии што возачи се наоѓаат на нив треба да поседуваат следна опрема:

- звучен уред за предупредување заради известување на изложените лица,

- систем на светлосни сигнали во согласност со предвидените услови за употреба како што се стоп-сигналички, сијалички за возење наназад и ротирачки сигнали за предупредување. Последниве барања не се однесуваат на машини кои се исклучиво наменети за вршење на подземни работи и кои не се снабдуваат со електрична енергија.

Машини кои се управувани со далечинско управување и кои при вообичаени услови на употреба, изложуваат лица на ризик од судар или гмечење треба да бидат опремени со соодветни средства за сигнализација на нивното движење или со средства за заштита на изложените лица од такви ризици. Истото се однесува и на машините кои во текот на својата употреба вклучуваат постојано повторување на движења напред и наназад во иста насока и каде што задниот дел на машината не е директно видлив за возачот.

Машината треба да биде изработена така што сите сигнали за предупредување и сигнализирање нема да можат ненамерно да бидат ставени вон употреба. Онаму каде што тоа е клучно за безбедноста, тие уреди треба да бидат опремени со средства за нивна проверка и нивните откажувања треба да бидат очигледни за операторот.

Во случај кога движењето на машината или нејзините алати е особено опасно, треба да бидат обезбедени знаци кои ќе предупредуваат да не се пристапува до машината додека таа работи; знаците треба да бидат читливи на оддалеченост која што е доволна за обезбедување на безбедност на лицата кои треба да бидат во близината.

3.6.2. Обележување

Основните барања за обележување предвидени во точка 1.7.3 од овој Анекс треба да бидат дополнети со следново:

- номиналната снага изразена во KW,
- маса во кг на вообичаената изведба и каде што тоа е можно:

- максимално влечна сила кој ја пропишал производителот на куката за поврзување, во N,
- Максимален вертикален товар кој го пропишал производителот на куката за поврзување, во N.

3.6.3. Прирачник со упатства

Секоја машина треба да е придружена со прирачник со упатства за безбедно ракување предвидени во 1.7.4 од овој Анекс. Прирачникот со упатства треба да ги содржи и податоците за:

- (а) вибрациите кои ги емитува машината, или вистинската вредност или бројка која е пресметана према мерењата изведени на идентична машина:

- измерената ефективна вредност на забрзувањето, утврдена со соодветни правила за мерење, на кои се изложени рацете, ако измерената вредност е преку $2,5 \text{ m/s}^2$, тогаш треба да биде спомнато. Ако тоа не е спомнато, тогаш се подразбира дека забрзувањето не надминува $2,5 \text{ m/s}^2$;

- измерената ефективна вредност на забрзувањето, утврдена со соодветни правила за мерење, на кои е изложено телото (стапалата или задниот дел од телото) доколку тоа надминува $0,5 \text{ m/s}^2$, тогаш треба да биде спомнато. Ако тоа не е спомнато, тогаш се подразбира дека забрзувањето не надминува $0,5 \text{ m/s}^2$.

Онаму каде што не се применливи националните стандарди, вибрациите треба да бидат мерени употребувајќи го најсоодветниот метод за овие машината.

Производителот треба да ги наведе условите за употреба на машината за време на мерењето како и кои методи биле употребени за вршење на мерењето;

- (б) Во случај кога машината е наменета за повеќе видови на употреба, во зависност од опремата која се употребува, производителот на основната машина на која што може да биде прикачена изменлива опрема и производителот на изменливата опрема треба да ги обезбедат потребните податоци со цел да се овозможи безбедно прикачување на изменливата опрема и безбедна употреба.

4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ОПАСНОСТИ КОИ СЕ ДОЛЖАТ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ

Машините кои претставуваат опасност, која се должи на операции за подигнување особено опасност од паѓање на товари и удари или опасности од навалување кои се предизвикани од операции на подигнување – треба да бидат проектирани и изработени така што ќе ги задоволат долунаведените барања.

Ризикот кој што се должи на операции на подигнување особено постои во случај кога машината е проектирана да подигнува едно парче-товар, вклучувајќи промена на нивото на подигнување во тек на движење. Товарот може да се состои од предмети, материјали или стока.

4.1. Општи забелешки

4.1.1. Дефиниции

- (а) »Помагала за подигнување« се компоненти или опрема кои не се прикачени за машината и се наоѓаат помеѓу машината и товарот или на товарот со цел да бидат прикачени;

- (б) »Дополнителни помагала за подигнување« е дополнителна опрема која што помага да се припреми или употреби уред за закачување како што се куки, вериги, прстени, завртки за подигање, и тн.;

- (в) »Наведувач на товар« е товар каде што целокупното движење се врши долж цврсти или флексибилни водилки чија што позиција е определена со фиксни точки;

- (г) »Работен коефициент« е аритметички однос помеѓу максимален товар кој може да подигнат, помагала за подигање, дополнителни помагала за подигање, машини за кои производителот ја гарантира издржливоста и максималниот работен товар означен на помагалата за подигање, дополнителните помагала или машините.

- (д) »Коефициент на тестирање« е аритметички однос помеѓу товарот употребен за вршење на статичко или динамичко тестирање на дел од помагалата за подигање, дополнителните помагала или машините и максималниот работен товар означен на помагалата за подигање, дополнителните помагала или машините;

- (е) »Статички тест« е тестот во текот на кој што помагалата за подигање, дополнителните помагала или машините прв пат се испитуваат и се подложени на соодветна сила на максималниот работен товар, која се множи со коефициентот за статичко тестирање и потоа повторно испитана, по испуштањето на дадениот товар со цел да се утврди дека не е предизвикана никаква штета;

(ж) »Динамички тест« е тестот кој се извршува во тек на работа на машината со сите нејзини можности, со максимален работен товар земајќи го предвид динамичкото однесување на машината со цел проверување дали машината и безбедносните карактеристики функционираат исправно.

4.1.2. Заштита од механички опасности

4.1.2.1. Ризици кои се должат на недостаток на стабилност

Машината треба да биде проектирана и изработена, а во врска со стабилноста, која е наведена во точка 1.3.1 од овој Анекс, треба да се запази и кога машината се употребува и кога не се употребува, вклучувајќи ги сите фази на превоз, склопување и расклопување, кога може да се предвиди оштетување на компонентите, како и во текот на тестирањата изведени во согласност со упатството за употреба.

Производителот треба да ги употребува соодветните методи на проверка, особено кога се работи за транспортно возило на сопствен погон, ако при вертикално подигање на товарот, висината надминува над 1,80 м, тогаш производителот треба да направи тест за стабилност на возилото, или некој сличен тест, за секој вид на транспортно возило.

4.1.2.2. Водилки и шини

Машините треба да бидат опремени со направи кои спречуваат да се излезе или излизга од водилките или шините.

Но, ако и покрај овие помагала се случи излизгување од шините, или ако дојде до оштетување на шина или на некоја компонента, тогаш треба да се обезбедат помагала кои ќе ја спречат опремата, компонентата или товарот да не падне или машината да се преврти.

4.1.2.3. Механичка цврстина

Машините, помагалата за подигање товар и преносните компоненти, треба да бидат во состојба да ги издржат сите напрегања на кои се подложени, во и вон употреба, при монтирањето, т.е. во сите случаи кои ги предвидел производителот, имајќи ги во предвид ефектите од атмосферските влијанија и неочекувани дејствија од персоналот. Ова барање треба да се исполни при превоз, склопување и расклопување.

Машините и помагалата за подигање товар треба да бидат проектирани и изработени за да биде спречено откажувањето поради замор или истрошеност, водејќи сметка за нивната намена при употреба.

Материјалите кои ќе се користат треба да бидат избрани спрема работната средина која ја предвидел производителот, а посебно внимание да се обрати на корозијата, абеењето, динамичките оптоварувања, осетливоста на ниски температури и стареењето.

Машините и помагалата за подигнување на товар треба да бидат проектирани и изработени да го издржат товарот на преоптовареност при статичко тестирање, без трајно деформирање или очигледно оштетување. Во пресметките треба да се земат во предвид вредноста на коефициентот на статичко тестирање, кој го гарантира степенот на безбедност. Вредноста на коефициентот за статичко тестирање по правило изнесува:

(а) 1,5 - за рачно управување на машини и помагала за подигање,

(б) 1,25 - за други машини.

Машините треба да бидат проектирани и изработени за успешно да ги издржат динамичните тестирања кои се изведуваат користејќи го максималниот работен товар помножен со динамичниот коефициент за тестирање. Овој динамичен коефициент за тестирање е избран за да гарантира соодветно ниво на безбедност и кој по правило е еднаков на 1,1.

Динамичките тестирања треба да се изведуваат врз машини, кои се подготвени за работа во нормални услови на употреба. По правило, тестирањата ќе бидат изведувани според пропишаната номинална брзина од производителот. Ако управувачкиот систем на машината дозволи бројни истовремени движења (на пример, ротација или дислоцирање на товарот), тестирањата треба да се изведуваат во потешки услови, односно со комбинирање на тие движења.

4.1.2.4. Макари, барабани, вериги и јажиња

Макарите, барабаните и тркалата (јажници, верижници и др.) треба да имаат соодветен дијаметар на големина, според димензиите на јагето или веригата со кои се опремени.

Барабаните и тркалата треба да бидат проектирани и изработени и монтирани на тој начин што јажињата или лантите, со кои се опремени, ќе можат да се намотуваат без да испаднат.

Јажињата употребени непосредно за подигање и држење на товарот, не треба да имаат никакви преплетувања, освен на нивните стракови (преплетувањата се толерираат при изведбата, односно ако се проектирани да бидат прилагодени според барањата за нивна употреба). Јажињата и нивните стракови имаат работен коефициент кој е избран за да го гарантира степенот на безбедност и по правило овој коефициент е еднаков на 5.

Веригите за подигање имаат работен коефициент кој е избран за да го гарантира соодветниот степен на безбедност и по правило овој коефициент е еднаков на 4.

За да се потврди дека е постигнат соодветен работен коефициент, производителот треба да ги направи соодветните тестирања за секој вид на верига и јаже кое се користи за директно подигање на товар, како и за страковите на јагето

4.1.2.5. Дополнителни помагала за подигање на товар

Дополнителните помагала за подигање на товар треба да бидат димензионирани на замор, стареење и одреден број на работни циклуси во складност со нивниот предвиден рок на траење наведен во оперативните услови за одредена употреба.

Потоа, работниот коефициент:

(а) за метално јаже, е однос, меѓу металното јаже и страк од јагето, кој го гарантира степенот на безбедност, а по правило, овој коефициент е еднаков на 5. Јажињата не треба да бидат преплетени, да имаат јазли или да има засечени жици во страковите;

(б) за било кој вид на верига се избира, за да го гарантира степенот на безбедност, а овој коефициент по правило е еднаков на 4. Веригите, составени до заварени алки, треба да имаат краток вар;

(в) за текстилните јажиња или јамки зависи од материјалот и методата на изработка, димензиите и нивната употреба. Овој коефициент е избран за да го гарантира соодветниот степен на безбедност и по правило е еднаков на 7, но само за јажиња кои се изработени од квалитетен материјал, а методата на изработка е соодветна на нивната употреба. Ако ова не е исполнето, коефициентот по правило се зголемува на поголема вредност за да се обезбеди еднаков степен на безбедност.

Текстилните јажиња и јамки не треба да имаат никакви јазли, споеви, продолжетоци или преплетувања;

(г) треба да го имаат сите метални компоненти, кои се изработени или се составен дел на јамка и го гарантира соодветниот степен на безбедност и овој коефициент по правило е еднаков на 4;

Максималната дозволена работна носивост на јамка со повеќе стракови се одредува врз основа на безбедносниот коефициент на најслабиот страк, бројот на стракови и редуцискиот фактор, а зависи од конфигурацијата на јамката;

(д) за да се потврди дека е постигнат, производителот треба да направи соодветни тестирања за секој вид на компонента наведени во (а), (б), (в) и (г) од овој Анекс.

4.1.2.6. Управување со движењето

Помагалата за управување со движењата кои се монтирани на машината, треба да реагираат, за да ја запазат безбедноста, на начин:

(а) машините треба да бидат проектирани или да се опремени со помагала, така да амплитудата на движење на компонентите се одржува во одредените граници. При употребата на вакви помагала, каде што е тоа потребно, треба да и претходи предупредување;

(б) Ако има повеќе на неподвижни или машини поставени на шини кои можат истовремено да маневрираат на тоа место, со ризици за судар, тогаш ваквите машини треба да бидат проектирани и изработени за да може, на нив да се монтираат системи кои овозможуваат избегнување на овие ризици;

(в) Механизмите на машините треба да бидат проектирани и изработени за да спречат неосигурано движење (лизгање) на товарот или неочекувано да падне, дури и во случај на повремени или комплетен прекин на доводот на енергија, или во случај кога операторот ќе престане да ја управува машината;

(г) Во нормални услови на работа, не треба да постои можност товарот да се спушти само со фрикциона сопирачка, освен во случаи со машини чии функции бараат таков вид на управување;

(д) Помагалата за држење треба да бидат така проектирани и изработени за да се избегне невнимателно то испуштање на товарот.

4.1.2.7. Ракување со товарот

Возачкото место на машината треба да биде лоцирано на такво место за да има што е можно повеќе прегледност на патеките, на движечките помагала, со што ќе се избегнат можните судири со лица или опрема или други машини кои маневрираат во исто време и да се избегне предизвикување на опасност.

Машините со наведувачки товар, кои се фиксирани на едно место, треба да бидат проектирани и изработени, за да спречат удар од товар или од против-тежинските тегови, со лица кои работат.

4.1.2.8. Гронови

Машините на кои е потребна заштита од гронови, треба да бидат опремени со систем за одвод на примите електрични празнења до земјата.

4.2. Посебни барања за машини чиј извор на енергија се сите, освен човечка сила

4.2.1. Управување

4.2.1.1. Возачко место

Барањата предвидени на точка 3.2.1 од овој Анекс се однесуваат и на неподвижните машини.

4.2.1.2. Седене

Барањата наведени во точка 3.2.2 од овој Анекс се однесуваат и за неподвижни машини.

4.2.1.3. Уреди за управување

Уредите кои ги управуваат движењата на машината или нејзината опрема треба да се вратат во нивната неутрална положба, откако ќе бидат ослободени од операторот. Но, за парцијални или комплетни движења во кои нема ризик, од паѓање на товарот или машината, споменатите уреди можат да бидат заменети со направи кои овозможуваат автоматско стопирање на претходно избрани положби без да се активира уредот за управување.

4.2.1.4. Контрола на товарење

Машина со максимален работен товар, кој не е помал од 1 000 килограми, или обртен момент што надминува над 40 000 Нм, треба да бидат опремени со помагала кои ќе го предупредуваат возачот и ќе спречат опасни движења на товарот во случај на:

- преоптоварување на машината;

• како резултат на пречекорување на дозволеният работен товар, или

• како резултат на моменти кои се должат во пречекорување на товарот,

• пречекорување на обртниот момент, кој помага за превртувањето, како резултат од подигање на товарот.

4.2.2. Кабловски дигалки

На носачите на кабли, носечките јажина или влечните јажина, треба да им бидат поставени против-тежински тегови или помагала кои овозможуваат контрола на оптоварувањето.

4.2.3 Ризици за изложените лица. Средства за пристап до возачкото место и точки на интервенција

Машините со наведувачки товар и машините чии потпирачи на товарот следат јасно дефинирана патека, треба да бидат опремени со помагала со кои ќе се спречат сите можни ризици врз изложените лица.

Машините кои делуваат на повеќе нивоа, на кои операторите можат да добијат пристап до платформата за товарење за да можат да стават или да го обезбедат товарот, треба да бидат проектирани и изработени така, за да спречат неконтролираните движења на платформата за товарење, а посебно додека се врши товарење или истоварање.

4.2.4. Соодветно на примената

Кога машините се пласираат на пазар или за прв пат се пуштат во употреба, производителот со превземање соодветни мерки, треба да потврди дека додатоците за помагалата за дигање и машините, кои се задвижувани – рачно или со друга енергија – можат безбедно да ги исполнат своите предвидени функции. Наведените мерки треба да го земат во предвид статичките и динамичките услови на работа на машината.

Ако машината не може да биде монтирана во просториите на производителот, тогаш треба да се изработи соодветна припрема и да се монтира на самото место на употреба. Припремата може да биде превземена или во просториите на производителот или на самото место каде што ќе се употребува.

4.3. Означување

4.3.1. Вериги и јажиња

Вериги, јажиња или ленти со било која должина за дигање на товар, кои не се составни делови на склопот, треба да носат ознака или ако тоа не е можно, табличка или прстен кој не може да се отстрани, а ќе го содржи името и адресата на производителот како и идентификационото обележување на одобриениот сертификат.

Сертификатот треба да содржи податоци, кои се пропишани според националните стандарди или ако тие не постојат, да ги содржи следниве податоци:

- името на производителот;

- Адреса на производителот;

- Опис на веригата или јажето, во кој ќе се назначи:

• нивна номинална големина,

• нивна изведба (тип на изработка),

• материјал од кој се изработени, и

• секоја, металуршко-термичка обработка која е применета врз материјалот,

• ако е тестирано, да се наведат стандардите на тестирање,

• максимален товар, на кој веригата или јажето треба да биде оптоварено.

Може да бидат наведени соодветните вредности при одредена употреба.

4.3.2. Помагала за подигнување

На помагалата за подигање треба да бидат видливи следниве податоци:

- идентификација на производителот,
- идентификација на материјалот (пример, меѓународна класификација), оваа информација, потребна е за димензионирање,
- идентификација на максималниот работен товар,
- СЕ обележување.

Кога станува збор за дополнителните помагала, вклучувајќи ги тука и компонентите како кабли и јажини, врз кои физички не е можно да се стави ознака, податоците наведени во став 1 од оваа точка треба да бидат покажани на табличка, или на некој друг начин, и да бидат безбедно прикачени за помагалата.

Податоците треба да бидат читливи и поставени на место, каде нема да можат да исчезнат при употребата, или да ја загрозат носивоста на дополнителната опрема.

4.3.3. Машини

Како дополние на минималните податоци наведени во точка 1.7.3 од овој Анекс, секоја машина треба да има читливи и трајни податоци за номиналната носивост:

(i) приказ во транспарентен облик, на пример една можна вредност да се претстави јасно на опремата кај машините;

(ii) Онаму каде номинална носивост зависи од конфигурацијата на машината, секое возачко место треба да има напишана табличка, која ги покажува по можност во облик на дијаграм или табели на номинални носивости за секоја конфигурација,

Машините опремени со носач за товар, на кој е овозможен пристап на лица и има ризик од паѓање, треба да има јасно и трајно предупредување со кое се забранува дигањето на лица, кое треба да биде поставено на видно место секаде каде што е можан пристап.

4.4. Прирачник за употреба

4.4.1. Помагала за подигање

Секое помагало за подигање, или секоја комерцијално неделива серија на помагала за подигање, треба да има прирачник за употреба, во кој се наведени следниве податоци:

- за нормални услови на употреба;
- Инструкции за употреба, склопување и одржување;
- Ограничувања за употреба (особено за помагала кои не треба да ги исполнуваат барањата според точка 4.1.2.6. под од овој Анекс).

4.4.2 Машини

Прирачникот за употреба, освен податоците наведени на точка 1.7.4 од овој Анекс, треба да ги содржи и следниве податоци:

(а) техничките карактеристики на машините, а особено:

- каде е можно, да има копија од табелата за носивост објаснета во точка 4.3.3 под и) од овој Анекс;
- реакции на потпирачите или потпирните точки и карактеристиките на патеките;
- каде што е возможно, определување и начин на монтирање на баласт;

(б) Содржината на деловодната книга, ако не е доставена со машината;

(в) Совети за употреба, особено да се надомести недостатокот на директен поглед на операторот врз товарот;

(г) Потребните инструкции за извршување на тестовите пред првото пуштање во работа на машина која не е составена во просториите на производителот во онаа форма во која треба да се употребува.

5. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ЗА МАШИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОДЗЕМНА РАБОТА

Машините наменети за подземна работа треба да бидат проектирани и изработени така да ги исполнат долунаведените барања.

5.1. Ризици поради недостаток на стабилност

Потпорните потпирачи со сопствен погон треба да бидат проектирани и изработени за да одржат одредена насока кога се движат, а да не се лизнат пред и додека да се местат под товарот и откако товарот е отстранет. Тие треба да имаат индивидуални хидрауличен погон и точки на прицврстување за горните плочи.

5.2. Движење

Носачите на оплатите треба да обезбедат непречено движење на лицата кои работат.

5.3. Осветлување

Барањата наведени во став 3 од точка 1.1.4 од овој Анекс не можат да се применат.

5.4. Управувачки уреди

Управувачките уреди за забрзување и сопирање на машината која се движи на шини, треба да бидат рачни. Прекинувач за контрола на будноста може да биде управуван со нога.

Управувачките уреди за носачите на подвижен кров треба да бидат проектирани и поставени така да, за време на дислоцирањето, операторите се заштитени од статичен потпирач. Управувачките уреди треба да бидат заштитени од било какви случајни ослободувања.

5.5. Запирање

За употреба во подземната работа, машините кои работат на сопствен погон, а се движат на шини, треба да бидат опремени со прекинувач за контрола на будноста, контролирајќи го движењето на машината.

5.6. Пожар

Став 2 од точка 3.5.2 од овој Анекс се применува за машини кои се составени од лесно запаливи делови.

Сопирачкиот систем на машината, кој е наменет за употреба во подземната работа, треба да биде проектиран и изработен така да не произведува искри или да предизвикува пожари.

Машините со топлотни мотори за употреба во подземната работа, треба да бидат опремени само со внатрешни мотори за согорување кои користат бензин со низок притисок на испарување и кои не предизвикуваат искри од електрично потекло.

5.7. Емисии на прашина, гасови, и т.н.

Издуните гасови од внатрешните мотори за согорување не треба да бидат исфрлани нагоре.

6. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ОПАСНОСТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ДИГАЊЕ ИЛИ ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЦА

Машините кои предизвикуваат опасности како резултат на подигање или пренесување на лица, треба да бидат проектирани и изработени да ги следат барањата, предвидени подолу.

6.1. Општо, за машини за подигнување и пренесување на лица

6.1.1. Дефиниција

Изразот »носач« употребен во оваа глава од овој Анекс, е уред кој претставува поддршка за дигање, спуштање и пренесување на лицата.

6.1.2. Механичка цврстина

Работните коефициенти, дефинирани во глава 4 од овој Анекс, не се соодветни за овие машини кои се наменети за дигање и пренесување на лица и треба, како општо правило, да бидат дуплирани. Подот на носачот треба да биде проектиран и изработен така да има место и цврстина која одговара со максималниот број на лица и максималниот работен товар одреден од производителот.

6.1.3. Контрола на преоптоварување кај типови на уреди кои се движат со енергија, иземајќи ја енергијата на човекот

Барањата од точка 4.2.1.4 од овој Анекс се применуваат без оглед на вредноста на максималниот работен товар. Ова барање не се применува за машини за кои производителот може да демонстрира дека не постои ризик од преоптоварување и/или превртување.

6.2. Уреди за управување

6.2.1. Онаму каде безбедносните барања не наметнуваат други решенија:

Ако со безбедносните барања е поинаку уредено, носачот треба да биде проектиран и изработен, така да лицата кои се внатре имаат уреди за управување на движењата за нагоре и за надолу и ако е потребно, да го движат носачот хоризонтално во однос на машината.

При употреба, треба да ги надвлееат другите помагала кои ги управуваат истите движења, со исклучок на помагалата за итно сопирање

Уреди за управување на овие движења треба да бидат од таков тип со држење на управувачките команди, освен во случаи кога машината се употребува за избрани катни нивоа.

6.2.2. Ако машината за подигање и пренесување на лицата може да се помести заедно со носачот во позиција поинаква од позицијата за мирување, тогаш таа треба да биде проектирана и изработена така да лицето или лицата во носачот имаат начин како да ги спречат опасностите кои можат да се создадат со поместувањето на машината.

6.2.3. Машината за подигање и пренесување на лицата треба да биде проектирана, изработена и опремена за поголеми брзини на носачот и да не предизвикува опасности.

6.3. Ризик од паѓање на лица од носачот

6.3.1. Ако мерките наведени во точка 1.1.5 од овој Анекс не се соодветни, носачите треба да имаат доволно рачки за придржување према бројот на лицата кои ќе го користат носачот, доволно јаки за на нив да може да се прикачи лична опрема за заштита против опасност од паѓање.

6.3.2. Сите врати, поставени на подот, таванот или странично, треба да се отвораат во насока која спречува било каков ризик од паѓање, доколку бидат отворени ненадејно.

6.3.3. Машините за подигање и пренесување треба да бидат проектирани и изработени така да подот на носачот нема да се навали до таа мера што ќе предизвика ризик за лицата да паднат, особено кога носачот се движи.

Подот на носачот не треба да биде лизгав.

6.4. Ризик од паѓање или превртување на носачот

6.4.1. Машините за подигање и пренесување на лица треба да бидат проектирани и изработени за да се спречи паѓање или превртување на носачот.

6.4.2. Забрзувањето и сопирањето на носачот или носачкото возило, управувани од операторот или активирани од безбедносната направа и под услови на максимален товар и брзина предвидени од производителот, не треба да предизвикаат никаква опасност за лицата кои работат.

6.5. Означувања

Онаму каде што треба да се гарантира безбедноста, носачот треба да ги има сите основни, потребни податоци.

АНЕКС II

А. Содржина на ЕС изјавата за сообразност за машини¹

ЕС изјавата за сообразност треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на производителот;
- опис на машината²;
- сите релевантни одредби што ги исполнува машината;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност и број на сертификат за ЕС испитување на тип;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност до кое е испратено досието, во согласност со прва алинеја точка (в), од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност кое ја извршуваше верификацијата, предвидена во втората алинеја точка (в), од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, референца на националните стандарди;
- во одреден случај, да се наведат употребените национални стандарди и техничките спецификации; и
- идентификација на лицето кое е овластен да потпишува во име на производителот.

Б. Содржина на изјавата дадена од производителот (член 6)

Изјавата на производителот предвидена со член 6 од овој правилник треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на производителот;
- опис на машината или машинските делови;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност и број на сертификат за ЕС испитување на тип;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност до кое е испратено досието, во согласност со прва алинеја, точка (в) од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оценка на сообразност кое ја извршуваше верификацијата, предвидена во втората алинеја, точка (в) од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, референца на националните стандарди;

- да се напомене дека машината не треба да биде ставена во употреба се додека не се потврди дали машината во која треба да се вклопи е во сообразност со одредбите од правилникот; и

- идентификација на лицето кое потпишува.

В. Содржина на ЕС изјавата за сообразност на безбедносните компоненти кои посебно се пласираат на пазарот


ЕС изјавата за сообразност треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на производителот;
- опис на безбедносните компоненти;
- безбедносната функција што ја исполнува безбедносната компонента, ако тоа не е јасно наведено во описот;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена на сообразност и број на сертификат за ЕС испитување на тип;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена на сообразност до кое е испратено досието, во согласност со првата алинеја, точка (в) од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, име и адреса на телото за оцена на сообразност кое ја извршуваше верификацијата, предвидена во втората алинеја, точка (в) од член 12 од овој правилник;
- во одреден случај, референца на националните стандарди,
- во одреден случај, да се наведат употребените национални стандарди и технички спецификации,
- идентификација на лицето кое е овластен да потпишува во име на производителот.

АНЕКС III

СЕ - ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ

- СЕ обележувањето за сообразност се состои од иницијалите 'СЕ' во следнава форма:



- ако СЕ обележувањето е намалено или зголемено, треба да се почитуваат пропорциите дадени во горниот цртеж,
- разните компоненти на СЕ обележување треба задолжително да ја имаат истата вертикална димензија, која не треба да биде помала од 5 мм. Кај мали машини, може да се отстапи од оваа најмала висина.

АНЕКС IV

ВИДОВИ МАШИНИ И БЕЗБЕДНОСНИ КОМПОНЕНТИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИМЕНУВА ПОСТАОКАТА НАВЕДЕНА ВО ТОЧКА (б) И ТОЧКА (в) ОД ЧЛЕН 12

А. Машини

1. Циркуларни пили (со едно или повеќе сечива) за работа со дрво и слични материјали или за работа со месо и слични материјали.

1.1. Пили кај кои за време на работењето алатот е неподвижен, со неподвижна маса, со рачен помест на работниот предмет што се сече, или со одвоив апарат за помест.

1.2. Пили кај кои за време на работењето алатот е неподвижен, со постолје или санка кои имаат повратен од, со рачен помест.

1.3. Пили кај кои за време на работењето алатот е неподвижен, со механички уред за помест на работниот предмет што се сече и со рачно поставување и/или рачно вадење на работниот предмет.

1.4. Пили кај кои за време на работењето алатот е подвижен со механички уред за помест и со рачно и/или рачно вадење на работниот предмет.

2. Рендисалка за порамнување со рачен помест за обработка на дрво (површинска обработка).

3. Машина за рендисување за еднострана обработка на дрво со рачно поставување и/или вадење на работниот предмет.

4. Пила со бескрајна лента со подвижна и неподвижна маса и тракасти пили со подвижна санка со рачно поставување и/или рачно вадење на работниот предмет, за обработка на дрво и слични материјали или за обработка на месо и слични материјали.

5. Комбинирани машини од типот наведени: од точка 1 до точка 4 и точка 7 од овој Анекс, за обработка на дрво и слични материјали.

6. Повеќевртената глодалка со рачен помест за обработка на дрво.

7. Глодалки со рачен помест за обработка на дрво и слични материјали.

8. Рачно преносливи пили со ланец за обработка на дрво.

9. Преси, вклучувајќи ги и пресите за пластична ладна деформација на метали, со рачно доставување и/или вадење на работниот предмет, кај кои одот на подвижните делови поголем од 6 мм и брзина поголема од 30 мм/с.

10. Машини за моделирање на пластика со вбризгување или пресување и со рачно поставување и/или вадење.

11. Машини за моделирање на гума со вбризгување или пресовање и со рачно поставување и/или вадење.

12. Машини за подземна работа од следниве типови:

- машини кои се движат по шини: влечни машини и вагонетки со сопирачки,
- хидраулични подгради (потпирачи),
- мотори со внатрешно согорување кои треба да се вградат во машините за подземна работа.

13. Камиони за собирање на отпад од домаќинствата, во кои рачно се товари и користат механизми за пресовање.

14. Разделни заштитни уреди и кардански вратила за пренос на снага кои се наведени во точка 3.4.7. од Анекс I.

15. Платформи за подигање на возила при сервисирање.

16. Помагала за дигање на лица, кај кои постои ризик од паѓање од висина поголема од три метри.

17. Машини за производство на пиротехнички средства.

Б. Безбедносни компоненти

1. Електро-сензитивни помагала кои се посебно проектирани за детектирање на лица, а со цел да се осигура нивната безбедност, (нематеријални пречки, сензорски стакла, електромагнетни детектори, и т.н.).

2. Логички кола кои ја осигуруваат безбедносната функција кај дворачно управување.

3. Автоматски подвижни прегради за заштита на пресите наведени во точка 9, точка 10 и точка 11 под А од овој Анекс.

4. Заштитна конструкција од превртување (ROPS).

5. Заштитна конструкција од паѓање на предмети (FOPS).

АНЕКС V
ЕС ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

За целите на овој Анекс, „машина“ е или „машина“ или „безбедносна компонента“, како што е дефинирано во член 2 од овој правилник.

1. ЕС изјавата за сообразност е постапка, со која производителот изјавува дека машината која се пласира на пазарот ги исполнува сите основни здравствени и безбедносни барања.

2. Потписот ставен на ЕС изјавата за сообразност го овластува производителот да ја прикачи СЕ обележување на машината.

3. Пред да се состави ЕС изјавата за сообразност, производителот ќе потврди дека документацијата која е наведена подолу ќе биде и ќе остане на располагање во нивните простории за било какви инспекциски цели:

(а) техничко досие кое се состои од:

- склопен цртеж на машината со шеми за управување,
- комплет на детални цртежи, во чиј прилог се сите забелешки од пресметките, резултати од тестирања, и т.н., кои се потребни за проверка на сообразноста на машината, со основните здравствени и безбедносни барања,

- листа на:

- основните барања од овој правилник;
- стандарди; и
- други технички спецификации, кои се земени во предвид при проектирањето на машината;

- опис на прифатените решенија за отстранување на опасности кои може да ги предизвика машината;

- било кој технички извештај или сертификат добиен од овластено тело или лабораторија; и

- било каков технички извештај, со изјава за сообразност по националните стандарди и резултати од испитувања изведени по избор на производителот или овластено тело или лабораторија,

- Копија од упатствата за употреба на машината;

(б) Ќе превземат интерни мерки според одредбите на овој правилник за да се обезбеди сообразност на сериското производство со примерокот - машина.

Производителот треба да ги изврши потребните испитувања и тестирања врз компонентите, дополнителната опрема или направените машини за да утврди дали може машините, како што се проектирани и изработени, безбедно да бидат ставени во употреба.

Доколку не се презентираат документите како одговор на соодветното барање од страна на компетентни национални овластени тела, може да се појават сомнеж во врска со претпоставката за сообразност со барањата од правилникот.

4. (а) Документацијата наведена во точка 3 од овој Анекс не треба постојано да биде на располагање, но треба да е возможно да се комплетира и да биде достапна во периодот на нејзината важност.

Во неа, не треба да има детални планови или некои други специфични информации кои се користат за производство на машините, освен ако се неопходни за верификација на сообразноста со основните безбедносни барања.

(б) Документацијата наведена во точка 3 од овој Анекс ќе биде задржана и ќе остане достапна за компетентните тела за оценка на сообразноста во период од најмалку 10 години од датумот на производство на машината или на последната произведена компонента, во случај на сериско производство.

(в) Документацијата наведена во точка 3 од овој Анекс ќе биде составена на Македонски јазик или на еден од официјалните јазици на Европската Унија, со исклучок на упатствата за употреба на машината.

АНЕКС VI
ЕС ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ

За целите на овој Анекс, „машина“ е или „машина“ или „безбедносна компонента“, како што е дефинирано во член 2 од овој правилник.

1. ЕС испитување на типот е постапка со која телото за оценка на сообразност гарантира и потврдува дека еден примерок од машина ги исполнува одредбите од овој правилник.

2. Барањето за ЕС испитување на типот го поднесува производителот до нотифицирано тело, за испитување на примерокот - машина.

Барањето треба да содржи:

- име и адреса на производителот како и местото на производство на машината,

- техничкото досие, кое треба да се состои најмалку од:

- склопен цртеж на машината со шеми на управување;

- комплет на детални цртежи, во чиј прилог се сите забелешки од пресметките; резултати од тестирања, и т.н., кои се потребни за проверка на сообразноста на машината со основните здравствени и безбедносни барања;

- опис на прифатените решенија за отстранување на опасностите кои може да ги предизвика машината и листа на стандардите кои се употребуваат;

- копија од упатствата за употреба на машината;

- за сериско производство, внатрешните мерки кои ќе се превземат за да се обезбеди сообразност на машината со одредбите од регулативата.

Кон барањето треба да биде приложен и примерокот - машина од планираното производство, или во одреден случај да се назначи каде може да биде испитана машината.

Во документацијата според точка 2 од овој Анекс, не треба да ги има деталните планови или некои други специфични информации во врска со применетите склопови кои се користат за производство на машините, освен ако тие се неопходни за верификација на сообразноста со основните безбедносни барања.

3. Телото за оценка на сообразност ќе го спроведе ЕС испитување на типот на следниов начин:

- ќе ја прегледа техничката конструктивна документација за да ја потврди дали соодветствува со примерокот - машина, која е доставена или е ставена на располагање;

- За време на испитувањето на машината, телото треба:

- (а) да потврди, дека машината е произведена во согласност со техничката конструктивна документација и дали може безбедно да се употребува според наменетите работни услови;

- (б) Да провери, ако се употребени стандарди, дали се правилно применети;

- (в) Да изврши соодветни испитувања и тестови за да провери дали машината ги исполнува основните здравствени и безбедносни барања.

4. Ако примерокот ги исполнува одредбите од овој Правилник, телото составува сертификат за ЕС испитување на тип кој се испраќа до подносителот на барањето. Сертификатот содржи резултати од испитувањето, во кој се укажува на некои забелешки кои би можело да преставуваат проблем. Кон сертификатот приложуваат појаснувања и цртежи кои се потребни за идентификација на одобриениот примерок.

5. Производителот го известува телото за оценка на сообразност за било какви измени, дури и за најмалите, кои тој ги направил или планира да ги направи врз машината. Телото за оценка на сообразност ги испитува овие измени и го известува производителот, дали сертификат за ЕС испитување на тип останува валиден.

6. Телото кое одбива да издаде сертификат за ЕС испитување на тип, ќе ги информира останатите тела за оцена на сообразност. Телото кое ќе го повлече сертификатот за ЕС испитување на тип ќе треба да ја информира Земјата членка која го нотифицирала. Последната ќе ги информира останатите Земји членки и Комисијата, наведувајќи ги причините за одлуката.

7. Документацијата од кореспонденција која се однесува на постапките за ЕС испитување на тип ќе се обавува на македонски јазик или на официјалниот јазик на Земјата членка, каде што е основано телото за оцена на сообразност или на јазик кој е прифатлив за неа.

АНЕКС VII

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД ОД СТРАНА НА ЗЕМЛИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА НОТИФИКАЦИЈА НА ТЕЛАТА

За целите на овој Анекс, “машина” е или “машина” или “безбедносна компонента”, како што е дефинирано во член 2 од овој правилник.

1. Телото, неговиот директор и персоналот одговорен за спроведување на тестовите за верификација, не можат да бидат проектанти, производители, снабдувачи или монтажери на машините, кои тие ги испитуваат, но исто така не можат да бидат и овластени претставници на било кој од горе наведените. Тие не треба да бидат директно ангажирани, ниту како овластени застапници во проектирање, изработка, рекламирање и одржување на машината. Ова не ја исклучува можноста за размена на технички информации помеѓу производителот и телото.

2. Телото и неговиот персоналот треба да ги спроведат тестовите за верификација на највисоко ниво на професионален интегритет и техничка способност и ќе бидат ослободени од сите притисоци, особено финансискиот, кој може да влијае на нивното проценување или на резултатот од инспекцијата, особено од лица или групи на лица кои имаат интерес од резултатот на верификацијата.

3. Телото треба да има на располагање неопходен персонал и да поседува потребна опрема, кои ќе му овозможат правилно да ги извршува административните и техничките задачи поврзани со верификацијата. Тоа ќе има пристап и до опремата која е потребна за специјално испитување.

4. Персоналот одговорен за испитувањето треба да има:

- соодветно техничко и професионално образование,
- задоволително познавање на барањата за испитување, кое тие го извршуваат и соодветно искуство во такви испитувања,
- способност да изработи сертификати, записници или извештаи потребни за да се потврди важноста на испитувањата.

5. Неутралноста на инспекцискиот персонал ќе биде гарантирана. Нивното плаќање нема да зависи од бројот на направени тестирања ниту од резултатите на овие тестирања.

6. Телото треба да ја осигури одговорноста, освен ако неговото осигурување не е покриено од државата во согласност со националниот закон, или ако Земјата членка не е директно одговорна за испитувањето.

7. Персоналот на телото е обврзан да ја почитува професионалната тајна, во врска со сите информации добиени при извршувањето на работните задачи (освен пред компетентните административни овластени тела на државата каде што се извршуваат активностите) според овој правилник или било која одредба на националниот закон.

889.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија” бр.33/2006), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕМА И ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат барањата за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери.

(2) Одредбите од овој правилник се однесуваат и на подрачјето на употреба на безбедносните уреди, уредите за управување и контролните уреди, наменети да се користат надвор од потенцијално експлозивни атмосфери, или се употребуваат за безбедна работа на опремата и заштитните системи кои преставуваат ризик за експлозија.

Член 2

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

(а) „**Опрема**“ наменета за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери е, машини, апарати, неподвижни или подвижни уреди, компоненти за управување и нивните инструменти, системите за откривање или спречување, кои посебно или заедно, се наменети за производство, пренос, складирање, мерење, управување и за претворање на енергијата при обработка на материјали, што можат да предизвикаат експлозија преку сопствените потенцијални извори на запалување.

(б) „**Заштитни системи**“ наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери се, проектирани единици, кои се наменети за моментално запирање на настанатата експлозија и/или да го ограничат опсегот на експлозивниот пламен и експлозивниот притисок. Заштитните системи можат да бидат вградени во опремата или одделно пласирани на пазарот за да се користат како самостојни системи.

(в) „**Компоненти**“ наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери се, сите делови кои се неопходни за безбедно функционирање на опремата и заштитните системи, но немаат самостојна функција.

(г) „**Експлозивни атмосфери**“ се, смеша од воздух, при атмосферски услови и запаливи супстанции во облик на гас, испарувања, измаглици или прашина во која при запалување, согорувањето ќе се рашири на целокупната незапалена смеша.

(д) „**Потенцијална експлозивна атмосфера**“ е, атмосфера која може да стане експлозивна при локални и оперативни услови.

(е) „**Групи и категории на опрема**“ се:

- **Опрема од група – I**, е опрема наменета за употреба во подземните делови на рудниците, како и во деловите на површинските инсталации на тие рудници, што може да бидат изложени на опасност на земјен гас и/или запалива прашина.

- **Опрема од група – II**, е опрема наменета за употреба на други места, што може да биде изложена на опасност од експлозивни атмосфери.

- **Категории на опрема**, ги дефинираат потребните нивоа на заштита, кои се опишани во Анекс I.

(ж) „**Наменска употреба**“ е, употреба на опремата, заштитните системи и уредите согласно член 1 став 2 од овој правилник, е во согласност со групата и категоријата на опремата и со целосна информација што е потребна за безбедно функционирање на опремата, заштитните системи и уредите, доставени од производителот или неговиот овластен застапник.

(2) Опремата и заштитните системи можат да бидат проектирани за посебна експлозивна атмосфера. Во тој случај, тие треба да бидат соодветно означени.

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат за:

- 1.) медицински уреди, наменети за употреба во медицинската средина;
- 2.) опрема и заштитни системи, каде опасноста од експлозија произлегува исклучително од присуство на експлозивни супстанции или нестабилни хемиски супстанции;
- 3.) опрема наменета за употреба во домаќинствата и некомерцијалната средина, во која потенцијално експлозивни атмосфери можат многу ретко да се создадат, исклучително поради протекување на горивен гас;
- 4.) опрема за лична заштита;
- 5.) поморски бродови и морски подвижни постројки заедно со опремата која што се наоѓа на таквите бродови или постројки;
- 6.) транспортни средства, т.е. возила и нивните приколки, исклучиво наменети за превоз на патници по воздушен или копнен пат, железнички мрежи или водни патишта, како и транспортни средства, проектирани за превоз на стоки по воздушен пат, по јавни патишта или железнички мрежи или по вода, освен возилата, наменети за употреба во потенцијално експлозивна атмосфера;
- 7.) опрема, која се употребува исклучиво за воени намени.

ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР, СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И ТРГОВСКИ САЕМИ

Член 4

(1) Производителот или неговиот овластен застапник, за опремата, заштитните системи и уредите од член 1 став 2 од овој правилник ги презема сите соодветни мерки за да може да ги пушти на пазар и да ги стави во употреба, само доколку при нивната соодветна употреба, инсталирање и одржување не ги загрозуваат здравјето и безбедноста на луѓето и во одреден случај на домашните животни или имотот.

(2) На трговските саеми, изложби, демонстрации, презентации и слични манифестации, опремата, заштитните системи и уредите од член 1 став 2 од овој правилник, можат да се изложуваат и ако не се во согласност со одредбите на овој правилник, но под услов да постои видлив знак кој јасно покажува дека опремата, заштитните системи и уредите од член 1 став 2 од овој правилник, не се во сообразност и не се за продажба, се до моментот на нивното усогласување од страна на производителот или неговиот овластен застапник со одредбите од овој правилник.

(3) Во текот на манифестациите од став 2 на овој член, на опремата, заштитните системи и уредите се преземаат соодветни безбедносни мерки за да се обезбеди заштита на лицата.

ОСНОВНИ БАРАЊА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Член 5

Опремата, заштитните системи и уредите од член 1 став 2, треба да ги исполнуваат основните здравствени и безбедносни барања од Анекс II имајќи ја во предвид нивната наменска употреба.

Член 6

Компонентите кои се наменети за вградување во опремата, заштитните системи или уредите, може да се пуштаат на пазар, доколку за нив е приложена изјава за сообразност, која треба да биде во согласност со член 8 став 6 од овој правилник.

Член 7

(1) Опремата и заштитните системи ќе се сметаат како сообразни со одредбите на овој правилник, вклучувајќи ја и постапката за проверка на сообразноста дадена во поглавјето „Постапки за оцена на сообразноста“, ако:

- опремата, заштитните системи или уредите од член 1 став 2 од овој правилник, за кои е приложена „ЕС“ – изјава за сообразност, според Анекс X и е приклучено „СЕ“ – обележувањето, предвидено во член 10 од овој правилник.

- компонентите, од член 6 од овој правилник, што се придружени со изјава за сообразност, согласно член 8 став 6 од овој правилник.

(2) Во отсуство на национални стандарди кои се подготвени врз основа на релевантните европски стандарди, треба да се информираат заинтересираните странки, за националните стандарди и спецификации, усвоени од Институтот за стандардизација, а кои се сметаат дека се потребни или прикладни за соодветна имплементација на основните безбедносни и здравствени барања од Анекс II.

(3) Во случај кога националните стандарди кои се подготвени врз основа на релевантните европски стандарди опфаќаат еден или повеќе од основните здравствени и безбедносни барања за опрема, заштитни системи и уреди од член 1 став 2 од овој правилник или компонентите од член 6 од овој правилник, конструирани и изработени согласно Листата на стандарди за опрема, заштитни системи и уреди кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, се смета дека ги исполнуваат соодветните основни здравствени и безбедносни барања.

(4) Листа на стандарди за опрема, заштитни системи и уреди кои работат во потенцијално експлозивни атмосфери се објавува во “Службен весник на Република Македонија.”

ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА

Член 8

(1) Постапките за оцена на сообразноста на опремата и онаму каде е потребно и на уредите, од член 1 став 2 од овој правилник, се однесуваат на опремата од група I и II, категорија на опремата M1 и 1, кој ги извршува производителот или неговиот овластен застапник, кој го прикачува СЕ обележувањето, при што ја следи постапката за ЕС- испитување на типот наведена во Анекс III, заедно со:

- постапката што се однесува на гаранцијата на квалитетот на производството од Анекс IV или

- постапката што се однесува на верификацијата на производот од Анекс V;

(2) Постапките за оцена на сообразноста на опремата и онаму каде е потребно и на уредите, од член 1 став 2 од овој правилник, се однесуваат на опремата од група I и II, категорија на опремата M2 и 2 од Анекс I особено:

(а) кога се работи за мотори со внатрешно согорување и за електрична опрема во оние групи и категории, производителот или неговиот овластен застапник за да го прикачи СЕ обележување, ја следи постапката за ЕС- испитување на типот од Анекс III, заедно со:

- постапката во врска со сообразноста со типот од Анекс VI, или

- постапката во врска со гаранцијата за квалитет на производот од Анекс VII;

(б) кога се работи за друга опрема во овие групи и категории, производителот или неговиот овластен застапник за да го прикачи СЕ- обележувањето:

- ја следи постапката во врска со внатрешната контрола на производството од Анекс VIII;

- го доставува досието предвидено во точка 3 од Анекс VIII, до телото за оцена на сообразност, кое што е можно побргу ќе потврди дека го примило и ќе го задржи.

(3) Оцената на сообразноста на опремата и онаму каде е потребно и на уредите, од член 1 став 2 од овој правилник, која се однесува на опрема од група II, категорија на опрема – 3, ја врши производителот или неговиот овластен застапник, кој за да го прикачи СЕ-обележувањето, ја следи постапката што се однесува на внатрешната контрола на производството, од Анекс VIII.

(4) Постапките за оцена на сообразноста на опремата и онаму каде е потребна и на уредите од член 1 став 2 од овој правилник, се однесува на опремата од група I и II. Освен постапките наведени во став 1, 2 и 3 од овој член, производителот за да го прикачи СЕ-обележувањето, може исто така, да ја следи постапката што се однесува на СЕ-обележувањето, според модулот: верификација на единиците од Анекс IX.

(5) Постапките од став 1 или став 4 од овој член, се употребуваат за утврдување на сообразноста на автономните заштитни системи.

(6) Постапките од став 1, 2, 3 и 4 од овој член, се применуваат земајќи ги во предвид компонентите онака како што се наведени во член 6 од овој правилник, со исклучок на прикачување на СЕ-обележувањето. Производителот или неговиот овластен застапник издава изјава со кој ја потврдува сообразноста на компонентите со одредбите од овој правилник што се однесуваат на нив и кој ги наведува нивните карактеристики и тоа како треба да се вградат во опремата или во системите за заштита за да можат да се исполнат основните барања што се однесуваат на готовата опрема или на заштитните системи.

(7) Производителот или неговиот овластен застапник за да прикачи СЕ-обележување, може да ја следи постапката што се однесува на внатрешната контрола на производството, од Анекс VIII, во врска со безбедносните аспекти од точка 1.2.7 од Анекс II.

(8) Во случај кога на опремата и заштитните системи се применуваат одредбите од други технички прописи, кои се однесуваат на други аспекти, а со кои се пропишува СЕ-обележување, се смета дека опремата и заштитните системи се сообразни со одредбите на тие технички прописи.

Член 9

(1) Критериумите кои треба да ги исполнуваат телата за оцена на сообразност што учествуваат во постапката за оцена на сообразност се дадени во Анекс XI.

(2) Телата за оцена на сообразност кои учествуваат во постапката за оцена на сообразноста треба да ги исполнуваат критериумите за сообразност предвидени со националните стандарди објавени во Листата на стандарди за опрема и заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери.

СЕ – ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

Член 10

(1) Обележувањето за сообразност СЕ се состои од иницијалите „СЕ“. Формата на обележувањето е дадена во Анекс X. СЕ-обележувањето е придружено со идентификациониот број на телото за оцена на сообразност, ако телото за оцена на сообразност е вклучено во фазата на контрола на производството.

(2) СЕ-обележувањето се става јасно, видливо, читливо и неизбришливо на опремата и на заштитните системи, согласно точка 1.0.5 од Анекс II.

(3) На опремата или на заштитните системи, може да се постави друго обележување, под услов, со тоа да не се намалени видливоста и читливоста на СЕ-обележувањето.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Согласно член 8 став 8 од овој правилник, производителот во период на усогласување со одредбите од овој правилник, може да избере кои постапки ќе ги примени, а при што СЕ-обележувањето ќе значи сообразност со техничките прописи кои се применуваат, пред денот на влегување во сила на овој правилник, а кои производителот ќе ги примени. Во овој случај, деталите од техничките прописи означени со нивниот број и скратено име треба да бидат приложени заедно со опремата и со заштитните системи.

Член 12

На започнатите постапки за пуштање на пазар и ставање во употреба на опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери ќе се применуваат следните прописи до 31.12.2008 година:

1. Правилник за електрични постројки на надземни места загрозени од експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/67 и 28/70)

2. Правилник за конструкција, изработка и испитување на електричните уреди за работа во атмосферата на експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/68)

3. Правилник за технички нормативи за заштита од статички електрицитет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/73)

4. Наредба за задолжително атестирање (хомологација) на против експлозивно заштитни електрични уреди што се наменети за употреба во простори загрозени од експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/1981)

5. Упатство за начинот за спроведување на системот на атестирање и вршење на технички надзор на електрични уреди наменети за употреба во простори загрозени од експлозивни смеси, број 22-2329 од 15. јуни. 1996 година од Министерот за стопанство на Република Македонија.

Член 13

Обврските на Република Македонија кон Европската Комисија и земјите членки на Заедницата, кои се уредуват со овој правилник и одредбите кои се однесуваат на СЕ-обележувањето ќе почнат да се применуваат со влегување на Република Македонија во полноправно членство на Европската Унија или со влегување во сила на соодветен протокол за оцена на сообразност со кој се воспоставува слободно движење на производите од овој правилник меѓу Република Македонија и Европската унија, со денот на влегување во сила на овој протокол.

Член 14

Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV, Анекс V, Анекс VI, Анекс VII, Анекс VIII, Анекс IX, Анекс X, Анекс XI се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4197/2
17 мај 2006 година
Скопје

Министер,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

АНЕКС I

КРИТЕРИУМИ СО КОИ СЕ УТВРДУВА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ГРУПИТЕ ОПРЕМА ПО КАТЕГОРИИ

1. Опрема - група I

(а) **Категоријата M1** содржи опрема која е проектирана и опремена со дополнителни специјални средства за заштита за да може да функционира во сообразност со оперативните параметри утврдени од страна на производителот и за да обезбеди многу високо ниво на заштита.

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба во подземните делови на рудниците, како и во оние делови на површинските инсталации од тие рудници што се изложени на опасност од земјен гас и/или од запалива прашина.

Опремата од оваа категорија треба да остане функционална дури и во случај на ретки инциденти поврзани со опремата, во услови на експлозивна атмосфера и се карактеризира со заштита која:

- во случај да откаже едно средство за заштита, го обезбедува потребното ниво на заштита барем преку второ независно средство,

- или го осигурува потребното ниво на заштита во случај да се појават два дефекти независно еден од друг.

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и дополнителните барања наведени во точка 2.01 од Анекс II.

(б) **Категоријата M2** содржи опрема проектирана за да може да функционира во сообразност со оперативните параметри утврдени од страна на производителот и за да осигурува високо ниво на заштита.

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба во подземните делови на рудниците, како и во оние делови на површинските инсталации од тие рудници што можат да бидат изложени на опасност од земјен гас и/или од запалива прашина.

За оваа опрема е предвидено да се исклучи ако се создаде експлозивна атмосфера.

Средствата за заштита поврзани со опремата од оваа категорија го гарантираат потребното ниво на заштита во текот на нормалното работење и, исто така, при тешки работни услови, особено оние што произлегуваат од грубото ракување и од променливите услови во околината.

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и дополнителните барања наведени во точка 2.0.2. од Анекс II.

2. Опрема - група II

(а) **Категоријата 1** содржи опрема проектирана за да може да функционира во сообразност со оперативните параметри утврдени од страна на производителот и за да осигурува многу високо ниво на заштита.

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба во области во кои експлозивните атмосфери предизвикани од смеса од воздух и гас, пареа или измаглица или од смеса од воздух/прашина се присутни постојано, долго време или често.

Опремата од оваа категорија треба да го обезбеди потребното ниво на заштита дури и во случај на ретки инциденти поврзани со опремата, и се карактеризира со заштита која:

- во случај да откаже едно средство за заштита, го обезбедува потребното ниво на заштита барем преку второ независно средство,

- или го осигурува потребното ниво на заштита во случај да се појават два дефекта независно еден од друг.

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и дополнителните барања наведени во точка 2.1. од Анекс II.

(б) **Категоријата 2** содржи опрема проектирана за да може да функционира во сообразност со оперативните параметри утврдени од страна на производителот и за да осигурува високо ниво на заштита. Опремата од оваа категорија е наменета за употреба во области во кои можат да се појават експлозивни атмосфери предизвикани од гас, прашина, пареа, измаглица или од смеса од воздух/прашина.

Средствата за заштита поврзани со опремата од оваа категорија го гарантираат потребното ниво на заштита дури и во случај кога често се појавуваат нарушувања или дефекти на опремата кои вообичаено треба да се земат предвид.

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и дополнителните барања наведени во точка 2.2. од Анекс II.

(в) **Категоријата 3** содржи опрема проектирана за да може да функционира во сообразност со оперативните параметри утврдени од страна на производителот и за да обезбеди високо ниво на заштита.

Опремата од оваа категорија е наменета за употреба во области во кои експлозивни атмосфери предизвикани од гас, пареа, измаглица или од смеса од воздух/прашина е малку веројатно да се појават или, ако се појават, тоа може да се случи само ретко и само во краток временски период.

Опремата од оваа категорија го осигурува потребното ниво на заштита во текот на нормалното работење.

Опремата во оваа категорија треба да ги исполнува и дополнителните барања според точка 2.3. од Анекс II.

АНЕКС II

ОСНОВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРОЕКТИРАЊЕТО И ИЗРАБОТКАТА НА ОПРЕМАТА И НА ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ

А. Стручното познавање, кое може брзо да се промени, треба да се земе предвид толку колку што е можно и да се искористи веднаш.

Б. За уредите од член 1 став 2 од овој правилник, основните барања се применуваат само до оној степен до кој се потребни за безбедното и сигурното функционирање и работење на тие уреди што се однесува до ризиците од експлозија.

1. ОПШТИ БАРАЊА ЗА ОПРЕМАТА И ЗА ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ

1.0.1. Принципи на безбедност при интегрирана експлозија

Опремата и заштитните системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери треба да бидат проектирани од гледна точка на безбедноста при интегрирана експлозија.

Во согласност со наведеното, производителот треба да преземе мерки:

- пред сè, доколку е можно, да спречи формирање експлозивни атмосфери кои можат да бидат создадени или предизвикани од опремата и заштитните системи;

- да спречи запалување на експлозивните атмосфери, земајќи ја предвид природата на секој електричен и неелектричен извор на запалување;

- доколку сепак се случи експлозија која би можела директно или индиректно да загрози лица, и во зависност од случајот, домашни животни или имот, веднаш да ја запре и/или да го ограничи опсегот на пламенот од експлозијата и на притисоците од експлозијата на прифатливо ниво на безбедност.

1.0.2. Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани и произведени по соодветна анализа на можните оперативни дефекти кои при работењето со цел, толку колку што е можно, да се спречат опасни ситуации.

Секоја погрешна употреба, која реално може да се предвиди, треба да се земе предвид.

1.0.3. Посебни услови на проверка и на одржување

Опремата и заштитните системи што се предмет на посебни услови на проверка и на одржување треба да бидат проектирани и изработени имајќи ги во предвид тие услови.

1.0.4. Услови на околината

Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани и изработени така што да можат да се справат со реалните или со очекуваните услови во околината.¹

1.0.5. Обележување

Целата опрема и сите заштитни системи треба читливо и неизбришливо да бидат означени особено со следните податоци:

- име и адреса на производителот;
- СЕ-обележување (според точка А од Анекс X);
- ознака на серијата или типот;
- сериски број, доколку го има;
- година на производство.

- посебната ознака за заштита од експлозија  заедно со симболот за групата и категоријата на опремата;

- за опремата од група II, буквата „G” (што се однесува на експлозивни атмосфери предизвикани од гас, пара или измаглица)

и/или

буквата „D” (што се однесува за експлозивни атмосфери предизвикани од прашина).

Во одреден случај каде што е неопходно, треба исто така да бидат означени со сите информации што се од суштинска важност за нивната безбедна употреба.

1.0.6. Упатства

(а) Целата опрема и сите заштитни системи треба да бидат придружени со упатства, вклучувајќи ги следните податоци:

1.) подредување на информациите со кои е означена опремата или заштитните системи, со исклучок на серискиот број (според точка 1.0.5. од Анекс II), заедно со секоја соодветна дополнителна информација која се однесува на одржувањето (на пр: адреса на увозникот, на сервисерот и т.н.);

2.) Упатства за безбедност во врска со:

- ставање во употреба;
- користење;
- склопување и расклопување;
- одржување (сервисирање и итна поправка);
- инсталирање;
- прилагодување;

3.) Таму каде што е неопходно, ознаката за опасните места, да биде пред уредите за ослободување на притисокот;

4.) Каде што е неопходно, упатства за обука;

5.) Податоци врз основа на кои може да се утврди без никакво сомневање во нив дали еден предмет од опремата во посебна категорија или заштитен систем може да се користи безбедно во предвидената област и во предвидените работни услови;

6.) електрични параметри и параметри за притисок, максимални температури на површината и други гранични вредности;

7.) таму каде што е неопходно, посебните услови на користење, вклучувајќи ги и подробностите за можната погрешна употреба, за која искуството покажало дека може да се случи;

8.) таму каде што е неопходно, основните карактеристики на алатките кои можат да бидат прицврстени на опремата или на заштитниот систем.

(б) Упатствата треба да бидат изработени на еден од јазиците на Заедницата од страна на производителот или на неговиот овластен застапник.

При ставањето во употреба, целата опрема и сите системи за заштита треба да бидат придружени со превод на упатствата на јазикот или на јазиците на земјата во која треба да се користи опремата или заштитниот систем, како и на изворниот јазик.

Тој превод треба да го направи или производителот или неговиот овластен застапник или лицето што ја воведува опремата или заштитниот систем, и тоа на јазикот на конкретната област.

По исклучок, упатствата за одржување што треба да ги користи стручниот персонал вработен од страна на производителот или на неговиот овластен застапник можат да бидат изработени на еден од јазиците на Заедницата што персоналот го разбира.

(в) Упатствата треба да ги содржат цртежите и дијаграмите што се неопходни за ставање во употреба, одржување, контрола, проверка на правилното работење и, таму каде што е соодветно, за поправка на опремата или на заштитниот систем, заедно со сите корисни упатства, особено што се однесува до безбедноста.

(г) Литературата што ја опишува опремата или заштитниот систем не треба да биде во спротивност со упатствата во однос на безбедносните аспекти.

1.1. Селекција на материјалите

1.1.1. Материјалите што се користат за конструирање на опремата и на заштитните системи не треба да предизвикаат експлозија, земајќи ги предвид очекуваните напрегања при работењето.

1.1.2. Во границите на работните услови утврдени од страна на производителот, не треба да се дозволи да дојде до реакција помеѓу употребените материјали и составните делови на потенцијално експлозивната атмосфера која може да ја наруши заштитата од експлозија.

1.1.3. Материјалите треба да бидат селектирани така што предвидливите промени во нивните карактеристики и нивната компатибилност во комбинација со други материјали нема да доведат до намалување на дадената заштита; особено треба да се води соодветна сметка за отпорноста на материјалот на корозија и за отпорноста на абеење, електричната спроводливост, ударната сила, отпорноста на стареење и за ефектите од температурните варијации.

1.2. Проектирање и изработка

1.2.1. Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани и изработени во однос на стручното познавање на заштитата од експлозија така што да може безбедно да се ракува со нив во текот на очекуваниот период на нивното работење.

1.2.2. Компонентите што треба да се вградат или да се користат како замена во опремата и во заштитните системи треба да бидат проектирани и изработени така што да функционираат безбедно за предвидената намена на заштита од експлозија кога се инсталираат во согласност со упатствата на производителот.

1.2.3. Затворени структури и спречување на истекувањата

Опремата која може да испушти запалливи гасови или прашина треба секогаш кога е можно да користи само во затворени конструкции.

Ако на опремата има отвори или спојки што не се непропустливи, тие треба, колку што е можно, да бидат проектирани на начин на кој гасоводите или прашина што се создаваат/создава да не можат/може да поттикнат/поттикне експлозивни атмосфери надвор од опремата.

Точките каде што материјалите се внесуваат или се изнесуваат треба, колку што е можно, да бидат проектирани и опремени така што да го ограничат истекувањето на запалливи материјали за време на полнењето или на дренажата.

1.2.4. Наталожување на прашина

Опремата и заштитните системи што се наменети за користење во области изложени на прашина треба да бидат проектирани така што да не се запали прашината наталожена на нивната површина.

Наталожувањето на прашина треба да се ограничи таму каде што е можно. Опремата и заштитните системи треба да можат лесно да се чистат.

Површинските температури на деловите од опремата треба да се одржуваат испод температурата на зажагување на наталожената прашина.

Густината на наталожената прашина треба да се земе предвид и, доколку е соодветно, треба да се изнајде начин да се ограничи температурата со цел да се спречи зголемувањето на топлината.

1.2.5. Дополнителни средства за заштита

Опремата и заштитните системи што можат да бидат изложени на одредени видови надворешни напрегања треба да бидат опремени, таму каде што е неопходно, со дополнителни средства за заштита.

Опремата треба да ги издржи предвидените напрегања, а тоа да не се одрази негативно на заштитата од експлозија.

1.2.6. Безбедно отворање

Доколку опремата и заштитните системи се во кукиште или во заklучена кутија што претставува дел од самата заштита од експлозија, тоа кукиште или таа кутија треба да може да се отвори само со специјален алат или со помош на друг алат со соодветни мерки на заштита.

1.2.7. Заштита од други опасности

Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани и произведени така што:

(а) да се избегне физичка повреда или друга штета што може да биде предизвикана со директен или со индиректен контакт;

(б) да се обезбеди дека не се создава површинска температура на достапните делови или зрачење кој/кое би можело/можело да предизвика опасност;

(в) да се исклучат неелектричните опасности за чие откривање е потребно искуство;

(г) да се обезбеди дека очекуваните услови на преоптоварување нема да предизвикаат опасни ситуации.

Ако ризиците за опрема и заштитни системи од став 1 на оваа точка, се целосно или делумно опфатени со други правилници, овој правилник не се применува или престанува да се применува за таа опрема и заштитни системи и за тие ризици кои се третираат од посебните правилници.

1.2.8. Преоптоварување на опремата

Опасното преоптоварување на опремата треба да се спречи во фазата на проектирање со помош на направи за интегрирано мерење, регулирање и за контрола, како што се гранични прекинувачи за преоптоварување, ограничувач на температура, прекинувачи за диференцијален притисок, мерачи на проток, релеи со временско задоцнување, контролен уред за преголема брзина и/или слични видови контролни уреди.

1.2.9. Огноотпорни системи во заградени простори

Доколку делови што можат да запалат експлозивна атмосфера се стават во заграден простор, треба да се преземат мерки за да се обезбеди дека заградениот простор го издржува притисокот што се создава при внатрешна експлозија на експлозивна смеса и го спречува пренесувањето на експлозијата на експлозивната атмосфера околу заградениот простор.

1.3. Потенцијални извори на запалување

1.3.1. Опасности што произлегуваат од различни извори на запалување

Не смее да има различни извори на запалување, како што се искри, пламен, електричен лак, високи површински температури, акустична енергија, оптично зрачење, електромагнетни бранови и други извори на запалување.

1.3.2. Опасности што произлегуваат од статичкиот електрицитет

Електростатичките полнења кои можат да резултираат со опасни празнења треба да се спречат со соодветни мерки.

1.3.3. Опасности што произлегуваат од неконтролирани струи и од пропуштање струја.

Неконтролираните струи и пропуштањето струја кај спроводливите делови од опремата треба да се спречи, бидејќи може да дојде до појава на опасна корозија, прегревање на површините или искри што можат да предизвикаат запалување.

1.3.4. Опасности што произлегуваат од прегревање

Прегревањето предизвикано од триење или од удари што се појавуваат, кај материјали и делови што се во меѓусебен контакт додека ротираат или преку навлегување на туѓи тела, колку што е можно треба да се спречи во фазата на проектирање.

1.3.5. Опасности што произлегуваат од операции при комбезирање на притисок

Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани или опремени со уреди: за интегрирано мерење, за управување и регулирање, така што комбезирањето на притисок што произлегува од нив да не произведе ударни бранови или компресии кои можат да предизвикаат запалување.

1.4. Опасности што произлегуваат од надворешни влијанија

1.4.1. Опремата и заштитните системи треба да бидат проектирани и конструирани така што да можат да ја вршат предвидената функција сосема безбедно дури и при променливи услови во околината и во присуство на надворешни напони, влага, вибрации, контаминација и на други надворешни влијанија, земајќи ги предвид ограничувањата на работните услови утврдени од страна на производителот.

1.4.2. Деловите од опремата што се користат треба да бидат соодветни со планираните механички и термички напрегања и треба да можат да издржат влијанија од постојните или од очекуваните агресивни супстанции.

1.5. Барања што се однесуваат на уредите поврзани со безбедноста

1.5.1. Безбедносните уреди треба да функционираат независно од било кои други мерни уреди или уреди за управување што се потребни за работењето.

Колку што е можно, откажувањето на еден безбедносен уред треба да се открие доволно бргу со соодветни технички средства за да се обезбеди дека постои само мала веројатност дека ќе дојде до опасна ситуација.

За струјните кола треба, генерално, да се примени принципот на безбедно исклучување.

Прекинувачите поврзани со безбедноста треба, генерално, директно да ги придвижат основните управувачки уреди, без посредно софтверско управување.

1.5.2. Во случај да откаже некој дел од безбедносен уред, опремата и/или заштитните системи, треба да останат и понатаму во функција.

1.5.3. Управувањето на безбедносните уреди за итен прекин треба, доколку постои можност, да бидат опремени со средства за блокирање на рестартирањето. Новата команда за активирање може да има ефект на нормалното работење само откако средствата за блокирање на рестартирањето намерно ќе се вратат на нула.

1.5.4. Единици за прикажување и управување

Кога при управувањето се користат единици за прикажување – дисплеи, тие треба да бидат проектирани во согласност со ергономските принципи со цел да се постигне највисокото можно ниво на безбедност во работењето во однос на ризикот од експлозија.

1.5.5. Барања во однос на уредите со мерна функција за заштита од експлозија

Доколку се поврзани со опремата што се користи во експлозивни атмосфери, направите со мерна функција треба да бидат проектирани и изработени така што да можат да се справат со очекуваните оперативни барања и посебните услови на користење.

1.5.6. Таму каде што е неопходно, треба да постои можност да се провери прецизноста на отчитувањето и употребливоста на уредите со мерна функција.

1.5.7. Во проектирањето на уредите со мерна функција треба да се вгради безбедносен фактор кој осигурува прагот на алармот да е сместен во доволна мера надвор од границите на експлозијата и/или запалувањето на атмосферите за да се регистрира, земајќи ги предвид особено работните услови на инсталацијата и можните отстапувања во мерниот систем.

1.5.8. Ризици што произлегуваат од софтвер

Во проектирањето на опремата, заштитните системи и во безбедносните уреди управувани од софтвер треба да им се посвети посебно внимание на ризиците што произлегуваат од грешките во програмата.

1.6. Интегрирање на безбедносните барања што се поврзани со системот

1.6.1. Рачно исклучување треба да се обезбеди, со цел да ја исклучи опремата и заштитните системи вградени во рамките на автоматските процеси кои отстапуваат од предвидените работни услови под услов тоа да не ја загрозува безбедноста.

1.6.2. Кога се активира системот за итно исклучување, акумулираната енергија треба да се ослободи што е можно побрзо и побезбедно или да се изолира така што веќе не ќе претставува опасност, освен ако не станува збор за електрохемиската складирана енергија.

1.6.3. Опасности што произлегуваат од прекин на енергијата

Опремата и заштитните системи можат да предизвикаат и дополнителни ризици во случај на прекин на енергијата, треба да можат да се одржат во безбедна состојба на работење независно од преостанатиот дел на инсталацијата.

1.6.4. Опасности што произлегуваат од приклучоците.

Опремата и заштитните системи треба да бидат опремени со соодветни влезови за кабли и заштитни цевки.

Кога опремата и заштитните системи се наменети за употреба во комбинацијата со друга опрема и со други заштитни системи, поврзувањето треба да биде безбедно.

1.6.5. Сместување на уредите за предупредување како делови од опремата

Кога опремата или заштитните системи се опремени со уреди за откривање и алармирање заради следење на настанувањето на експлозивни атмосфери, треба да се обезбедат неопходните упатства за да можат да се сместат на соодветни места.

2. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ВО ВРСКА СО ОПРЕМАТА

2.0. Барања што се однесуваат на опремата во категоријата М на опремата од група I.

2.0.1. Барања што се однесуваат на опремата во категоријата М1 на опремата од група I

2.0.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што изворите со запалување да не станат активни дури и во случај на ретки инциденти поврзани со опремата.

Опремата треба да биде опремена со посебни средства за заштита кои:

- во случај да откаже едно средство за заштита, го обезбедуваат потребното ниво на заштита барем преку второ независно средство,

- или го осигуруваат потребното ниво на заштита во случај да се појават два дефекта независно еден од друг.

Таму каде што е неопходно, оваа опрема треба да биде опремена со дополнителни посебни средства за заштита.

Таа треба да остане функционална во услови на експлозивна атмосфера.

2.0.1.2. Опремата треба да биде изработена така што во неа воопшто и да не може да навлезе прашина.

2.0.1.3. Површинските температури на деловите од опремата треба да се одржуваат под температурата на запалување на очекуваната смеса од поздух/прашина за да се спречи запалувањето на наталожената прашина.

2.0.1.4. Опремата треба да биде проектирана така што отворањето на деловите од опремата кои можат да бидат извори на запалување да биде можно само при неактивни или внатрешно обезбедени услови. Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, производителот треба да стави плочка со натпис за предупредување, на делот од опремата што се отвора.

Ако е потребно, опремата треба да биде опремена со соодветни дополнителни системи за блокирање.

2.0.2. Барања што се однесуваат на опремата во категоријата М2 на опремата од група I.

2.0.2.1. Опремата треба да биде опремена со средства за заштита што осигуруваат дека системите за запалување не ќе станат активни во текот на нормалното работење дури и при посериозни работни услови, особено оние што произлегуваат од грубото ракување и од променливите услови во околината.

Предвидено е опремата да се исклучи ако се создаде експлозивна атмосфера.

2.0.2.2. Опремата треба да биде проектирана така што отворањето на деловите од опремата што можат да бидат извори на запалување да биде можно само при услови на неактивност или преку соодветни системи за блокирање. Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, производителот треба да стави плочка со натпис за предупредување, на делот од опремата што се отвора.

2.0.2.3. Барањата што се однесуваат на опасности од експлозија кои произлегуваат од прашина, треба да се применат и се однесуваат на категоријата М1.

2.1. Барања што се однесуваат на опремата од категоријата I на опремата од група II.

2.1.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од гасови, пареи или од измаглици

2.1.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што изворите на запалување да не станат активни дури и во случај на ретки инциденти поврзани со опремата.

Опремата од став 1 од оваа точка треба да биде опремена со средства за заштита кои:

- во случај да откаже едно средство за заштита, го обезбедуваат потребното ниво на заштита барем преку второ независно средство, или го осигуруваат потребното ниво на заштита во случај да се појават два дефекта независно еден од друг.

2.1.1.2. За опремата со површини што можат да се загреат треба да се преземат мерки за да се обезбеди дека наведените максимални површински температури нема да се надминат дури ни при најнеповолни околности.

Покачувањето на температурата предизвикано од зголемување на топлината и од хемиски реакции треба исто така да се земе предвид.

2.1.1.3. Опремата треба да биде проектирана така што отворањето на деловите од опремата што можат да бидат извори на запалување да биде можно само при услови на неактивност или при внатрешно безбедни услови. Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, производителот треба да стави плочка со натпис за предупредување, на делот од опремата што се отвора.

Ако е потребно, опремата треба да биде опремена со соодветни дополнителни системи за блокирање.

2.1.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од смеса од воздух/прашина

2.1.2.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што запалувањето на смесата од воздух/прашина да не се случи дури ни во случај на ретки инциденти поврзани со опремата.

Опремата од став 1 од оваа точка треба да биде опремена со средства за заштита кои:

- во случај да откаже едно од средствата за заштита, го обезбедуваат потребното ниво на заштита барем преку второ независно средство,

- или, го осигуруваат потребното ниво на заштита во случај да се појават два дефекта независно еден од друг.

2.1.2.2. Таму каде што е неопходно, опремата треба да биде проектирана така што прашина може да влезе и да излезе од опремата само на посебно одредени точки.

Ова барање треба да биде исполнето и кај влезовите за кабел и кај приклучните делови.

2.1.2.3. Површинските температури на деловите од опремата треба да се одржуваат многу под температурата на запалување на очекуваната смеса од воздух/прашина за да се спречи запалувањето на наталожената прашина.

2.1.2.4. Што се однесува до безбедното отворање на деловите од опремата, се применува барањето од точка 2.1.1.3. од Анекс II.

2.2. Барања за категоријата 2 на опремата од група II

2.2.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од гасови, пареи или од измаглици

2.2.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што да спречи појава на извори на запалување дури и во случај на нарушувања или на дефекти во работењето на опремата што често се појавуваат, кои вообичаено треба да се земат предвид.

2.2.1.2. Деловите од опремата треба да бидат проектирани и изработени така што да не се надминат нивните наведени површински температури дури и во случај на ризици што произлегуваат од невообичаени ситуации предвидени одстрана на производителот.

2.2.1.3. Опремата треба да биде проектирана така што отворањето на деловите од опремата што можат да бидат извори на запалување да биде можно само при услови на неактивност или преку соодветни системи за блокирање. Таму каде што не е можно да се деактивира опремата, производителот треба да стави плочка со натпис за предупредување, на делот од опремата што се отвора.

2.2.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од смеса од воздух/прашина.

2.2.2.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што да спречи запалување на смеса од воздух/прашина дури и во случај на нарушувања или на дефекти во работењето на опремата што често се појавуваат, кои вообичаено треба да се земат предвид.

2.2.2.2. Што се однесува до површинските температури, се применува барањето од точка 2.1.2.3. од Анекс II.

2.2.2.3. Што се однесува до заштита од прашина, се применува барањето од точка 2.1.2.2. од Анекс II.

2.2.2.4. Што се однесува до безбедното отворање на деловите од опремата, се применува барањето од точка 2.2.1.3. од Анекс II.

2.3. Барања што се однесуваат на опремата од категорија 3 за опрема од група II

2.3.1. Експлозивни атмосфери предизвикани од гасови, пареи или од измаглици.

2.3.1.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што да ги спречи очекуваните извори на запалување што можат да се појават во текот на нормалното работење.

2.3.1.2. Површинските температури не смеат да ги надминат наведените максимални површински температури при предвидените работни услови.

Повисоките температури можат да се дозволат во исклучителни околности само ако производителот применува посебни дополнителни заштитни мерки.

2.3.2. Експлозивни атмосфери предизвикани од смеса од воздух/прашина.

2.3.2.1. Опремата треба да биде проектирана и изработена така што очекуваните извори на запалување што веројатно постојат во текот на нормалното работење да не можат да ја запалат смесата од воздух/прашина.

2.3.2.2. За површинските температури, се применува барањето од точка 2.1.2.3. од Анекс II.

2.3.2.3. Опремата, вклучувајќи ги и влезовите за кабел и сврзувачките делови, треба да биде изработена така што, земајќи ја предвид големината на честичките, прашина не ќе може да создаде експлозивна смеса со воздухот ниту да оформи опасни наслаги внатре во опремата.

3. ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗАШТИТНИТЕ СИСТЕМИ

3.0.1. Заштитните системи треба да бидат димензионирани на таков начин на кој ќе можат да ги намалат ефектите од експлозија на прифатливо ниво на безбедност.

3.0.2. Заштитните системи треба да бидат проектирани, како и да можат да се постават, така што да спречат експлозиите да се прошират преку опасна верижна реакција или празнење и почетните експлозии да станат детонации.

3.0.3. Во случај на прекин на енергијата, заштитните системи треба да ја задржат способноста да функционираат одреден период, доволно долг да се избегне опасна ситуација.

3.0.4. Заштитните системи не смеат да откажат поради надворешни пречки.

3.1. Планирање и проектирање

3.1.1. Карактеристики на материјалите

При одредување на карактеристики на материјалите, на издржливост на максимален притисок и температура, во фазата на планирање треба да се земат предвид екстремни работни услови за време на случајна експлозија, притисокот и предвидениот ефект на греење од пламенот.

3.1.2. Заштитните системи проектирани да бидат отпорни на експлозии или да ги локализираат треба да можат да го издржат произведениот ударен бран без да се изгуби интегритетот на системот.

3.1.3. Помошните уреди поврзани со заштитните системи треба да можат да го издржат очекуваниот максимален експлозивен притисок без да ја изгубат нивната способност за функционирање.

3.1.4. Реакциите предизвикани од притисокот кај периферната опрема и кај поврзаната цевна инсталација треба да се земат предвид при планирањето и проектирањето на заштитните системи.

3.1.5. Системи за ослободување на притисокот

Доколку може да се случи напрегањата на заштитните системи да ја надминат нивната структурна сила, при проектирањето треба да се обезбедат соодветни направи за ослободување од притисокот кои не ги загрозуваат лицата во околината.

3.1.6. Системи за пригушување експлозии

Системите за пригушување експлозии треба да бидат испланирани и проектирани така што ќе реагираат на почетната експлозија во најраната можна фаза во случај на инцидент и што е можно подобро ќе ја неутрализираат, земајќи ја предвид максималната стапка на зголемување на притисокот и максималниот експлозивен притисок.

3.1.7. Системи за одделување при експлозија

Системите за одделување предвидени да ја одделат посебната опрема што е можно побргу со соодветни уреди во случај на почетни експлозии треба да бидат планирани и проектирани така што ќе останат отпорни на преносот на внатрешното запалување и ќе ја задржат нивната механичка јачина при работни услови.

3.1.8. Кај заштитните системи треба да постои можност да се интегрираат во струјно коло со соодветен праг на алармот, така што, ако е потребно, ќе дојде до прекин на дотурот и излезот на производот и исклучување на деловите од опремата кои не можат повеќе да функционираат безбедно.

АНЕКС III МОДУЛ: ЕС – ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП

1. Овој модул го опишува оној дел од постапката со која телото за оценка на сообразноста утврдува и атестира дека еден примерок типичен за предвиденото производство ги исполнува релевантните применливи одредби од овој правилникот.

2. Барањето за ЕС-испитување на тип го поднесува производителот до телото за оценка на сообразност што го избрале.

Барањето вклучува:

- име и адреса на производителот, име и адреса на овластениот застапник, доколку тој го поднесува барањето;
- писмена изјава дека истото барање не е поднесено до некое друго тело за оценка на сообразност;
- техничка документација, онака како што е опишано во точка 3 од Анекс III.

Барателот му става на располагање на телото за оценка на сообразност примерок типичен за предвиденото производство, во понатамошниот текст "тип". Телото за оценка на сообразност може да побара и други примероци ако се потребни за извршување на програмата на тестирање.

3. Техничката документација овозможува да се процени сообразноста на производот со барањата од овој правилник. Таа, треба да ги опфати, проектирањето, производството и употребата на производот до оној степен што е потребен за проценка и содржи:

- општ опис на типот;
- цртежи од проектирањето, монтажни цртежи од производството за распоредот на компонентите, помошна опрема, струјните кола и др.;
- описи и објаснувања потребни за разбирање на споменатите цртежи и планови за распоредот и употребата на производот;
- стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник применети целосно или делумно, описи на решенија усвоени со цел да се исполнат основните барања од овој правилник кога не се применети стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник;
- резултати од направените проектни пресметки, извршени испитувања и т.н.;
- извештаи од тестирањата.

4. Тело за оценка на сообразност

4.1. Ја разгледува техничката документација и потврдува, дека типот е произведен во сообразност со техничката документација и ги посочува, компонентите што се проектирани во согласност со стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник, како и компонентите што се проектирани без да се применат стандардите кои не се наведени во Листата на стандарди;

4.2. Ги врши или веќе ги извршило соодветните испитувања и потребните тестирања за да провери дали решенијата усвоени од страна на производителот ги исполнуваат основните барања од овој правилник кога не биле применети стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој Правилник;

4.3. Ги врши или веќе ги извршило соодветните испитувања и потребните тестирања за да провери дали, всушност, тие биле применети кога производителот избрал да ги примени соодветните стандарди;

4.4. Ја договара со барателот локацијата каде што ќе се извршат испитувањата и потребните тестирања.

5. Кога типот ги исполнува одредбите од овој правилник, телото за оценка на сообразност му издава на барателот сертификат за ЕС- испитување на тип. Сертификатот за сообразност ги содржи: името и адресата на производителот, заклучоците од испитувањето и потребните податоци за идентификација на одобриениот тип.

Списокот со соодветните делови од техничката документација се прикачува на сертификатот за сообразност и еден примерок се чува од страна на телото за оценка на сообразност.

Ако на производителот не му се даде сертификат за испитување на тип, телото за оценка на сообразност дава подробно образложение за одбивањето.

6. Барателот го известува телото за оценка на сообразност кое ја поседува техничката документација што се однесува на сертификатот за ЕС- испитување на тип за сите измени на одобрената опрема или на заштитниот систем, кои треба да добијат дополнително одобрение кога тие измени можат да влијаат на сообразноста со основните барања или со пропишаните услови за употреба на производот. Тоа дополнително одобрение се дава во форма на дополнение на оригиналот од сертификатот за ЕС- испитување на тип.

7. Секое тело за оценка на сообразност им ги соопштува на другите тела за оценка на сообразност битните информации во врска со издадените и со повлечените сертификати и дополненија за ЕС-испитување на типот.

8. Другите тела за оценка на сообразност можат да добијат примероци од сертификатот за ЕС- испитување на тип и/или од нејзини дополненија. Прилозите на сертификатот се чуваат на располагање за другите тела за оценка на сообразност.

9. Производителот или неговиот овластен застапник со техничката документација, чува примероци од сертификатот за ЕС- испитување на тип и од нејзините дополненија најмалку 10 години откако е произведена последната опрема или заштитен систем.

Во случај кога производителот на производ престанува да постои, тогаш техничката документација ја чува и распола правното лице што го пушта производот на пазарот.

АНЕКС IV

МОДУЛ: ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Овој модул ја опишува постапката со која производителот што ги задоволува обврските од точка 2 од Анекс IV од овој правилник, гарантира и потврдува дека конкретните производи се во сообразност со типот, онака како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип, и дека ги задоволуваат барањата од овој правилник што се однесуваат на нив. Производителот прикачува СЕ-обележувањето на секој производ од опремата и изготвува писмена изјава за сообразност. СЕ-обележувањето е придружено со идентификационен број на телото за оценка на сообразност одговорно за ЕС-следењето, согласно точка 4 од Анекс IV.

2. Производителот работи со одобрен систем за квалитет за производство, крајна контрола и тестирање, согласно точка 3 од Анекс IV од овој правилник, и подлежи на следење, согласно точка 4 од Анекс IV.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот доставува барање за проценка на неговиот систем за квалитет за конкретната опрема до телото за оценка на сообразност по негов избор.

Барањето ги содржи:

- сите соодветни информации за предвидената категорија на производот;
- документацијата што се однесува на системот за квалитет;
- техничката документација од одобриениот тип и примерок од сертификатот за ЕС- испитување на тип.

3.2. Системот за квалитет осигурува сообразност на опремата со типот, онака како што е опишан во сертификатот за ЕС- испитување на тип и со барањата од овој правилник што се однесува на нив.

Сите елементи, барања и одредби што ќе ги усвои производителот се документираат на систематичен и уреден начин во форма на писмени политики, процедури и упатства. Документацијата за системот за квалитет треба да дозволи доследно толкување на програмите, плановите, прирачниците и на евиденцијата за квалитетот.

Документацијата за системот за квалитет содржи опис на:

- целите за квалитет и организациската структура, на одговорностите и овластувањата на деловното раководство во однос на квалитетот на опремата;
- техниките на производство, на контролата на квалитетот и гаранцијата на квалитетот, на процесите и систематските дејства што ќе се применат;
- испитувањата и тестирањата што ќе се извршат пред, за време на производството и по него и зачестеноста со која ќе се извршуваат;
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаите за инспекцијата и податоците од тестовите, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на конкретниот персонал и т.н.;
- средствата за следење на постигнувањето на потребниот квалитет на опремата и на ефикасното функционирање на системот за квалитет.

3.3. Телото за оцена на сообразност го проценува системот за квалитет за да утврди дали ги задоволува барањата наведени во точка 3.2. од Анекс IV од овој правилник. Тоа ја претпоставува сообразноста со овие барања во врска со системите за квалитет што го применуваат соодветниот усогласен стандард. Ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство за оценување на конкретната технологија на опремата. Постапката за проценка вклучува контролна посета на објектите на производителот. За одлуката се известува производителот. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и аргументирана одлука за процената.

3.4. Производителот го презема исполнувањето на обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и го одржува системот така што тој да остане соодветен и ефикасен.

Производителот или неговиот овластен застапник го известува телото за оцена на сообразност што го одобрило системот за квалитет за сите предвидени модернизирања на системот за квалитет.

Телото за оцена на сообразност ги оценува предложените измени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет сè уште ги задоволува барањата наведени во точка 3.2 од Анекс IV од овој правилник или дали е потребна повторна проценка.

Телото го известува производителот за својата одлука. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и аргументирана одлука за процената.

4. Надзор, за кој е одговорно телото за оцена на сообразност

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот уредно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

4.2. Производителот, со цел да изврши контрола, му дозволува на телото за оцена на сообразност, пристап до просториите за производство, контрола, тестирање и за складирање и му ги обезбедува сите потребни информации, пред сè:

- документацијата за системот за квалитет;

- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаите за контролата и податоците од тестирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на конкретниот персонал и т.н.

4.3. Телото за оцена на сообразност повремено врши ревизии за да обезбеди дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и му доставува ревизорски извештај на производителот.

4.4. Освен тоа, телото за оцена на сообразност може ненајавено да го посети производителот. За време на тие посети, телото за оцена на сообразност може, ако е потребно, да врши или да наложи да се изврши тестирање за да провери дека системот за квалитет правилно функционира.

Телото за оцена на сообразност му доставува на производителот извештај од посетата и, ако е извршено тестирање, извештај од тестирањето.

5. Производителот, најмалку 10 години откако е произведен последниот производ од опремата, за националните органи ги чува на располагање:

- документацијата наведена во втората алинеја од точка 3.1. од Анекс IV;
- модернизирањето според став 2 од точка 3.4. од Анекс IV од;
- одлуките и извештаите од телото за оцена на сообразност што се споменати во точка 3.4; точка 4.3. и во точка 4.4. од Анекс IV.

6. Секое тело за оцена на сообразност им ги дава на другите тела за оцена на сообразност соодветните информации што се однесуваат на издадените и на повлечените одобриња за системот за квалитет.

АНЕКС V МОДУЛ: ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

1. Овој модул ја опишува постапката со која производителот или неговиот овластен застапник проверува и атестира дека опремата која е предмет на одредбите од точка 3 од Анекс V е во сообразност со типот, онака како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип, и дека ги задоволува соодветните барања од овој правилник.

2. Производителот ги презема сите потребни мерки за да обезбеди дека производствениот процес гарантира сообразност на опремата со типот онака како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип и со барањата од овој правилник што се однесуваат на нив. Производителот или неговиот овластен застапник го прикачува CE- обележувањето на секој производ од опремата и изготвува изјава за сообразност.

3. Телото за оцена на сообразност врши соодветни испитувања и тестирања за да ја провери сообразноста со соодветните барања од овој правилник на опремата, заштитниот систем или уредите наведени во член 1 став 2 од овој правилник, така што го испитува и го тестира секој производ, според точка 4 од Анекс V.

Производителот или неговиот овластен застапник чува примерок од изјавата за сообразност најмалку 10 години откако е произведен последниот дел од опремата што била произведена.

4. Верификација со испитување и тестирање на секој производ од опремата

4.1. Целата опрема поединечно се испитува и се вршат соодветни тестирања, онака како што е утврдено во стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник, или тестирања на опремата за да се верификува нивната сообразност со типот, онака како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип и во соодветните барања од овој правилник.

4.2. Телото за оцена на сообразност го става или бара да се стави неговиот идентификационен број на секој одобрен производ од опремата и изготвува сертификат за сообразност во врска со извршените тестирања.

4.3. Производителот или неговиот овластен застапник гарантира дека, на барање на телото за оцена на сообразност, може да му го достави сертификатот за сообразност.

АНЕКС VI МОДУЛ: СООБРАЗНОСТ СО ТИПОТ

1. Овој модул го опишува оној дел од постапката со која производителот или неговиот овластен застапник гарантира и потврдува дека опремата за која станува збор е во сообразност со типот, онака како што е опишано во сертификатот за ЕС- испитување на тип, и дека ги задоволува барањата од овој правилник што се однесуваат на неа. Производителот или неговиот овластен застапник го прикачува СЕ- обележувањето на секој производ од опремата и изготвува писмена изјава за сообразност.

2. Производителот ги презема сите потребни мерки за да обезбеди дека производниот процес е усогласен на произведената опрема или на заштитните системи со типот онака како што е опишан во сертификатот за ЕС- испитување на тип и со соодветните барања од овој правилник.

3. Производителот или неговиот овластен застапник чува примерок од изјавата за сообразност најмалку 10 години откако е произведен последниот дел од опремата што била произведена. Во случај кога ниту производителот ниту неговиот овластен застапник не е основан во Република Македонија или во Европската заедница, обврската да ја чува на располагање техничката документација преминува на лицето што ја пушта опремата или заштитниот систем на пазарот.

За секој готов дел од опремата, тестирањата поврзани со аспектите на производот за противексплозивна заштита се вршат од страна на производителот или во негово име. За вршењето на тестирањата е одговорно телото за оцена на сообразност, избрано од производителот.

На одговорност на телото за оцена на сообразност, производителот го става идентификациониот број на тоа тело во текот на производниот процес.

АНЕКС VII МОДУЛ: ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДОТ

1. Овој модул ја опишува постапката со која производителот што ги исполнува обврските од точка 2 од Анекс VII, гарантира и потврдува дека опремата е во сообразност со типот, онака како што е опишано во сертификатот за ЕС-испитување на тип. Производителот или неговиот овластен застапник го прикачува СЕ- обележувањето на секој производ и изготвува писмена изјава за сообразност. СЕ- обележувањето е придружено со идентификационен број на телото за оцена на сообразност одговорно за надзорот, според точка 4 од Анекс VII.

2. Производителот работи со одобрен систем за квалитет за крајната контрола и тестирање на опремата, според точка 3 од Анекс VII од овој правилник, и подлежи на надзор, според точка 4 од Анекс VII од овој правилник.

3. Систем за квалитет

3.1. Производителот доставува барање за оцена на неговиот систем за квалитет за опремата и заштитните системи до телото за оцена на сообразност по негов избор.

Барањето за проценка ги содржи:

- сите соодветни информации за предвидената категорија на производот;
- документацијата за системот за квалитет;
- техничката документација од одобриениот тип и примерок од сертификатот за ЕС- испитување на тип.

3.2. Според системот за квалитет, секој дел од опремата се испитува и се вршат соодветни тестирања, онака како што е утврдено во соодветните стандарди наведени во членот 7 од овој правилник, или еквивалентни тестирања за да се обезбеди неговата сообразност со

соодветните барања од овој правилник. Сите елементи, барања и одредби кои ќе ги усвои производителот се документираат на систематичен и уреден начин во форма на писмени политики, процедури и инструкции. Документацијата за системот за квалитет треба да дозволи доследно толкување за квалитетот на програмите, плановите, прирачниците и на евиденцијата.

Документацијата содржи, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организациската структура на одговорностите и овластувањата на деловното раководство во поглед на квалитетот на производот;
- испитувањата и тестирањата што ќе се извршат по производството;
- средствата со кои се следи ефикасното функционирање на системот за квалитет;
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаите за контролата и податоците од тестирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на конкретниот персонал и т.н.

3.3. Телото за оцена на сообразност го проценува системот за квалитет за да утврди дали ги задоволува барањата наведени во точка 3.2. од Анекс VII. Тоа претпоставува сообразност со овие барања во врска со системите за квалитет што го применуваат соодветниот усогласен стандард.

Ревизорскиот тим има најмалку еден член со искуство како проценувач на конкретната технологија на производот. Постапката за проценка вклучува посета за проценка на објектите на производителот.

За одлуката се известува производителот. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и аргументирана одлука за процената.

3.4. Производителот го презема исполнувањето на обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и одржувањето на соодветен и ефикасен начин.

Производителот или неговиот овластен застапник го известува овластеното тело што го одобрило системот за квалитет за сите предвидени измени на системот за квалитет.

Телото за оцена на сообразност ги оценува предложените измени и одлучува дали изменетиот систем за квалитет сè уште ги задоволува барањата наведени во точка 3.2. од Анекс VII или е потребна повторна проценка.

Телото го известува производителот за својата одлука. Известувањето ги содржи заклучоците од испитувањето и аргументирана одлука за процената.

4. Надзор, за кој е одговорно телото за оцена на сообразност

4.1. Целта на надзорот е да се обезбеди дека производителот уредно ги исполнува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

4.2. На телото за оцена на сообразност со цел да изврши контрола, производителот му дозволува пристап, до просториите за контрола, тестирање и за складирање и му ги обезбедува сите потребни информации, пред сè:

- документацијата за системот за квалитет;
- техничката документација;
- евиденцијата за квалитетот, како што се извештаите за контрола и податоците од тестирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на конкретниот персонал и т.н.

4.3. Телото за оцена на сообразност повремено врши ревизии за да обезбеди дека производителот го одржува и го применува системот за гаранција на квалитетот и му доставува ревизорски извештај на производителот.

4.4. Освен тоа, телото за оцена на сообразност може ненајавено да го посети производителот. За време на тие посети, телото за оцена на сообразност може да врши тестирања или да договори да се извршат тестирања за да го провери правилното функционирање на системот за гаранција на квалитетот, таму каде што е потребно; тоа му доставува извештај од посетата на производителот и ако е извршено тестирање, извештај од тестирањето.

Ш5. Производителот, најмалку 10 години откако е произведен последниот дел од опремата, за националните органи ги чува на располагање:

- документацијата наведена во третата алинеја од точка 3.1. од Анекс VII;
- измените наведени во вториот став од точка 3.4. од Анекс VII;
- одлуките и извештаите од телото за оцена на сообразност што се спомнати во последниот став од точка 3.4 и точките 4.3. и 4.4 од Анекс VII;

6. Секое тело за оцена на сообразност им ги доставува на другите тела за оцена на сообразност битните информации во врска со издадените и со повлечените одобрувања за системот за гаранција на квалитетот.

АНЕКС VIII МОДУЛ: ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Овој модул ја опишува постапката со која производителот или неговиот овластен застапник, кој ги извршува обврските утврдени во точка 2 од Анекс VIII, гарантира и потврдува дека опремата ги задоволува барањата од овој правилник што се однесуваат на неа. Производителот или неговиот овластен застапник го прикачува СЕ- обележувањето на секој дел од опремата и изготвува писмена изјава за сообразност.

2. Производителот ја изработува техничката документација опишана во точка 3 од Анекс VIII и тој или неговиот овластен застапник ја чува на располагање за соодветните национални органи за инспекциски цели најмалку 10 години откако е произведен последниот дел од опремата.

Во случај кога ниту производителот ниту неговиот овластен застапник не постојат, обврската чување и располагање на техничката документација преминува на лицето што ја пушта опремата на пазарот.

3. Техничката документација овозможува да се процени сообразноста на производот со соодветните барања од овој правилник и ги опфаќа: проектирањето, производството и употребата на производот до оној степен што е потребен за таа проценка. Документацијата содржи:

- општ опис на опремата;
- проектна документација, работилнички цртежи и монтажни цртежи за распоредот на компонентите, потсклоповите, струјните кола и др.;
- описи и објаснувања потребни за разјаснување на споменатите цртежи и шеми за распоредот и употребата на опремата;
- список на стандардите што се применети целосно или делумно и описи на решенијата усвоени со цел да се исполнат безбедносните аспекти од овој правилник кога не се применети стандардите;
- резултати од направените проектни пресметки, извршени испитувања и т.н.;
- извештаи од тестирањата.

4. Производителот или неговиот овластен застапник чува примерок од изјавата за сообразност со техничката документација.

5. Производителот ги презема сите потребни мерки за да обезбеди, дека производниот процес гарантира усогласеност на произведената опрема со техничката документација наведена во точка 2 од Анекс VIII од овој правилник и со барањата од овој правилник што се однесуваат на таа опрема.

АНЕКС IX МОДУЛ: ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЕДИНИЦИТЕ

1. Овој модул ја опишува постапката со која производителот гарантира и потврдува дека опремата или заштитниот систем за која/кој е издаден сертификат наведен во точка 2 од Анекс IX од овој правилник е во сообразност со барањата од овој правилник што се однесуваат на нив.

Производителот или неговиот овластен застапник го прикачува СЕ- обележувањето на опремата или на заштитниот систем и изготвува изјава за сообразност.

2. Телото за оцена на сообразност, поединечно ја испитува опрема или заштитниот систем и врши соодветни тестирања, онака како што е утврдено во стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник, или еквивалентни тестирања за да се обезбеди сообразноста со соодветните барања од овој правилник.

Телото за оцена на сообразност го става или бара да се стави неговиот идентификационен број на одобрената опрема или на заштитниот систем и изготвува сертификат за сообразност во врска со извршените тестирања.

3. Целта на техничката документација е да се овозможи сообразноста со барањата од овој правилник да биде проценета и да се разјаснат проектирањето, производството и употребата на опремата или на заштитниот систем.


Документацијата содржи:

- општ опис на производот;
- проектна документација, работилнички цртежи и монтажни цртежи за распоредот на компонентите, потсклоповите, струјните кола и др.;
- описи и објаснувања потребни за разбирање на споменатата документација и функционирањето на опремата или на заштитниот систем;
- стандардите од Листата на стандарди од член 7 од овој правилник, применети целосно или делумно, описи на решенијата усвоени со цел да се исполнат основните барања од овој правилник кога не се применети стандардите од Листата на стандарди споменати во член 7 од овој правилник;
- резултатите од направените проектни пресметки, извршени испитувања и т.н.;
- извештаи од тестирањата.

АНЕКС X

А. СЕ- обележувањето

СЕ- обележувањето за сообразност се состои од кратенката "CE", која ја има следнава форма:



Ако обележувањето е намалено или зголемено, треба да се почитува размерот даден во горниот цртеж.

Одделните компоненти на СЕ- обележувањето треба во основа, да ја имаат истата вертикална димензија, која не треба да биде помала од 5 мм.

Од оваа минимална димензија може да се отстапи за опремата, заштитните системи или за уредите со мал размер наведени во член 2 од овој правилник.

Б. Содржина на ЕС- изјавата за сообразност

ЕС- изјавата за сообразност треба да ги содржи следниве елементи:

- име или ознака за идентификација и адреса на производителот или на неговиот овластен застапник;
- опис на опремата, заштитниот систем или уредите наведени во член 1 од овој правилник;
- сите соодветни одредби што ги исполнува опремата, заштитниот систем или уредите наведени во член 1 од овој правилник;

- таму каде што е соодветно, името, адресата и идентификациониот број на телото за оцена на сообразност и бројот на сертификатот за ЕС- испитување на тип;

- таму каде што е соодветно, упатување на националните стандарди;

- таму каде што е соодветно, стандардите и техничките спецификации што се користени;

- таму каде што е соодветно, упатувања на други правилници на Заедницата што се применети;

- идентификација на потписникот што е овластен да ги преземе обврските во име на производителот или на неговиот овластен застапник.

АНЕКС XI

МИНИМУМ УСЛОВИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВОДИ СМЕТКА ПРИ ОВЛАСТУВАЊЕ НА ТЕЛАТА

1. Телото, неговиот директор и персоналот одговорен за спроведување на тестирањата за верификација, не можат да бидат проектантот, производителот, снабдувачот или монтерот на опремата, заштитните системи или уредите наведени во член 1 од овој правилник што ги испитуваат, како и овластени претставници на било кој од горе наведените. Тие не треба да бидат директно ангажирани, ниту како овластени претставници во проектирањето, изработката, рекламирањето или во одржувањето на опремата, заштитните системи или уредите за кои станува збор, наведени во член 2 од овој правилник. Ова не ја исклучува можноста за размена на технички информации помеѓу производителот и телото.

2. Телото и неговиот персонал треба да ги вршат тестовите за верификација со највисоко ниво на професионален интегритет и техничка способност и да бидат ослободени од сите притисоци, особено финансискиот, кои можат да влијаат на нивното проценување или на резултатите од контролата, особено од лица или од групи на лица, кои имаат интерес од резултатот на верификацијата.

3. Телото треба да има на располагање неопходен персонал и да поседува потребна опрема, за да може правилно да ги извршува техничките и административните задачи поврзани со верификацијата. Тоа, исто така, ќе има пристап и до опремата потребна за специјална верификација.

4. Персоналот одговорен за контрола, треба да има:

- соодветна техничка и професионална обука;

- задоволително познавање на барањата за тестирањата кои ги извршуваат и соодветно искуство за таквите тестирања;

- способност да изработи сертификати, записници и извештаи потребни за да ја потврдат веродостојноста на резултатите од тестирањата.

5. Се гарантира непристрасноста на персоналот за контрола. Нивната плата нема да зависи од бројот на извршени тестирања или од резултатите од тие тестирања.

6. Телото треба да ја осигури одговорноста за нанесена штета, освен ако таа одговорност не ја преземе државата во согласност со националниот закон или ако Земјата членка не е директно одговорна за тестирањата.

7. Персоналот на телото е должен да ја почитува професионалната тајна, во врска со сите информации добиени при извршувањето на работните задачи (освен пред надлежните административни овластени органи на државата во која ги врши активностите) според овој правилник или според било која одредба од национален закон.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

890.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот на Народна банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ ПРИ РАБОТЕЊЕТО СО НЕ-РЕЗИДЕНТИ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ

1. Во точка 4 од Одлуката за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02, 98/02 и 30/04) по став 1 се додаваат ставовите 2 и 3 кои гласат:

"Банката ќе ја прими наплатата во ефективни странски пари од став 1 на оваа точка за одобренја издадени врз основа на точката 2 на оваа одлука, чија вредност е над 2.000,00 евра, само по доставување на оригинална или во фотокопија заверена кај овластено лице - нотар потврда издадена од Царинската управа на Република Македонија со која се докажува внесувањето на ефективните странски пари во Република Македонија.

Потврдата од став 2 на оваа точка е со важност од 30 дена".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр. 02-15/3-2006

22 мај 2006 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

